

VESTIBULUM LATINITATIS

*Lectio*n*es et pensa*

Практикум по предметот Латински јазик

(продолжителен курс)

Импресум:

Издавач:

Филозофски факултет

Автори:

проф. д-р Весна Димовска-Јањатова
доц. д-р Светлана Кочовска-Стевовик

Резензенти:

Проф. д-р Валериј Софрониевски
Проф. д-р Елена Џукеска

Тираж:

500

СИР - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

811.124'36(076)

ДИМОВСКА-Јањатова, Весна

Vestibulum latinitatis : lectiones et pensa : практикум по
предметот латински јазик : (продолжителен курс) / [автори Весна
Димовска-Јањатова, Светлана Кочовска-Стевовик]. - Скопје : Филозофски
факултет, 2019. - 154 стр. : илустр. ; 24 см

Lexicon latino-macedonicum: стр. 81-150

ISBN 978-608-238-164-0

1. Кочовска-Стевовик, Светлана [автор]
а) Латински јазик - Граматика - Практикуми

COBISS.MK-ID 110570250

Весна Димовска-Јањатова

Светлана Кочовска-Стевовиќ

VESTIBULUM LATINITATIS

Lectiones et pensa

Практикум по предметот Латински јазик

(продолжителен курс)

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

СОДРЖИНА

ПРЕДГОВОР

7

LECTIO PRIMA

De Prometheo	9
De Minotauro	9
Daedalus et Icarus	9
Pensa	11
Dicta et sententiae	14

LECTIO SECUNDA

De equo ligneo	15
De pyramidibus Aegyptiorum	15
Discordia Agamemnonis et Achillis	15
Pensa	17
Dicta et sententiae	20
	33

LECTIO TERTIA

Per vias urbis	21
Equus et asinus	21
Orpheus et Eurydice	22
Pensa	23
Dicta et sententiae	25
	47

LECTIO QUARTA

Iuppiter cum ove colloquitur	27
Hercules et Deianira	27
De Aenea	28
Cicero	28
Pensa	29
Dicta et sententiae	33

LECTIO QUINTA

De Hannibale	35
Sententiae	59
Pensa	36
Dicta et sententiae	38

LECTIO SEXTA

De Herodoto	39
De tubicinae	39
De decemviris	39
Augustinus de pueritia sua narrat	39
Cato censor	40
Pensa	41
Dicta et sententiae	44

LECTIO SEPTIMA	
De Tantalo	45
Agamemnon et Iphigenia	45
Alexandri Magni cupido insatiabilis belli	46
Pensa	47
Dicta et sententiae	49
LECTIO OCTAVA	
De nuntio Marathonio	51
Oedipus	51
De erroribus Ulixis	52
Res gestae divi Augusti	52
Pensa	53
Dicta et sententiae	54
LECTIO NONA	
De Graecorum et Romanorum deis	55
Roma antiqua	55
De sacrificiis antiquorum	55
De Alcibiade	56
Catullus 5	56
Catullus 49	56
Pensa	57
Dicta et sententiae	59
LECTIO DECIMA	
De Cicerone	61
De Carthagine	61
De Achille	61
Raptus Sabinarum	62
Creatio consulum	62
Sacerdotes Vestae	63
Pensa	64
Dicta et sententiae	66
EXCERPTA EX AUCTORIBUS ROMANIS	
Gaius Valerius Catullus, 2, 3	67
Gaius Valerius Catullus, 27, 85	69
Publius Vergilius Maro, <i>Aeneis</i> , I. 1-18	70
Quintus Horatius Flaccus, <i>Ad Melpomenen</i> , III. 30	70
Publius Ovidius Naso, <i>Tristiae</i> , IV. 10	71
Titus Lucretius Carus, <i>De rerum natura</i> , V. 1028-1050	72
Phaedrus, <i>Lupus et agnus</i> , <i>Canis per fluvium carnem ferens</i> , <i>De vulpe et uva</i>	73
Gaius Julius Caesar, <i>Commentarii de bello Gallico</i> , IV. 12-14	74
Gaius Julius Caesar, <i>Commentarii de bello Gallico</i> , VI. 17-23	75
Gaius Sallustius Crispus, <i>Coniuratio Catilinae</i> , 46-47	76
Titus Livius, <i>Ab urbe condita</i> , I. 9	78
	79
LEXICON LATINO-MACEDONICUM	81

ПРЕДГОВОР

VESTIBULUM LATINITATIS *Lectiones et pensa* е учебно помагало (практикум) за продолжително ниво на изучување на латинскиот јазик за студенти од повеќе студиски програми или за самостојно учење, а според својата концепција, содржини и структура се надоврзува на учебникот VESTIBULUM LATINITATIS *Grammatica* и предвидено е да се користат заедно. Граматичките содржини застапени во учебникот кореспондираат со содржините предвидени со предметната програма по предметот Латински јазик (продолжителен курс), па така и овој практикум соодветствува на истите содржини, ја следи структурата на учебникот и за секоја граматичка целина од поглавјата во учебникот обезбедува четива (текстови или одбрани реченици), прашања, вежби и задачи за активно учење и примена или проверка на стекнатите знаења од граматика и лексика. Целта на практикумот е да му овозможи на корисникот стекнување компетенции за самостојна анализа и превод од латински на македонски јазик.

Учебното помагало VESTIBULUM LATINITATIS *Lectiones et pensa* содржи десет целини (поглавја), а во секое од нив застапени се по неколку куси одбрани (адаптирани или изворни) латински текстови, прашања и граматички вежби или задачи, автентични реченици ексцерпирани од римски автори и дела, како и дел со латински поговорки и фрази (*Dicta et sententiae*). Во делот насловен *Excerpta ex auctoribus Romanis* застапени се извадоци од прозни и поетски дела на десетина римски автори, што претставува една куса хрестоматија која му овозможува на корисникот усвојувањето на латинската дескриптивна граматика да го надгради со запознавање со дел од творештвото на

најпознатите римски класични автори и тоа преку самостојно или асистирано преведување. Полезна алатка при тоа ќе биде Латинско-македонскиот речник, којшто ја содржи лексиката застапена во практикумот, а за негово полесно користење на крајот се дадени и кратенките што се употребени во речникот.

LECTIO PRIMA

DE PROMETHEO

Prometheus, qui auxilio Minervae homines ex terra et aqua fecerat, de genere humano bene meruit. Aliquando consilium Iovis, qui omnes homines necare constitueraat, Prometheus notum erat. Prometheus in caelum venit, ignem, quem Iuppiter hominibus negaverat, de Olympo subduxit et hominibus donavit. Quamquam ira Iovis magna erat, genus humana non delerit. Prometheus autem Vulcanus iussu Iovis in monte Caucaso ferreis catenis ad saxum alligavit cotidieque aquila iecur Promethei devorabat. Iecoris pars, quam aquila interdiu devoraveraat, noctu crescet. Ita Prometheus ingentes dolores tolerabat. Postea Hercules aquilam sagittam necavit Prometheusque liberavit.

DE MINOTAURO

Olim in Creta animal vivebat, cui partim hominis, partim tauri species erat, Minotaurus nomine. Is labyrinthum habitabat. Id aedificium Daedalus, artifex clarissimus, extrusisse dicitur. Minotaurus homines, qui in labyrinthum mittebantur, statim devorabat. Etiam Athenienses, quod rex eorum olim filium Minois interfecit, regi quotannis septem iuvenes et septem virgines mittere debebant.

Sed Theseus periculum, quod ei et amicos eius imminebat, sustulit. Ariadna, Minois filia, quae Theseum amavit, ei filum et gladium dedit. Constat eas res Theseo multum profuisse. Theseus, postquam gladio Minotaurum necavit, amicos quoque liberavit et filo e labyrintho salvus exiit.

DAEDALUS ET ICARUS

Daedalus, ille optimus architectus, eiusque filius Icarus in Minois insula *clausi erant*^a. Perpetuo loci natalis^b meminabantur. In dies magis magisque et exilium et Cretam odabantur. Daedalus alas construere coepit. Brevi tempore artifex eas effecit et ceris alligavit. Ita uterque, pater et filius, volare coepérunt, sed puer caeli cupidine tractus altius volavit. Ardore solis alae Icarus mollescere coepérunt et tabuērunt. Icarus, qui caruit alis, praecipitavit in mare, quod nomen ab illo traxit. At pater infelix artes suas odisse coepit et in perpetuum eas devovit.

(според Овидиј)



Дајдал (Daedalus)

^a clausi erant – индикатив на плусквамперфект пасивен од claudio, clausi, clausum, 3 затворам, преведи: беа затворени

^b loci natalis – покрај глаголите со значење *се сеќавам* (memini, reminiscor) или *заборавам* (obliviscor) стои генетив за сеќавање (genitivus memoriae); vide Lectio nona.

1. Што претставува инфинитивот?

2. Во што е разликата меѓу verbum finitum и verbum infinitum?

3. Образувајте инфинитив на презент активен (а), инфинитив на перфект активен (б) и инфинитив на футур активен (с) од дадените глаголи:

narro, -āvi, -ātum 1 раскажувам

a. _____

b.

c.

habeo, habui, habitum 2 имам

a.

b.

c.

duco, duxi, ductum 3 водам

a. _____

b.

c. _____

sentio, sensi, sensum 4 чувствувам

a.

b.

C.

sum, esse, fui *сум*

a.

b.

Латински јазик (продолжителен курс)

4. Образувајте инфинитив на презент пасивен (а), инфинитив на перфект пасивен (б) и инфинитив на футур пасивен (с) од дадените глаголи:

laudo, -āvi, -ātum 1 *пофалувам* a. _____

 b. _____

 c. _____

moneo, monui, mon̄tum 2 *опоменувам* a. _____

 b. _____

 c. _____

regō, rexī, rectūm 3 *управувам* a. _____

 b. _____

 c. _____

punio, -īvi, ītum 4 *казнувам* a. _____

 b. _____

 c. _____

5. Какво е временското значење на секој од трите инфинитиви во однос на дејството на главниот глагол?

6. Определете ја синтаксичката функција на инфинитивите во следните реченици и преведете:

1. De futūris rebus, etsi semper difficile est dicēre, tamen interdum co-niectūrā possis sequi. 2. Utīnam tam facīle vera invenīre possem, quam falsa convincēre! 3. Cum amīcos elīgis, diligentem te esse oportet. 4. Laborāre debētis. 5. Semper sperāre licet. 6. Graeci per decem annos Troiānos ex-

pugnāre non potērant. 7. Quamquam medīcus varia medicamenta adhibuerat, puellam aegram sanāre non potuit. 8. Aristaeus Eurydīcem flores carpentem rapēre cupivērat. 9. Tum Caesar insolentius et contra consuetudīnem Romānae libertātis agēre coepit. 10. Caesar Helvetios ipsos oppida vicosque, quos incendērant, restituēre iussit.

7. Наведете ги безличните глаголи од речениците во претходната задача и објаснете за каков вид безлични глаголи станува збор!

8. Подвлечете ги безличните глаголи во реченицата и определете каков вид безлични глаголи се тие!

Hieme pluit, ninguit, tonat et fulget.

9. Пополнете ги табелите со глаголските облици што недостасуваат:

	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>		<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>
1.	coepi				
2.				meministi	
3.		cooperēunt		memīnit	

10. Дополнете ги речениците со соодветната форма од глаголот во заградата:

- Homīnes natūra servitūtem _____. (odi, odisse)
 - Senes iuventūtis libenter _____. (memīni, meminisse)
 - Hannībal iam puer Romānos _____. (odi, odisse)
 - Ovidius in Ponto „Tristia“ _____ scribēre. (coepi, coepisse)
 - Cives, _____ officia sua! (memīni, meminisse)
 - Diu captīvi crudelitātem Romanōrum _____. (memīni, meminisse) et domīnos suos _____. (odi, odisse)
 - _____. non licet. (pecco, 1)
-

DICTA ET SENTENTIAE

Quod licet Iovi, non licet bovi. Смислата е дека секому не му прилега сè.
Memento vivere. Односно, мисли и на животот.

Memento mori.

Oderint, dum metuant. Според Светониј, зборови на императорот Калигула.

Odero, si potero; si non, invitus amabo. Стих од Овидиј.

Id facere laus est, quod decet, non quod licet.

Accidit in puncto, quod non speratur in anno.

Miserum est tacere cogi quod cupis loqui.



Публиј Овидиј Насон (Publius Ovidius Naso)

LECTIO SECUNDA**DE EQUO LIGNEO**

Paris a Priāmo rege in Graeciam missus est. Ibi Helēnam, uxōrem regis Menelai, rapuit et secum Troiam duxit. Itāque bellum a Graecis Troiānis indictum est. Ubi Graeci magnis cum copiis ad litus Asiae venērunt, Troiam expugnāre temptavērunt. Sed decem annos Troia ab incōlis eius magnā virtūte defendebātur. Tandem Troiāni a Graecis dolo victi sunt. Equum ligneum fecērunt, milītes in equo occultavērunt, equum et Sinōnem, virum callidum, in litōre reliquērunt, ipsi ad insūlam proximam recessērunt. Troiāni magno cum gaudio castra Graecōrum deserta vidērunt. Sino de equo ligneo interrogātus est. Ille dixit: «Equus ligneus donum deōrum est. Trahīte eum in oppīdum vestrum et collocāte in foro!» Troiāni ita, ut Sino dixit, fecērunt. Nocte is Graecos ex equo liberāvit et portas oppīdi aperuit. Relīqui Graeci in oppīdum intravērunt et Troiānos, qui pericūlum non exspectābant, necavērunt et oppīdum delevērunt.

DE PYRAMIDIBUS AEGYPTIŌRUM

Prope regiōnem, ubi Nilus in complūra ostia scindītur, Aegyptii claras illas pyramīdas exstruxērunt. Eae iam antīquis temporībus a multis visae sunt et hodie quoque a plurīmis peregrīnis visuntur.

Fabri magna saxa scindēbant scissāque in altum tollēbant. Ope cylindrōrum saxa admovērunt et machīnis aliud saxum super aliud sustulērunt.

Ubi potestas regum Aegyptiōrum sublāta est, complūres pyramīdes a latronībus apertae sunt. At ingentia illa aedificia neque ab hominībus rescindi, neque aliis causis delēri potuērunt.

DISCORDIA AGAMEMNONIS ET ACHILLIS

Bellum Troiānum excitātum est, quia Helēna, uxor Menelai, regis Spartae, a Parīde, filio Priāmi, regis Troiae, raptā erat. Omnes reges Graeciae vindicāre iniuriam convocāti sunt. Naves Graecōrum in Graeciam directae sunt et ad litus Asiae advectae. In litōre, prope Troiam, castra Graecōrum posīta erant. Agamemnon, frater Menelai, dux commūnis exercitus Graecōrum electus est. Tum Graeci cum Troiānis dimicāre coepērunt.

Quia Troiani bellāre et se defendēre coacti erant, multi eōrum in servitūte capti sunt. Inter eos erat filia Chrysae, Apollōnis sacerdōtis, nomīne Chryseis. Chryses, cum de sorte filiae certior factus erat, ad castra Graecōrum venērat et a ducibus Chryseidam, filiam suam, redimēre petīvit. Ducībus Graecōrum ita dixit:

“Graeci, benigna mente preces patris infelicis audīte! Filiam meam Chryseidam reddīte mihi. Si reddīta erit, magnam redemptiōnem vobis dabo.”

Chryseis iam Agamemnoni data erat et Agamemnon eam reddēre negāvit.

Senex lacrimans castra relīquit. Sed deus Apollo, quia sacerdos eius laesus erat, pestem exercītui Graecōrum misit. Cum oracūla interrogāta erant de causa pestis, responsum erat: “Apollo pestem misit, quia Chryses ab Agamemnone laesus erat.”

Concilium ducum convocātus est. Cum, sententia omnium, praecipue Achillis, fortissīmi ducum, Agamemnon coactus erat pro salūte exercītus consentīre petitioṇi, dixit:

“Si captīva mea mihi recepta erit, Achīlles Briseidem, suam captīvam mihi dabit.”

Achīlles, irātus Briseidem Agamemnōni dedit, sed abstinēre bello de-crēvit. Hoc magno detimento exercitui Graecōrum erat, quia Achilles audacissimus et fotissimus bellātor sub moenībus Troiae erat.



Хомер (Homērus)

PENSA

1. Образувајте индикатив на перфект пасивен, индикатив на плусквамперфект пасивен и футур II пасивен од глаголот *eīgo, lēgi, lectum, 3 избира*.

	<i>sg.</i>	<i>pl.</i>
индикатив на перфект пасивен	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
индикатив на плусквамперфект пасивен	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
футур II пасивен	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

2. Дополнете ги речениците со соодветната форма за индикатив на перфект од глаголот даден во заградата:

1. Leonidas pro patria fortissime pugnans _____. (occido, cidi, casum, 3, 3)
 2. Inter fratrem sororemque nuptiae _____. (prohibeo, -hibui, -hibitum 2)
 3. Omnis Graecia _____ provincia Romana. (facio, feci, factum 3)
 4. Fortasse tu huc _____ ad prandium. (voco, 1)
 5. Virgines Sabinorum a Romanis _____. (rapio, rapui, raptum 3).
 6. Hannibal Romanum obsidere non _____. (audeo, 2, ausus sum)
 7. Alexander cum parvo exercitu in Asiam _____. (proficiscor, profectus sum 3)
-

3. Дополнете ги речениците со соодветната глаголска форма за индикатив на плусквамперфект пасивен или футур II пасивен од глаголот даден во заградата:

1. Pons, qui _____, brevi tempore restitutus est. (*interrumpo, -rupi, -ruptum* 3)
2. Si bellum _____, tum tibi, Iuppiter, populo Romano dona dabuntur. (*conficio, -feci, -fectum* 3)
3. Romulus et Remus eodem loco, ubi _____, Romam condiderunt. (*expono, -posui, -positum* 3)
4. Oppidum, quod audacia civium _____, hostes numquam superabunt. (*munio*, 4)
5. Si _____, respondebis. (*interrogo*, 1)
6. Bellum Troianum _____ (*excito*, 1), quia Helena _____ (*rapiō, -ui, -raptum* 3)
7. Agamemnon Achilli dixit: "Si Chryseis mihi _____ (*recipio, -cerpi, -ceptum* 3), tu Briseidem mihi _____ (*do, dedi, datum* 1).

4. Образувајте перфект, плусквамперфект и футур II пасивен од глаголот *loquor, locutus sum* Зборувам:

sg.

pl.

индикатив на перфект пасивен

**индикатив на плусквамперфект
пасивен**

футур II пасивен

5. Каква е синтаксичката функција на аблативите во следните реченици:

1. Dux **idoneo loco** castra posuit. 2. **Antiquis temporibus** multi poetae erant. 3. Nihil in hominum genere rarius **perfecto oratore** inveniri potest. 4. Miles hostem **gladio** ferit. 5. Sis felicior **Augusto**, melior **Traiāno**. 6. **Eodem tempore** Romani contra Hannibalem pugnabant. 7. Ut **Romae** consules, sic **Carthaginē** quotannis annui bini reges creati erant. 8. **Aestate** et potione et cibo saepius corpus eget. 9. Alcibiadi erat tota res publica **domi bellique** tradita erat. 10. Publius Scipio **bello Punīco tertio** Carthaginem cepit.

6. Што претставуваат формите *domi, ruri и humi*?

7. Кога аблативот за време стои без предлог?

- a. -----
б. -----
в. -----

8. Во кои случаи аблативот за место се употребува без предлог?

- а. -----
б. -----
в. -----
г. -----
д. -----

9. Покрај кои глаголи аблативот за место се употребува со предлогот *in*?

- а. -----
б. -----
в. -----
-

10. Дополнете ги речениците со соодветната падежна форма од имињата на градови дадени во заградата:

1. Ut _____ (*Roma, -ae f*) consūles, ita _____ (*Carthāgo, -īnis f*) suffetes quotannis creabantur.
2. Cicēro _____ (*Arpīnum, -i n*) natus est.
3. Curius primus _____ (*Roma, -ae f*) quattuor elephantes duxit.
4. Cicēro _____ (*Athēnae, -ārum f*) philosophiae studēbat.


DICTA ET SENTENTIAE

Post factum.

Post scriptum (PS).

Alea iacta est. Се смета дека овие зборови ги кажал Јулиј Кајсар во моментот кога решил да ја помине реката Рубикон и да ја започне гранската војна. Денес овој израз се употребува кога се донесува некоја одлука.

Acta est fabūla, plaudīte/Plaudīte, cives, plaudīte, amīci, finīta est comoedia. Со овој израз завршувале римските комедии.



Гај Јулиј Кајсар (Gaius Iulius Caesar)

LECTIO TERTIA**PER VIAS URBIS**

Aurelia filiae suaē dixit:

- Cornelia, in urbem eo. Si *vis^c* ire mecum, para te, una ibimus.

Cornelia a camēra abiit. Mater et filia *domo^d* exeunt. Viae plenaē virōrum mulierumque, qui eas euntes praeteribant. Servi, milites, pueri vias transibant. Mater et filia in Forum iniērunt. Ibi poetam recitantem spectabant. Cornelia duos homīnes viam transeuntes vidi, quorum alter ingens tignum portabat. Servus quidem, qui per viam ibat, tignum non vidi. Miles quidam exclamāvit: "Cave!", sed frustra. Miser servus ad terram cecidit et perit. Multi homīnes adierunt. Aurelia et Cornelia manēre ibi nequeunt et celeriter domum redeunt.

EQUUS ET ASĬNUS

Equus et asĭnus olim una onus ferēbant. Asĭnus onēre fessus equo dixit:

- Levius onus fers, quia maior et firmior es me. Asĭni non ferunt talia onēra, quae vos equi fertis. Fer, quaeso, partem onēris mei. Si contulēris, gratias tibi referam.

Equus superbe respondit:

- Onus meum non differt tuo. Culpa mea non est quod asĭni difficilius labōres perfērunt. Praefēro meam partem ferre. Feram ergo meum, feres tuum onus.

Paulo post asĭnus itērum partem onēris sui equo obtūlit, sed equus negāvit. Asĭnus, via et onēre confectus, concidit et anīmum efflāvit. Domīnus omne onus equo transtūlit, etiam pellem asĭni mortui. Tum equus lamentābatur:

- *Me misērum,^e* quid feci! *Nolui^f* partem onēris ferre, nunc omnem feram, etiam pellem degluptam asĭni.

^c 2 лице единина индикатив на презент од неправилниот глагол *volo, velle, volui* *сакам*; преведи: *сакаши*.

^d *domo* – аблатив за одделување; преведи: *од дома*.

^e *Me miserum* - акузатив за извикување; преведи: *кутиојт јас*.

^f *nolui* - 1 лице единина, индикатив на перфект од неправилниот глагол *nolo, nolle, nolui*; преведи *не сакае*.

ORPHEUS ET EURYDICE

Orpheus valde amāvit uxōrem suam, pulchram Eurydīcem. Sed di eis non favērunt. Nam Aristaeus, filius Apollinis, postquam Eurydīcem vidit, statim eam amāvit. Illa autem amōrem eius contempsit. Sed cum aliquando in prato flores carpēret, subīto Aristaeus apparuit, cupiditāte ardens. Tum Eurydīce fugae se mandāvit, sed a serpente morsa est et de vita decessit.

Orpheus, dolore mortis uxoris tortus, consilium cepit ad infēros cedere, ut uxōrem reducēret. Pluto ei hanc veniam dedit, sed interdixit, ne in itinēre ocūlos ad uxōrem torquēret. Diu tacentes cedēbant nec procul a terra abērant, tum Orpheus metuens, ne uxor remanēret, ocūlos ad eam torsit. Statim Mercurius eam ad Plutōnem reduxit.

Orpheus omnes femīnas, etsi multae ei nubēre volēbant,^g contempsit. Denīque in Thracia femīnae, a Dionyso deo excitātae, eum laceravisse dicuntur.^h



Орфеј и Евридика, Маркантонио Рајмонди, с. 1500-1506
Метрополитен, Њујорк

^g volēbant – 3 лице множина индикатив на имперфект од неправилниот глагол volo, velle, volui; преведи *сакаа*.

^h dicuntur feminae laceravisse – номинатив со инфинитив; преведи: се зборува дека жените... го растргнале.

PENSA

1. Образувајте конјунктив на перфект пасивен и конјунктив на плусквамперфект пасивен од глаголот *eligo, elegi, electum* 3 избираам.

	<i>sg.</i>	<i>pl.</i>
индикатив на перфект пасивен	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
индикатив на плусквамперфект пасивен	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

2. Пополнете ги табелите со глаголските облици што недостасуваат:

	<i>sg.</i>	<i>pl.</i>	<i>sg.</i>	<i>pl.</i>
1. eo	_____		fero	ferimus
2. _____	_____		_____	_____
3. _____	eunt		_____	ferunt

	<i>sg.</i>	<i>pl.</i>	<i>sg.</i>	<i>pl.</i>
1. edo	_____		fio	_____
2. _____	_____		_____	_____
3. _____	edunt		_____	fiunt

3. Дополнете ги речениците со соодветната форма за конјунктив на перфект пасивен од глаголот во заградата:

- Vita vestra virtūte et iustitia _____. (expleo, ēvi, ētum, 2)
- Ne honesti homīnes _____. (punio, 4)
- Ne mali homīnes _____. (ad-iūvo, iūvi, iūtum, 1)

4. Дополнете ги речениците со соодветната форма за конјунктив на плусквамперфект пасивен од глаголот во заградата:

1. Utīnam ne Remus a Romōlo fratre _____. (neco, 1)
2. Utīnam Spartacus a Romanis non _____. (vincō, vici, victum 3)
3. Terror ingens Romam invāsit, cum magna clades ad lacum Trasumennum _____. (accipio, cēpi, ceptum, 3)

5. Дополнете ги речениците со соодветната глаголска форма од глаголот во заградата:

1. _____, venīmus, vidēmus. (eo, ire, ii, itum)
2. Omnia mutantur, nihil _____. (intereo, -ire, -ii, itum)
3. Nihil _____ sine causa potest. (fio, fiēri, factus sum)
4. Vineae Histriae optimum vinum _____. (fero, ferre, tuli, latum)
5. _____ fama per urbes. (eo, ire, ii, itum)
6. Macedonia postquam a Romānis victa erat, provincia Romāna _____ (fio, fiēri, factus sum)
7. Hamīlcar, postquam mare _____, in Hispaniam venit magnasque res gessit. (transeo, -ire, -ii, itum)
8. Est dulce _____ et bibēre. (edo, edere (esse), esum)
9. Mors non _____ quod abstūlit. (refero, -ferre, -tuli, -latum)
10. _____, quo te virtus tua vocat! (eo, ire, ii, itum)



Денариј (denarius) од 44 год. ст.е. со ликот на Гај Јулиј Кајсар на аверсот и со претстава на божицата Венера на реверсот

DICTA ET SENTENTIAE

Qualis artifex pereo. Овие зборови, според Светониј, ги изговорил злогласниот римски император Нерон пред да се самоубие.

Quod periit, periit. Односно, не треба да се жали за она што е засекогаш изгубено.

Ibis redibus numquam in bello peribis. Во храмот на Аполон во Делфи на прашањата што ѝ ги поставувале Питија секогаш давала двосмислени одговори. Поради двосмисленоста на одговорот, никој не можел да ја обвини за лажно пророштво. Оваа реченица е одговорот на Питија на прашањето на некој војник дали ќе се врати жив од војна. Смислата на одговорот е условена од интонацијата: (1) *Ibis, redibus, numquam in bello peribis* и (2) *Ibis, redibus numquam, in bello peribis*.

Sic itur ad astra. Смислата е дека патот до звездите е тежок. Спореди: *Per aspera ad astra*.

Fiat iustitia, ne pereat mundus. Ne pereat mundus е зависно-целна реченица. Преведи: *за да не...*

Orator fit, poeta nascitur. Односно, говорништвото се учи, а вештината на поетот е природна дарба.


Nemo ignavia immortalis factus est. Смислата е дека за да се стекне бесмртност треба да се вложи труд,

Sic transit gloria mundi. При устоличувањето на новиот папа, кардиналот што ја води церемонијата три пати ги изговара овие зборови на влезот од катедралата Свети Петар во Рим.

Tulit alter honores. Стих од Вергилиј.

Edite, bibite, collegiales; post multa saecula pocula nulla.

Potest ex casa magnum vir exire; virtus omni loco nascitur.



Херкул и Дејанира, Пјетро Финели, 1801

LECTIO QUARTA**IUPPITER CUM OVE COLLOQUITUR**

Ovis tristi vultu ad Iovem venērat sed nihil locūta est. Tum **Iuppiter**: “Quid vis, ovis? Dic quid velis? Faciam quidquid voles. Sed respondēre tarde velle est nolle.”

Ovis: “Quicumque me offendēre vult, offendit. Nam saepe arma habēre volēbam. Volo me posse deffendēre sola. Quae si accepissem, nihil amplius vellem.”

Iuppiter: “Iam faciam, quod voluisti. Nescio autem, qualia arma volueris. Dentesne acūtos habēre mavis an cornua?”

Ovis: “Nolo me similem esse lupis et tauris.”

Iuppiter: “Ecce, tu nunc ipsa non vis, quae antea voluēras. Fortasse venēnum habēre maluisti?”

Ovis: “Homo, domīnus meus angues vidēre non vult.”

Iuppiter: “Quid faciam? Si haec arma habēre voluisses, libenter tibi ea dedissem. Quae tu ipsa non vis.”

Ovis: “Ignoscas, quaeso, sane stultum est talia voluisse. Iam accipere quam facere malo iniuriam.”

HERCULES ET DEIANIRA

Hercules cum in hospitium ad Oineum regem venisset eiusque filiam Deianirām conspexisset, fidem dedit se eam uxōrem ductūrum esse. Sed post discessum eius Eurytion centaurus venit et Deianirām a patre uxōrem petīvit. Pater vim timens pollicitus est se filiam ei datūrum esse. Die constitūto centaurus cum fratribus ad nuptias venit. Sed Hercules intervēnit et centaurum interfēcit.

Aliquando cum Deianira per Aetolianam migrāret, Nessus centaurus ab ea rogātus est, ut se flumen Euenum transferret. Eam centaurus in flumīne ipso violare voluit. Hercules Nessum sagittis confixit. Ille moriens, cum sciret, quantam vim venēni sagittae Herculis, felle Hydræ Lernaeæ tintactæ, habērent, sanguinem suum exceptum Deianiræ dedit et id philtrum esse dixit. Si vellet, ne se coniunx spernēret, eo iubēret vestem marīti perungi. Id Deianira credens sanguinem condītum diligenter servāvit.

DE AENEA

Poetae narrant Aenēam filium Venēris deae fuisse. Cum Troia a Graecis expugnāta est, dicunt eum, cum patre Anchise filioque Ascanio Troiā fugisse et in navem consendisse. Dea enim mater praedixērat Aenēam regnum novum trans mare coditūrum esse. Postquam in Africa, apud Didōnem regīnam paucos dies mansit, ad Italiae litus appulit. Fama est ibi eum a rege Latīno indulgenter acceptum esse eiusque filiam Laviniam uxōrem duxisse. Scimus Aenēam a Romānis valde honorātum esse. Romāni enim Romūlum et Remum ab eo orīginem duxisse credēbant; ideo Aenēam proāvum populi sui putābant.

CICERO

Cicerōnem fuisse homīnem suis temporībus eruditissīmum omnes consentiunt. Nam non solum Latinārum, sed etiam Graecārum litterārum peritissīmus fuit. Praeterea magnum in eo scriptōris ingenium fuisse constat. Itāque multos libros composuit, in quibus lingua Latīna sapientiam Graecōrum illustrāvit. Sic facundiae et Latinārum litterārum parens factus est.



Марк Тулиј Кикерон (Marcus Tullius Cicero)

PENSA

1. Дополнете ги табелите со глаголските облици што недостасуваат:

	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>
1.	volo	volūmus	nolo	nolūmus
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	volunt	_____	nolunt

	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>
1.	malo	malūmus	volam	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	malunt	_____	volent

	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>	<i>Sg.</i>	<i>Pl.</i>
1.	nolēbam	_____	malim	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____

2. Дополнете ги речениците со соодветната глаголска форма од глаголот во заградата:

1. Homīnes libenter id, quod _____, credunt. (volo, velle, volui)
2. Qui iniuriam _____ facēre, iam fecit. (volo, velle, volui)
3. Si tu _____ pacem, para bellum! (volo, velle, volui)
4. _____ nocēre! (nolo, nolle, nolui)
5. Nos _____ mori, quam in servitutem vivere. (malo, malle, malui)

3. Од што се состои конструкцијата ACI?

4. Како настанала конструкцијата ACI?

5. Како се преведува конструкцијата ACI?

6. Кога во ACI се употребува лично-повратна или посвојно повратна заменка како субјект на конструкцијата?

7. Зад кои глаголи следи ACI како објект?

8. Во кои случаи ACI има функција на субјект?

9. Од двете реченици направете една така што ќе ја употребите конструкцијата акузатив со инфинитив:

Caesar tradit: "Vita Germanorum consistit in studiis belli.."

10. Преведете ги следните реченици на латински јазик.

а. Скипион помладиот заповедал војниците да ја разурнат Картигена.

(*Скипион Scipio, -onis m.; заповедам iubeo, iussi, iussum, 2; војник miles, -itis m; разурнувам deleo, delēvi, delētum 2; Картигена Carthāgo, -inis f*)

б. Многу се радувам што ти се допаднала мојата книга.

(*многу, мошне valde; се радувам gaudeo, gavisus sum 2; се допаднала placebo, placui, placitum 2; книга liber, -bri m*)

в. Се надеваат дека ќе прочитаат многу книги.

(*се надевам spero, 1; читам lego, lexi, lectum 3*)


г. Познато е дека Рим бил основан од Ромул и Рем.

(*основам condo, condidi, conditum 3*)

11. Преведете ги следните реченици на македонски јазик.

1. Caesar noluit eum locum, unde Helvetii discesserant, vacare. 2. Caesar Helvetios ipsos oppida vicosque, quos incendierant, restituere iussit. 3. Caesar littoris Labieni fierbat certior omnes Belgas contra populum Romanum coniurare obsidesque inter se dare. 4. Caesar a dextro cornu, quod eam partem minime firmam hostium esse animadvertiserat, proelium commisit. 5. Galli Caesari de Belgis nuntiaverunt manus cogi, exercitum in unum locum conduci. 6. Galli se omnes ab Dite patre prognatos esse praedicant. 7. Legati Caesari renuntiant intellegere se divisum esse populum Romanum in duas partes. 8. Graeci se contra imperium populi Romani pugnaturos esse negavérunt. 9. Dux iuravit se nisi victorem in castra non reversurum esse. 10. Multos viros claros forum Romanum aedificiis pulchris ornassisce scimus. 11. Caesar Ariovisto respondit se non cupiditate belli adductum, sed pacis causā in Galliam venisse. 12. Multi stulti homines putant

se omnia scire, quamquam alii vident eos stultos esse. 13. Caesar Ariovisto scripsit se de re publica et summis rebus cum eo agere cupere. 14. Legati dixerunt se verba Caesaris civitati sue nuntiaturos esse. 15. Caesar milites pontem paucis diebus facturos esse speravit. 16. Pompeius non modo senatoribus, sed etiam populo Romano copias Romanas regem hostium supervisso et in fugam dedisse nuntiavit. 17. Cum Romani bellum gererent, portae templi Iani aperiebantur, nam Romani deum in bello templum relinquere et copiis Romanis adiuvare existimabant. 18. Troiani magno cum gaudio Graecos litus Troiae reliquise animadvertisserunt. 19. Daedalum, artificem praecellaram, cum Icaro filio diu in Creta in exilio vixisse fama est. 20. Themistocles muris longis Piraeum, portum Athenarum, cum oppido coniungi et ita aditum Athenarum tutum esse cupiebat. 21. Olim Latino nuntiatum erat ab oraculo filiam eius viro externo nuptiram esse et prolem eius nomen Romanum ad sidera sublatram esse. 22. Ariovistus, rex Germanorum, Caesar dixit traiecerisse se Rhenum non suam sponte, sed rogatum et arcessitum a Gallis. 23. Cicero promisit se Bruto nunquam esse defuturum. 24. Interfuit rei publicae nullam dissensio nem esse. 25. Quibus de rebus ab Crasso Caesar certior factus naves aedificari iubet. 26. Cum amicos eligis, diligentem te esse oportet. 27. Nego quemquam tibi magis amicum, quam me. 28. Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes. 29. Quisquis magna dedit, voluit sibi magna remitti. 30. Nemo nostrum dicere potest se nunquam peccavisse.



Римскиот колосеум

DICTA ET SENTENTIAE

Si vis amāri, ama! Зборови на Сенека.

Volenti non fit iniuria. Правна аксиома.

Vult virtus honōrem, nec est ulla alia merces. Зборови на Кикерон.

Non pudor est nil scire; pudor nil discēre velle.

Nolo esse laudātor, ne videar adulātor.

Noli turbāre circūlos meos. Последните зборови на Архимед (287-212 год. пр. н.е.), најголемиот математичар и физичар на стариот век. Легендата вели дека Архимед бил толку занесен во науката, што не забележал дека Римјаните влегле во неговиот град Сиракуза и дека еден римски војник го кренал мечот за да го убие. Круговите биле нацртани на песок.


Nolīte mittēre margarītas ante porcos. Односно, не се понижувајте пред недостојни.

Scio me nihil scire. Превод на латински јазик на најпознатата мисла на Сократ.

Decet verecundum esse adulescentem. Стих на Плаут.



Архимед (Archimēdes)



Сократ (Socrates)

LECTIO QUINTA**DE HANNIBALE**

Hannibal maximus dux Carthaginiensium fuisse dicitur. Is eiusque pater Hamilcar acerrimi hostes Romanorum fuisse existimantur. Hannibal iam puer iuravisse se inimicum populi Romani fore traditur. Ipse cum Romanis multis in proeliis contendisse et eos saepe vicesse fertur. Exercitus Carthaginiensium ab eo trans Alpes traductos esse et fere ad portas Romae venisse narratur. Sed Hannibal Carthaginem reverti et patriam defendere iussus est. Romani, in Africa bellantes, postremo exercitum Carthaginiensium vicierunt et totam urbem delevérunt. Post excidium Carthaginis Carthaginienses civitatem suam renovare vetiti sunt.

SENTENTIAE

1. Multa milia hominum in circis et amphitheatris imperii Romani vitam amississe traduntur.
2. Segesta, oppidum Siciliae, ab Aenea, e Troia fugiente, condita esse dicitur.
3. Equi albi currum imperatoris triumphantis vehabant; leones autem currum Antonii vxisse dicuntur.
4. Putabatur Nero Romanum incendisse.
5. Athenienses suppicio affecerunt Socratem, qui religiōnem illusisse putabatur.
6. Romulus in caelum receptus esse existimabatur.
7. Romulus primus rex Romanorum esse dicitur.
8. Disciplina druidum in Britannia reperta atque inde in Galliam traducta esse dicitur.
9. Ignis in aede Vestae semper arsisse dicitur.
10. Dicuntur virginēs Vestales ignem in aede Vestae semper custodiēre.
11. Omnia, quae nunc antiquissima esse creduntur, nova aliquando fuērunt.
12. Qui tacet, consentire videtur.
13. Damon Socratem musicam docuisse dicitur.
14. Prometheus Caucaso affixus esse traditur.
15. Satisfacere rei publicae vidēmur.
16. Aedui frumentum dare iussi sunt.
17. Iucundum cognitu.
18. Facile factu.
19. Horribile dictu.
20. Memoratu dignum.



PENSA

1. Од што се состои конструкцијата NCI?

2. Како се преведува конструкцијата NCI?

3. Покрај кои глаголи стои конструкцијата NCI?

4. Што претставува супинот?

5. Како се образува супинот?

6. Што претставува синтаксички супинот на *-um* и како се преведува?

7. Во кои случаи се употребува супинот на *-u*?

8. Покрај кои глаголи стои акузатив за цел?

9. Кога акузативот за цел се употребува без предлог?

10. Во дадените реченици е употребена конструкцијата ACI.
Парафразирајте ги така што ќе ја употребите конструкцијата NCI.

1. Cicerōnem disertissimum fuisse dicunt.

2. Saturnum primum in Italiā venisse credunt.

3. Thalem solis defectiōnem praedixisse ferunt.

4. Caesārem appropinquāre dicebant.

5. Hannibālem ad portas Romae venisse dicunt.

6. Antiqui scriptōres Hannibālem optimum ducem fuisse existimant.

7. Dicunt Romānos Hannibalem timuisse.

8. Antiqui Romūlum et Remum conditōres Romae fuisse ferunt.

9. Smyrnaei Homērum civem suum fuisse putant.

10. Homērum caecum fuisse ferunt.

11. Дополнете ги речениците со соодветната форма за супин од глаголите во заградата.

1. Venātor _____ (venor, 1), miles _____ (bello, 1) it.
2. Multa faciliōra sunt _____ (dico, dixi, dictum 3) quam _____ (facio, feci, factum 3).
3. Hannībal Alpes cum exercītu transiit Romānos _____ (oppugno, 1)
4. Galli ad Caesārem venērunt pacem _____ (peto, petīvi, petītum 3)
5. Fas est _____ (dico, dixi, dictum 3) Hannibālem fortē et perītum ducem fuisse.

12. Дополнете ги речениците со соодветната падежна форма од именката во заградата:

1. Caesar exercitūm _____ (Alesia, -ae f) deduxit.
2. _____ (tempus, -ōris n) Augusti _____ (Roma, ae f) artes et littērae florēbat.
3. Legāti _____ (Athenae, -arum f) missi sunt iussique in litas leges Solonis describere.
4. Cum in _____ (urbs, urbis f) venēris, ibi multa monumenta antiquitatis vidēbis.
5. Navigant _____ (Rhodus, -i f)

DICTA ET SENTENTIAE

Solem e mundo tollere ii videntur, qui amicitiam e vitā tollunt.

Dignum memoratu.

Mirabile visu.

De auditu.



Ханибал Барка (Hannibal Barca)

LECTIO SEXTA**DE HERODOTO**

Herodōtus Halicarnassius discendi causa terras remotissimas peragrāvit; multa enim discimus peregrinando et videndo et audiendo.

Inerat in eo studium peregrinandi maximum. Herodōtus in Aegyptum venit ibique a sacerdōtibus multa didicit. Aegyptii enim scribendi, pingendi, sculpendi perīti erant; medici arte medendi florēbant. Inde ad Phoenices pervenit, a quibus ars scribendi inventa est.

DE TUBICINE

Tubīcen ab hostibus captus: „Rogo vos, inquit, ne me interficiatis. Nam inērmis sum neque quidquam habeo praeter hanc tubam.” At hostes respondērunt: „Propter id ipsum te interficiēmus, quod, quamquam ipse pugnandi es imperitus, alios ad pugnam excitas.”

DE DECEMVIRIS

Anno ante aeram nostram quadringentesimo quinquagesimo tertio Romāni tres viros legum cognoscendārum causā in Graeciam misērunt. Hi primum Athēnas ad Solōnis leges describendas venērunt. Tum in alias Graeciae civitātes ad leges, mores, institūta cognoscenda iter fecērunt. Post legatōrum reditum proximo anno decemviri legibus scribendis creāti sunt. In his fuit Appius Claudius, vir magnae auctoritatis et probitatis. Leges in duodēcim tabūlis inscriptae sunt.

AUGUSTINUS DE PUPERITIA SUA NARRAT

In scholam datus sum ad discendum litteras. Sed quid in iis utilitatis esset, ignorabam. Et tamen, si piger in discendo eram, verberabar. Parentes nostri vidēbant, quibus doloribus puéri a magistris afficerēmur. Nos autem eos metuebamus et peccabāmus tamen minus scribendo aut legendō, quam a nobis postulabātur. Non deerat memoria vel ingenium, sed delectabat ludere. Itaque peccābam faciendo contra verba parentum et magistrorum.

CATO CENSOR


Inter viros, qui in pace de re pubblica bene meriti sunt, primus Marcus Porcius Cato nominandus est. Is, cum adulescentiam ruri in praediis paternis transegisset, parsimoniam in omnibus rebus colere consuevit. Agricultura plurimum usque ad senectutem delectabatur, rem rusticam fundamentum rei pubblicae salutis esse existimans.

Cum negotia pubblica administraret, putabat Cato Romae non tam exteriores hostes, quam suos cives periculosos esse.

Temporibus enim belli Punici secundi, cum Victoria Poenorum reportata fuit, mores Romanorum in peius mutari coepti sunt. Iamque instituta maiorum neglegebantur, et peregrina vernacula praeferabantur. Ita res pubblica paulatim labefactari coepit.

Non poterat id aequo animo ferre Cato omnibusque viribus obstitit eis, qui novis rebus studebant. Post consulatum, censor factus est. Erat autem censoris non modo civium rem familiarem censere, sed etiam, si quis contra bonos mores peccavera, notare. Deinde matronarum luxum insectabatur, sed frustra. Nam matronae omnes vias urbis obsidabant virosque, ad Forum descendentes, orabant, ut legem de ornato tollerent. Itaque lex sublata est.

Implacabili autem odio in Carthaginenses flagraban. Cum in senatu de tertio Punico bello ageretur, Carthaginem delendam esse censuit: aliter non posse salvam esse rem publicam. Sententia eius tum non probata, postea, quidquid agebatur, adicere solebat: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam». Movit tandem patrum animos, ut bellum Carthaginiensibus indicatum esset.



Херодот (Herodotus)

PENSA

1. Што претставува герундот и како се образува?

2. Како гласат формите за герунд од глаголите *venio*, *veni*, *ventum* 4 и *facio*, *feci*, *factum* 3 во генитив?

3. Како се преведува герундот?

4. Преведете ја следната реченица:

Acerrimus ex omnibus nostris sensibus est sensus videndi.

5. Што претставува герундивот?

6. Како се образува герундивот и по која деклинација се менува?

7. Какво дејство се исказува со герундивот?

8. Кога герундот се заменува со герундив?

9. Заменете го герундот со герундив и преведете ги речениците:

a. Aenēas multum et terris et mari passus est ad urbem condendum.

b. Ad defendendum patriam parāti sumus.

10. Како се образува пасивната перифрастична конјугација?

11. Како се преведува пасивната перифрастична конјугација?


12. Во кои случаи се употребува дативот на вршителот на дејството (*datīvus auctōris*) и каква е неговата функција?

13. Дополнете ги речениците со името во заградата:

- a. _____, Caesar, nunc omnia belli vulnera sananda sunt. (tu)
- b. _____ aut vincendum, aut moriendum erat. (gladiātor, -oris m)
- c. _____ non sunt audītae Demosthēnis vigiliae? (quis, quid)
- d. Haec _____ facienda sunt. (ego)
- e. Vocabūla _____ scribenda erunt. (tu)

14. Преведете ги речениците на македонски јазик:

1. Audiendo, videndo, sentiendo et homīnes et bestiae discunt. 2. Athēnae non modo arte bellandi, sed etiam docendo gloriam peperērunt. 3. Graeci, quamquam pugnandi perīti erant, decem annos Troiam expugnāre non potuērunt. 4. Castra ponendo, turres aedificando, aggērem petendo Romāni se ad urbem oppugnandam paravērunt. 5. Sunt tempōra flendi, sunt tempōra laetandi. 6. Discendo memoria exercētur. 7. Lacedaemonii libēros educābant ad labōres tolerandos. 8. Romae quotannis comitia creandis magistratībus habebantur. 9. Regūlus quamquam non ignorābat se ad crudelissimum hostem proficisci, tamen ius iurandum conservandum esse putābat. 10. Caesar ab hibernis in Italiam discedens legātis imperāvit, ut quam plurīmas naves aedificandas veteresque reficiendas curārent. 11. Cavendum est, ne maior poena, quam culpa sit. 12. Caesar non putābat Helvetiis concedendum esse, ut iter per provinciam Romānam facerent. 13. Caesar ad haec cognoscenda C. Volusēnum cum navi longa praemittit. 14. Caesar a superiorībus consiliis depulsus omnem sibi commutandam esse belli ratiōnem existimāvit. 15. Videntum est nobis igitur, ut eā libertāte utāmur, quae prosit amīcis, noceat nemīni.



Демостен (Demosthēnes)

DICTA ET SENTENTIAE

Aliis serviendo consumor. Натпис на свеќа.

Alitur vitium vivitque tegendo. Стих од Вергилиј.

Errando discimus. Односно, на грешките се учиме.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Стих на Овидиј.

De gustibus non est disputandum. Т.е., секој има свој вкус.

Audienda est altera pars. Основно начело во судството.

Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Со овие зборови за време на Третата Пунска војна Катон Постариот ги завршувал сите свои говори во Сенатот.

Quod erat demonstrandum (Q. E. D.). Превод на латински јазик на грчкиот израз ὅπερ ἔδει δεῖξαι, израз што го користеле многу хеленски граматичари. Изразот денес се користи за да се назначи дека нешто е веќе докажано.

Nulla aetas ad discendum sera est.

Ridendo dicere verum.



Публиј Вергилиј Марон (Publius Vergilius Maro)

LECTIO SEPTIMA

DE TANTĀLO

Tantālus, Iovis filius, rex Lydōrum erat et omni studio salūti civitatis studuit. Homines eum colēbant, ut deum. Enim apud deos, Olympum incolentes, in tanto honore erat, ut eum ad convivia deōrum invitarent. Sed Tantālus hominibus de sermonibus deōrum narrāvit etiamque cibos deōrum raptāvit. Postrēmo prudentiam deōrum probatūrus erat. Pelōpem, filium suum, necāvit et ex carne eius deis cenam parāvit. Dei autem carne absti-nuērunt, praeter Cerērem, et Pelōpem in vitam revocavērunt. Tum dis-seruērunt, quomodo Tantālus punīri posset. Tandem Tantālus in Tartārum iactātus est. Ibi medio in lacu stans sitim deponēre non potest, nam aqua semper recēdit. Simili modo fame labōrat. Poma enim ei super caput pen-dent, sed rami, vento moti, recēdunt, cum Tantālus manus admōvet. Praete-reā saxum ingens super caput eius pendet et Tantālus semper timet, ne necētur.

AGAMEMNON ET IPHIGENIA

Reges et principes Graeciae adducti sunt, ut bello Troiāno interessent. Cum copias unum in locum conduxisserint, naves a Diāna dea ventis adversis retinebantur. Agamemnon, dux Graecōrum, enim cervam Diānae sacram vio-lavērat, quamquam id interdictum erat. Itaque Agamemnon sacerdōtes advocāvit et consuluit, quomodo dea placarētur. Calchas respondit deam placāri non posse, nisi Iphigenia, filia Agamemnonis, immolāta esset. Sed pater se nunquam filiam immolatūrum esse primo dixit. Postea per Ulixem inductus est, ut Iphigeniam e domo matris subducēret. Filiam, cum pater eam immolatūrus esset, Diāna per nubes in terram aliēnam deduxit. Ibi sac-erdos Diānae erat. Sed Clytaemnestra, uxor Agamemnōnis irāta erat, quod filiam necāre parātus fuērat.

ALEXANDRI MAGNI CUPIDO INSATIABILIS BELLI

Alexander, qui Darei ingentes copias equitum et peditum iam superaverat, multa et opulenta oppida Persarum cēpit, ut Susa, Persepolin, Babylōnem. Tum milites eius duces suos interrogavērunt:

„Quamdiu Alexander regni gratiā fortunam temptatūrus est? Quis eum a dubiis consiliis prohibitūrus est? Quae regna direptūrus, quas divitias pe- titūrus erit? Nonne mox in patriam redibimus? Semperne bella gerēmus? Num ad finem orbis terrarum nos invītos deductūrus est?“

Alexander vero, cui nihil satis erat, agmina sua, contra opiniōnem om- nium, ad opulentas urbes Indōrum non dubitatūrus erat. Porum regem ma- gno proelio superāvit. Quā in pugna Bucephalum equum amīsit, cuius in honōrem urbem in Asiam conditūrus erat et condidit, quem Bucephala ap- pelāvit.



Тетрадрахма со ликот на Александар Велики на реверсot и со претстава на богот Севс на аверсot (c. 330 год. ст. е.)

PENSA

1. Какво дејство се искажува со партиципот на футурот активен?

2. Како се образува инфинитивот на футурот активен и какво дејство се искажува со него?

3. Како се образува активната перифрастична конјугација?

4. Преведете ги следните реченици:

1. Apollo ad Helicōnem venit Musas salutatūrus. 2. Cicero, cum ex Italia fu-
gitūrus erat, a militibus Antonii necātus est. 3. Cato ea nocte, qua peritūrus
fuit, librum quendam Platōnis legēbat. 4. Tacītus ait Germānos in proelia
itūros Hercūlem cecinisse. 5. Nauta navigatūrus ventum exspectat. 6. Ario
Italiā et Siciliā peragrāvit divitiās sibi paratūrus. 7. Ario cum divitiis ac-
ceptis in Graeciā reversūrus erat. 8. Graeci se contra imperium populi
Romāni pugnatūros esse negavērunt. 9. Legāti dixērunt se verba Caesāris ci-
vitati suae nuntiatūros esse. 10. Olim Latīno nuntiātum erat ab oracūlo filiam
eius viro externo nuptūram esse et prolem eius nomen Romānum ad sidēra
sublatūram esse.

5. Кои именки најчесто стојат во множина наместо во еднина?

6. Што е hendiadyoin ($\hat{\epsilon}\nu\delta\iota\alpha\delta\nu\circ\iota\nu$)?

Латински јазик (продолжителен курс)

7. Како се нарекува придавката која се употребува во функција на именка?

8. Во кои случаи придавката е супстантивирана?

9. Кој компаратив го нарекуваме *comparativus absolutus*?

10. Што е елатив?

11. Како можат да се засилат компаративот и суперлативот?

12. Дополнете ја реченицата со инфинитивот на футур од глаголот во заградата, а потоа преведете ја:

Scio te patriam _____ (defendo, -fendi, -fensum 3)

13. Дополнете ги речениците со соодветната форма од глаголот во активна перифрастична конјугација:

a. Cum _____ aliis, plerūmque tibi ipsi nocēbis. (noceo, nocui, nocitum 2)

b. Iniuriam qui _____, iam fecit. (facio, feci, factum 3)

c. Popūli nostri libertātem patriae semper _____ (defendo, -fendi, -fensum 3)

d. Sallustius scripsit: „Bellum _____, quod populus Romanus cum Iugurtha, rege Numidārum, gessit.“ (scribo, scripsi, scriptum 3)

e. Ubi Midas _____, cibus in aurum mutātur. (ceno, -āvi, -ātum 1)

DICTA ET SENTENTIAE

Ave Caesar, moritūri te salutant. Со овие зборови гладијаторите го поздравувале императорот кога влегувале во арената да се борат.

Irascimur saepe non illis, qui laesērunt, sed iis, qui laesūri sunt. Мисла на Сенека.

Si irascēris iuvenībus senibusque, quod peccant, irascere et infantibus: peccatūri sunt.

Cum his versāre, qui te meliōrem factūri sunt.



Божицата Дијана (Dea Diana)

LECTIO OCTAVA**DE NUNTIO MARATHONIO**

Darēus, multis navībus coactis, copias in Graeciam transportāvit. Tum Athenienses, nuntio Spartam misso, a Lacedaemoniis auxilium petivērunt copiasque poposcērunt. Sed Lacedaemonii auxilium dare non potuērunt. Ita Athenienses hostes apud Marathōnem exspectābant. Totā planitie a miliūbus Persārum completā, Athenienses, quorum numērus parvus erat, spem salūtis in virtūte vidēbant. Signo proelii dato, magna celeritāte in Persas incurrērunt et multos hostes interfecērunt. Persae in fugam se dedērunt. Miltiādes, dux victōrum, consilio convocāto, dixit: «Statim victoriam domum nuntiāre debēmus, quod Persae Athēnas, sine praesidio relictas, capere possunt». Unus ex viris, quamquam in proelio defessus erat, Athēnas cucurrit. Itinēre longo paucis horis peracto, nuntius in forum Athenārum advēnit clamavitque: «Victoria nostra est!». Verbis illis dictis, exanimātus cecidit.

OEDĪPUS

Sphinx, in Boeotiam missa, agros Thebanōrum vastābat. Illa dixit, si quis carmen, quod posuisset, interpretātus esset, se inde abitūram esse, sin carmen illud non solvisset, se eum consumptūram esse. Quā re auditā, rex Creon edixit: Qui carmen Sphingis solvisset, regnum se et Iocastam sorōrem ei in matrimonium datūrum esse. Cum complūres, regni cupiditāte adducti, venissent et a Sphinge consumpti essent, Oedīpus carmen interpretātus est. Quo facto, illa se precipitāvit. Oedīpus regnum paternum et Iocastam matrem inscius accēpit uxōrem. Intērim Thebis inopia frugum incīdit ob Oedipi scelēra eodemque tempōre Corinthi Polybus mortuus est. Quo audīto, Oedīpus dolēret existīmans patrem suum decessisse. Tandem Oedīpus cognōvit se Lai filium esse. Et ipse se Laium occidisse sciscitando patefēcit. Oedīpus, postquam vidi se tot scelēra fecisse, se oculis privāvit regnumque filiis tradīdit et Thebis, Antigōnā filiā duce, profūgit.

DE ERRORIBUS ULIXIS


Ulices in errōre suo ad Circem, filiam Solis, pervēnit. Haec socios Ulixis in domum suam admīsit et in sues mutāvit. Is socios amissos servāre studuit. Mercurius de Olympo demissus ei auxilium promīsit et monstrāvit, quo mōdo a Circe cavēret. Gladio stricto, Ulices eam terruit et postulāvit, ut socios rursus in homīnes mutāret et dimittēret. Haec profecto verbis eius indulxit, comperērat enim Ulixi a deis magnam potestātem permissam esse.

Sed Neptūnus poenam Ulixi decretām nondum remīsit. Nam cum post multas tempestātes venti tandem remisissent, Ulices vidi se navem omnesque amīcos amisisse. Denique solus in insūlam Ogygiam navit. Ibi nympha Calypso amōre commōta Ulixem apud se retinēbat. Ab illa amātus septem annos ibi mansit. Sed cum patriam desiderāret, navem parāvit et iter periculōsum perrexit.

RES GESTAE DIVI AUGUSTI

Augusto regente res Romāna maxime florēbat. Bellis prospēre gestis Aegyptum pluresque alias terras et omnes maritīmas civitātes Ponti imperio Romāno adiēcit. Augusto imperatōre Daci victi sunt. Germania pacāta, Augustus trans Albim fluvium Germānos submōvit. Obsīdes ei Persae dedērunt. Parthos signa Romāna, quae Crasso victo ademērant, reddēre coēgit. Omniōbus civitatib⁹ veniam potentibus pepercit. Indis longissime remōtis, tamen legātos ad Augustum misērunt. Eo principe multi reges Romam venērunt pacem et amicitiam populi Romāni petentes. Augusto mortuo Tiberium rem publīcam firmissīmam recēpit.

(според Евтропиј)



Императорот Август (imperator Augustus)

PENSA

1. Како се развила конструкцијата апсолутен аблатив?

2. Од што се состои конструкцијата апсолутен аблатив?

3. Како се преведува конструкцијата апсолутен аблатив?

4. Што може да стои во конструкцијата апсолутен аблатив наместо партицип?

5. Дополнете ги речениците со конструкцијата апсолутен аблатив:

a. _____ Caesar Roma in Asiam fugit. (*Кога Сула беше диктатор...*)

b. _____ tertius gaudet.

(*Кога двајца се караат...*)

c. _____ Corneliam duxit uxore. (*Нашумтајќи ја Косумија...*)

6. Каква е функцијата на генитивот и аблативот за својство?

7. Преведете ги следните реченици на македонски јазик.

1. Themistōcles, multis navībus coactis, apud Salamīnem Persas magnā pugnā in fugam dedit. 2. Cyrus, Graecis militībus conductis, copias in Asiam contra fratrem duxit. 3. Athenis ab hostībus occupātis et arce captā deletāque, Graeci tamen de salūte non desperavērunt. 4. Tandem Persae, viā occultā inventā, noctu fortūnam belli temptavērunt et arcem sacram ascendērunt. 5. Novis ducībus a militībus creātis, Graeci post multa pericūla ad Pontum in regiōnes a Graecis habitātas venērunt. 6. Multis alienārum regiōnum popūlis et animalībus saevis cognītis, Ulixes ad Siciliam pervēnit. 7. Nonnullis sociis a Polyphēmo necātis et devorātis, Ulixes de salūte non desperāvit. 8. Multis navībus collectis, Alexander bellum suscēpit, exercītum mare traduxit, in Asiam invāsit. 9. Germāni, finībus suis relictis, novas sedes petivērunt. 10. In terra aliena Iason, Medeā iuvante, vellus aureum de arbōre detraxit et rapuit. 11. Nocte fere finitā omnibusque Troiānis dormientībus, Sinon Graecos, in equo ligneo abdītos, liberāvit. 12. Troiā ferro ignique deletā, Graeci mulières et libēros, sortem suam deplorantes, vinxērunt et in servitūtem deduxērunt. 13. Alexandro mortuo, regnum divīsum est. 14. Caesar, nuntio ad se allāto, consilium cepit. 15. Druīdes, sacerdōtes Gallōrum, putābant iuvēnes maxīme ad virtūtem excitāri, metu mortis neglecto. 16. Hostībus victis, Romāni triumphum agēre solēbant. 17. Graeci, sacerdōte auctōre, a deis auxilium petunt. 18. Magistratībus invitīs, nemo emigrāre potest. 19. Tarquinius Superbus, Servio Tullio rege occīso, regnum sceleste occupāvit. 20. Agamemnōne duce, Graeci Troiam delevērunt. 21. Marco Aurelio imperatōre, bella pericolōsa exarsērunt. 22. Hamilcāre mortuo, exercitus Carthaginiensium, Hannibāle duce, Alpes superāvit et in Italim venit. 23. Traiāno mortuo, Adriānus imperātor factus est. 24. Catōne auctōre, nova lex lata est. 25. Publio Sulpicio et Caio Aurelio consulībus, legāti Carthaginiensium Romanam venērunt.

DICTA ET SENTENTIAE

Clausae sunt aures obstrepente ira.

Duobus litigantibus tertius gaudet.

Testantibus actis.

LECTIO NONA

DE GRAECORUM ET ROMANORUM DEIS

Graeci et Romani non unum, sed multos deos deasque colunt. Primus in numero deorum Iuppiter est, Saturni filius. Iuppiter in Olympo sedet et mundi imperium tenet. Inde deus deorum tonat et fulminat. Neptunus, secundus filius Saturni, in Oceano regnat. Ubi ventos et procellas et excitat et mitigat. Pluto, tertius Saturni filius, deus inferorum est. Pluto sub terra regnat.

ROMA ANTICA

Colles urbis Romae septem erant: colles ad sinistram ripam Tibensis siti humiliores erant, Ianiculus autem, mons ad ripam dextram fluminis situs, altior. Antiquissima colonia in monte Palatino Palatium vel Roma quadrata appellabatur. Palatium igitur veterima pars Romae erat. Quamquam Graecorum urbes locupletiores et potentiores erant quam Roma, quamquam Athenae pulchriores, aedificia et templa eorum splendidiora, tamen nulla Romanis urbs carior erat Roma. Incolae Romae pauperrimi erant, sed fortissimi et praestantes, bella gesserunt cum hostibus saevioribus. Difficilimum enim est invenire quemquam, qui audacior erat Romanis.

Nihil Romanus honestius putabant, quam fortitudinem in bello, nihil clarus, quam consilium bonum in pace.

DE SACRIFICIIS ANTIQUORUM

Populi antiqui deos sacrificiis placabant. Apud Romanos plerumque sacerdotes sacrificia parabant, nam sacerdotes iuris divini periti erant. Superis deis albas hostias immolabant, inferis – nigras. Numerus hostiarum interdum permagnus erat. Sacerdotes capta hostiarum ornabant coronis et ante tempora mactabant. Exta in aris cremabant.

Deis praeterea vinum, lac, mel grata dona erant. Post sacrificia sacerdotes ad honorem deorum epulas parabant.

DE ALCIBIĀDE

Alcibiādes filius Cliniae erat. Fuit homo diversae natūrae, virtūtum atque vitiōrum plenus. Cupido gloriae et studium voluptātum in eo erant. Formosissimus omnium aetatis suae erat. Alcibiādis consilio Athenienses bellum Syracusānis indixērunt. Exercitus Atheniensium Alcibiādes dux electus est. Dum is in Scilia erat, inimici eum impietatis accusavērunt. Alcibiādes, ultionis cupīdus, oblītus maiōrum suōrum et officia sua, in patriam non rediit, sed Thebas venit. Postquam audivērat se capiōtis damnātum esse, Lace-daemōnem demigrāvit. Antiqui scriptōres eum minīmi aestimavērunt.

CATULLUS 5

- 1 Vivāmus, mea Lesbia, atque amēmus,
Rumoresque senum severiōrum
Omnes unius aestimēmus assis.
Soles occidēre et redīre possunt:
5 Nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
Dein mille altēra dein secunda centum,
Deinde usque altēra mille, deinde centum.
10 Dein, cum milia multa fecerīmus,
Conturbabīmus illa, ne sciāmus,
Aut ne quis malus invidēre possit,
Cum tantum sciet esse basiōrum.

CATULLUS 49

- 1 Disertissime Romūli nepōtum
Quot sunt quotque fuēre, Marce Tulli,
Quotque post aliis erunt in annis,
Gratias tibi maxīmas Catullus
5 Agit pessīmus omnium poēta,
Tanto pessīmus omnium poēta,
Quanto tu optīmus omnium patrōnum.

PENSA

1. Покрај кои видови зборови стои генитив?

2. Колку видови *genitīvus adverbiālis* постојат и кои се тие?

3. Кои се видовите на *genitīvus adnominālis*?

4. Наведете ги придавките покрај кои стои генитивот на објектот (*genitīvus obiectīvus/obiecti*) ?

5. Кој падеж стои покрај партиципите *appetens, neglegens, fugiens, patiens, amans*?

6. Наведете ги глаголите покрај коишто стои генитивот за сеќавање (*genitīvus memoriae*).

7. Покрај кои глаголи стои генитивот за вина (*genitīvus crimīnis*)?

8. Кои се најчести генитиви за цена (*genitīvus pretii*)?

9. Кој падеж стои покрај безличните глаголи *pudet* и *piget*?

10. Дополнете ги речениците со соодветниот падеж од имињата или заменките во заградата и определете ја падежната функција на дополнетите зборови.

1. Utīnam _____ rei publīcae semper memōres sitis! (*salus, ūtis f*)
 2. Persae _____ aestimārent copias Lacedaemoniōrum. (*minīmus 3*)
 3. Alexander erat vir _____ (eximus 3; *fortitūdo, īnis f*)
 4. Nemo _____ idem est in senectūte, qui fuit iuvēnis. (*nos*)
 5. Anīmus memīnit _____ (praeterita, ūrum *n*)
 6. Pax _____ sit semper vobiscum! (*domīnus, i m*)
 7. Caesar copias suas divīsit partemque _____ in castris Pompei relīquit, partem in sua castra remīsit. (*legio, ūnis f*)
 8. Alcibiādes _____ accusātus est. (*impiētas, ātis f*)
 9. Pudeat te _____ (tuus 3; *inertia, ae f*)
 10. _____ cupidītas multum in homīnum vita valet. (*gloria, ae f*)
 11. Ex toto corde paenitet me _____. (*omnis, e; meus 3; peccātum, i n*)
 12. Cito oblīti sunt _____. (*opus, ēris n; dux, cis m*)
 13. Multa bella numērum _____ minuunt. (*incōla, ae m*)
 14. Olim Carthāgo urbs _____ fuit. (*magnus 3; potentia, ae f*)
 15. Fasces signum _____ erant. (*potestas, ātis f*)
 16. Appius Claudius, vir _____ (magnus 3; *auctoritas, ātis f*)
 17. Urbe Romā captā, magna multitūdo _____ in Capitolium fugit. (*Romānus, i m*)
 18. Oblīti _____ publīca curāte! (*privātum, i n*)
 19. Lydi primi _____ nummos aureos habuisse feruntur. (*omnis, e; homo, īnis m*)
 20. Legāti _____ Romam venērunt. (*Carthaginiensis, is m*)
-

DICTA ET SENTENTIAE

Medicina mentis.

Experientia est optima rerum magistra.

Consensus gentium (consensus omnium). Метод на докажување според кој единствен доказ за вистинитоста на определен исказ е тоа што сите се согласни дека исказот е вистинит.

Cupidus litium et rixae animus.

Pudentis est nonnumquam silere.

Nemo mortalium omnibus horis sapit.

Adulescentis est maiores natu revereri.



Гај Валериј Катул (Gaius Valerius Catullus)

LECTIO DECIMA**DE CICERONE**

Cicerōni, maximo oratōri Romāno, Marco nomen erat. Avo eius verrūca in naso erat, cicēri simīlis et inde postēris cognomen. Vita Cicerōnis non solum familiae Cicerōnum, sed etiam toti Romae honōri erat. Cicerōni consūli coniurātio Catilīnae patefacienda erat. Cicerōni enim salus rei publīcae magnae curae erat. Numquam virībus suis parcēbat, sed omnem vitam patriae dono dedit. Ideo Romāni ei magnam honōrem tribuērunt et patrem patriae appellavērunt. Sed coniuratiōne patefacta multisque coniurātis punītis sibi valde nocuit. Paucis enim annis post, a senātu in exsilium missus est. Mox, studiō omnium civium in patriam revocātus est. Cicerōni, Romam redeuenti, ingens multitūdo salutandum occūrit.

DE CARTHAGINE

Olim Carthāgo urbs magnae potentiae fuit. Carthaginiensium maiōres ex antiqua Phoeniciae urbe, cui nomen erat Tyrus, emigravērant. Carthaginienses et boni nautae et mercatōres callīdi erant. Classis eōrum e multis navībus constābat. Saepe cum Graecōrum urbībus, in Sicilia sitis, de dominatiōne mariū contendēbant. Pars Graecōrum Romānos auxilio vocāvit. Ita Carthaginienses eam gentem quoque in numēro hostium habēbant.

Bello Punīco secundo Hannībal, dux clarus, copias Carthaginiensium ex Hispania trans iuga Alpium duxit Romanosque in multis proeliis vicit. Tamen popūlum Romānum non devīcit. Romāni classem suam in Afrīcam misērunt et hostes ibi vicērunt. Bello Punīco tertio Carthaginēm armis cepērunt et diripuērunt, arcem moeniaque urbis delevērunt, naves rapuērunt.

DE ACHILLE

Celēber est Achilles, filius Pelei regis et Thetēdis deae. Is partīceps belli Troiāni erat. Celēbre est scutum eius, celebria arma. Et scutum et arma ei Hephaestus deus fecērat. Celēbris est celeritas Achillis. Celeritāte suā incredibili et magno corpōris robōre Achilles Troiānis terribilis erat. Ira eius Graecis perniciōsa erat. Mors Patrocli, eius amīci, Achilli dolōres acres dat. Ob id Hectōrem ad pugnam provōcat et virum fortē necat.

RAPTUS SABINĀRUM

Finitimus Romānis erat popūlus Sabīnus. Ad eos Romūlus, quia Romāni uxōres non habēbant, misit legātos, qui societātem et conubium novo popūlo petērent. A Sabīnis legatio non accepta est, ludibrium etiam addītum:

«Quaerīte vobis alias uxōres, nostras filias vobis non dabīmus».

Irritāvit ea iniuria Romūlum et, ut dolo id accipēret, quod precībus non impetravērat, solemnes ludos indixit et eos spectātum Sabīnos invitāvit. Magna multitūdo eōrum cum uxorībus et libēris in urbem profecti sunt. Cum omnes, qui adērant, ludos spectārent, subīto iuvēnes Romāni, signo dato, impētum faciunt et virgīnes Sabīnas rapiunt. Patres et matres virgīnum fugērunt, perfidiam Romanōrum querentes et deos ultōres violāti hospitii invocantes.

Haec fuit causa belli. Sabīni cum magno exercītu ad Romam venērunt, perniciem infestae urbi minitantes. Atrox pugna in eo campo, ubi postea forūm Romānum fuit, commissa est; diu eventus anceps erat. Subīto mulières Sabīnae, parīter et pietāte erga parentes et amōre virōrum commōtae, inter pugnantes se coniecērunt et eos orāre coepērunt, ut huic impiae caedi finem facērent: «In nos vertīte iras: nos causa belli, nos causa vulnērum et caedis sumus. Melius necabīmur, quam sine vobis viduae aut orbae vivēmus».

Movet res et milites et duces. Desistunt subīto omnes pugnāre; duces ex utrāque acie procēdunt, foedus faciunt. Sabīni, in urbem recepti, cum Romānis se coniunxērunt.


CREATIO CONSŪLUM

Primā luce viae complentur a popūlo, qui, signo excitātus, in Campum Martium ruit. Ibi consul cum insignībus imperij, a sacerdotībus cinctus, in tribunāli popūlum exspectābat. Brevi tempōre omnes convenērunt et totum locum circum tribūnal complevērunt. Tum sacrificium et supplicatio deōrum instituitur. Denīque consul hanc oratiōnem ad popūlum habet: «Pauci iam menses huius anni restant: iam tempus est alios consūles creāre. Itāque hodie vos, Quirītes, more maiōrum a me in hunc locum convocamīni. Non solum meo, sed etiam collēgae nomīne commendo vobis Tiberium Aemilium Māmercīnum et Quintum Publīlum Philōnem, viros optīmos; his secūre salūtem rei publīcae committētis. Fidem habēte nobis consulībus: non amicitia movēmur, sed rei publīcae commōdo ducīmūr. Raro tam strenui et tam fortes viri reperiuntur. Hos viros, si et vobis ita vidētur, consūles creāte».

Attente haec verba consūlis ab omnībus audiuntur. Deinde popūlus in centuria divīsus in loca, iam antea designāta, discēdit. Denīque suffragia numerantur. Plurīmis centuriis candidāti, quos consul commendavērat, consūles renuntiantur.

SACERDŌTES VESTAE

In aede Vestae, quae in foro sita est, sex virgīnes Vestāles custodiēbant ignem sacrum, ut dea rei publīcae Romānae favēret imperiumque augerētur. Hic ignis semper arsisse dicītur. Virgīnes Vestāles, quibus «virgo Vestālis maxīma» praeērat, duris legībus regebantur. Cum viris vivēre vetītae erant. Pontīfex maxīmus ipse eas eligēbat, quae per triginta annos Vestāles mansūrae erant. Quamquam ab omnībus magnā pietāte colebantur, tamen Vestāles, quae officia neglegēbant, a pontīfice maxīmo gravīter puniebantur. Nam Romāni sibi persuasērant magnum pericūlum rei publīcae imminēre, si flamma in foco Vestae non ardēret. Aliquando Aemiliae Vestāli poena instābat, nam discipūlam novam, cui magnam fidem habēbat, ignem servāre iussērat. Cum haec flammas male servavisset, Aemilia ipsa de hac re accusāta est. Itāque haec, postquam pontīfex ceteraeque Vestāles in aedem convenērunt, Vestam placāre studuit multisque cum lacrimis orāvit, ut se adiuvāret, et suffibūlum suum in foco locāvit. Statim flamma itērum luxit. Tum omnes re mirā commōti sibi persuasērunt Aemiliam culpā carēre.



Храмот на божицата Веста во Рим

PENSA

1. Наведете ги синтаксичките функции на дативот.

2. Наведете најмалку десет глаголи покрај кои стои дативот на индиректниот објект (*datīvus obiecti indirecti*).

3. Покрај кои придавки стои дативот на индиректниот објект?

4. На кои прашања одговара дативот на полза или штета (*datīvus commōdi vel incommōdi*)?

5. Покрај кој глагол стои посвојниот датив (*datīvus possesīvus*)?

6. Покрај кои глаголи обично стои дативот за цел (*datīvus finālis*)?

7. Што претставува конструкцијата двоен датив (*datīvus duplex*)?

8. Дополнете ги речениците со соодветниот падежен облик од имињата или заменките во заградата и определете ја синтаксичката функција на дополнетиот збор.

1. Patriae _____ (a) serviēbam semper, nunquam _____ (b). (a. *salus*, ūtis *f*; b. *fortūna*, *ae f*; *meus* 3)
 2. Magistri amant discipūlos, _____ studium placet. (qui, quae, quod)
 3. _____ noli credēre. (*fortūnae*, *ae f*)
 4. Non possūmus _____ credēre. (falsus 3; *amīcus*, *i m*)
 5. _____ bella odiōsa sunt. (*nos*)
 6. Multi flores _____ utīles sunt. (*homo*, ūnis *m*)
 7. Linguae nonnullārum gentium antiquārum _____ ignōtae sunt. (*nos*)
 8. Olim _____ (a) nuntiātum erat ab oracūlo filiam eius _____ (b) nuptūram esse et prolem eius nomen Romānum ad sidēra sublatūram esse. (a. *Latīnus*, *i m*; b. *vir*, *i m*; *externus*, 3)
 9. Cum Aenēas vidisset Graecos _____ parcēre, cum patre, coniūge filiōque fugā salūtem petīvit. (nemo)
 10. Themistōcles _____ persuāsit, ut classem aedificārent. (*Atheniensis*, -*is m*)
 11. Viruts sola neque datur _____, neque accīpitur. (donum, *i n*)
 12. _____ aut vincendum, aut moriendum erat. (gladiator, ūris *m*)
 13. _____ praenomen erat Marcus. (Cicēro, ūnis *m*)
 14. Caesar quinque cohortes _____ (a) _____ (b) missit. (miles, ūtis *m*; auxilium, *ii n*)
 15. Consilium cepi _____ parcēre. (pecunia, *ae f*)
 16. Multae femīnae _____ nubēre volebant. (Orpheus, *i m*)
 17. Germāni a parvis _____ (a) ac _____ (b) stu-
dent. (labor, ūris *m*; duritia, *ae f*)
-

DICTA ET SENTENTIAE

Ab homīne homīni cotidiānum pericūlum.

Memoria est nobis cotidie exercenda.

Accēdo nemīni. Т.е. не се согласувам со никого.

Aliēna nobis, nostra plus aliis placent.

Altēri vivas oportet, si vis tibi vivēre.

Avāro omnia desunt.

Bella matrībus detestāta. Стих на Хоратиј.

Bonis nocet, qui malis parcit.

Non omnibus eadem placent, nec conveniunt quidem.

Nemīni nihil satis est.

Omnia sapientībus facilia.

Fide, sed cui, vide!

Non bonus est ulli, qui malus est sibi.

Similis simili gaudet.

Suum cuique.

Primo mihi. Девиза на егоистичните луѓе.



Грабнувањето на Сабинките. Џовани Батиста Галеструци. 17 век.

Музеј на ликовна уметност на Сан Франциско

EXCERPTA
EX AUCTORIBUS ROMANIS

ГАЈ ВАЛЕРИЈ КАТУЛ (GAIUS VALERIUS CATULLUS)
(87-54 год. п. н. е.)

2

- 1 Passer, deliciae meae puellae,
quicum ludere, quem in sinu tenere,
cui primum digitum dare appetenti et
acres solet incitare morsus
5 cum desiderio meo nitenti
carum nescioquid libet iocari,
et solaciolum sui doloris,
credo, ut tum gravis acquiescat ardor:
tecum ludere, sicut ipsa, possem
10 et tristis animi levare curas!

2b

Tam gratumst mihi quam ferunt puellae
pernici aureolum fuisse malum,
quod zonam soluit diu ligatam.

3

- 1 Lugete, o Veneres Cupidinesque,
et quantumst hominum venustiorum!
passer mortuus est meae puellae,
passer, deliciae meae puellae,
5 quem plus illa oculis suis amabat.
nam mellitus erat suamque norat
ipsam tam bene quam puella matrem,
nec sese a gremio illius movebat,
sed circumsiliens modo huc modo illuc
10 ad solam dominam usque pipiabat.
qui nunc it per iter tenebricosum
illuc, unde negant redire quemquam.
at vobis male sit, malae tenebrae
Orci, quae omnia bella devoratis:
15 tam bellum mihi passerem abstulisti.
o factum male! o miselle passer!
tua nunc opera meae puellae
flendo turgiduli rubent ocelli!

27

- 1 Minister vetuli puer Falerni
inger mi calices amariores,
ut lex Postumiae iubet magistrae
ebrioso acino ebriosioris.
- 5 at vos quo lubet hinc abite, lymphae
vini pernicies, et ad severos
migrate. hic merus est Thyonianus.

85

- 1 Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris.
nescio, sed fieri sentio et excrucior.

ПУБЛИЈ ВЕРГИЛИЈ МАРОН (PUBLIUS VERGILIUS MARO)
(70-19 год. п. н.е.)

AENEIS
LIBER I (1-18)

- 1 Arma virumque canō, Trōiae quī prīmus ab ūrīs
Ītaliā, fātō profugus, Lāvīniaque vēnit
lītora, multum ille et terrīs iactātus et altō
vī superum saevae memorem Iūnōnis ob īram;
- 5 multa quoque et bellō passūs, dum conderet urbem,
inferretque deōs Latiō, genus unde Latīnum,
Albānīque patrēs, atque altae moenia Rōmae.
Mūsa, mihi causās memorā, quō nūmine laesō,
quidve dolēns, rēgīna deum tot volvere cāsūs
- 10 īsīgnem pietāte virum, tot adīre labōrēs
impulerit. Tantaene animīs caelestibus īrae?
Urbs antīqua fuit, Tyriī tenuēre colōnī,
Karthāgō, Ītaliā contrā Tiberīnaque longē
ōstia, dīves opum studiīsque asperrima bellī,
- 15 quam Iūnō fertur terrīs magis omnibus ūnam
posthabitā coluisse Samō; hīc illius arma,
hīc currus fuit; hōc rēgnum dea gentibus esse,
sī quā Fāta sinant, iam tum tenditque fovetque.

КВИНТ ХОРАТИЈ ФЛАК (QUINTUS HORATIUS FLACCUS)
(65-27 год. п.н.е.)

AD MELPOMENEN (III, 30)

- 1 Éxēgí monumént(um) aére perénniús
Regalique situ pyramídum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impōtens
Possit diruěre aut innumerabīlis
- 5 Annōrum series et fuga tempōrum.
Non omnis moriar multaque pars mei
Vitābit Libitīnam: usque ego postēra
Crescam laude recens, dum Capitolium
Scandet cum tacīta virgīne pontīfex.
- 10 Dicar, qua violens obstrēpit Aufīdus
Et quā pauper aquae Daunus agrestium
Regnāvit populōrum, ex humīli potens
Princeps Aeolium carmen ad Itālos
Deduxisse modos. Sume suberbiam
- 15 Quaesītam merītis et mihi Delphīca
Lauro cinge volens, Melpomēne, comam.



Квант Хоратиј Флак (Quintus Horatius Flaccus)

ПУБЛИЈ ОВИДИЈ НАСОН (PUBLIUS OVIDIUS NASO)
(43 год. п.н.е. – 17/18 н. е.)

TRISTIAE IV, 10

- 1 Ille ego qui fuerim, tenerosum lusor amorum,
quem legis, ut noris, accipe posteritas.
Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis,
milia qui novies distat ab Vrbe decem.
- 5 editus hic ego sum nec non ut tempora noris,
cum cecidit fato consul uterque pari.
si quid id est, usque a proavis vetus ordinis heres,
non modo fortunae munere factus eques.
- 10 nec stirps prima fui; genito sum fratre creatus,
qui tribus ante quater mensibus ortus erat.
Lucifer amborum natalibus affuit idem:
una celebrata est per duo liba dies;
- 15 haec est armiferae festis de quinque Minervae,
quaes fieri pugna prima cruenta solet.
protinus excolimur teneri, curaque parentis
imus ad insignes Vrbis ab arte viros.
- frater ad eloquium viridi tendebat ab aevo,
fortia verbosi natus ad arma fori;
- 20 at mihi iam puero caelestia sacra placebant,
inque suum furtim Musa trahebat opus.
saepe pater dixit 'studium quid inutile temptas?
Maeonides nullas ipse reliquit opes.'
- 25 motus eram dictis, totoque Helicone relicto
scribere temptabam verba soluta modis.
sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos,
et quod temptabam scribere versus erat.
- interea tacito passu labentibus annis
liberior fratri sumpta mihiq[ue] toga est,
- 30 induiturque umeris cum lato purpura clavo,
et studium nobis, quod fuit ante, manet.
iamque decem vitae frater geminaverat annos,
cum perit, et coepi parte carere mei.
- cepimus et tenerae primos aetatis honores,
eque viris quondam pars tribus una fui.
- 35 curia restabat: clavi mensura coacta est;
maius erat nostris viribus illud onus.

nec patiens corpus, nec mens fuit apta labori,
sollicitaeque fugax ambitionis eram,
40 et petere Aoniae suadebant tuta sorores
otia, iudicio semper amata meo.
temporis illius colui fovique poetas,
quotque aderant vates, rebar adesse deos.

ТИТ ЛУКРЕТИЈ КАР (TITUS LUCRETIUS CARUS)
(99– 55 год. п.н.е.)

DE RERUM NATURA, V (1028-1050)

- 1028 At varios linguae sonitus natura subegit
mittere et et utilitas expressit nomina rerum,
1030 non alia longe ratione atque ipsa videtur
protrahere ad gestum pueros infantia linguae,
cum facit ut digito quae sint praesentia monstrent.
sentit enim vim quisque suam quod possit abuti.
cornua nata prius vitulo quam frontibus extent,
1035 illis iratus petit atque infestus inurget.
at catuli pantherarum scymnique leonum
unguis ac pedibus iam tum morsuque repugnant,
vix etiam cum sunt dentes unguesque creati.
1040 alituum porro genus alis omne videmus
fidere et a pennis tremulum petere auxiliatum.
proinde putare aliquem tum nomina distribuisse
rebus et inde homines didicisse vocabula prima,
desiperest. nam cur hic posset cuncta notare
1045 vocibus et varios sonitus emittere linguae,
tempore eodem alii facere id non quisse putentur?
praeterea si non alii quoque vocibus usi
inter se fuerant, unde insita notities est
utilitatis et unde data est huic prima potestas,
1050 quid vellet facere ut sciret animoque videret?



Тит Лукрециј Кар (Titus Lucretius Carus)

ФАЈДАР (РНАЕДРУС)
(15 год. п.н.е. – с. 50 год. н.е.)

LUPUS ET AGNUS (I, 1)

- 1 Ad rivum eundem lupus et agnus venerant,
siti compulsi. Superior stabat lupus,
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba
latro incitatus iurgii causam intulit;
- 5 'Cur' inquit 'turbulentam fecisti mihi
aquam bibenti?' Laniger contra timens
'Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lufe?
A te decurrit ad meos haustus liquor'.
Repulsus ille veritatis viribus
- 10 'Ante hos sex menses male' ait 'dixisti mihi'.
Respondit agnus 'Equidem natus non eram'.
'Pater hercle tuus' ille inquit 'male dixit mihi';
atque ita correptum lacerat iniusta nece.
Haec propter illos scripta est homines fabula
- 15 qui fictis causis innocentes opprimunt.

CANIS PER FLUVIUM CARNEM FERENS (I, 4)

- 1 Amittit merito proprium qui alienum adipetit.
Canis, per fluvium carnem cum ferret, natans
lymphae in speculo vidit simulacrum suum,
aliisque praedam ab altero ferri putans
- 5 eripere voluit; verum decepta aviditas
et quem tenebat ore dimisit cibum,
nec quem petebat adeo potuit tangere.

DE VULPE ET UVA (IV, 3)

- 1 Fame coacta vulpes alta in vinea
uvam adipetebat, summis saliens viribus.
Quam tangere ut non potuit, discedens ait:
"Nondum matura es; nolo acerbam sumere."
- 5 Qui, facere quae non possunt, uerbis eleuant,
adscribere hoc debebunt exemplum sibi.

ГАЈ ЈУЛИЈ КАЈСАР (GAIUS IULIUS CAESARIS)
(100-44 год. п. н. е.)

COMMENTARII DE BELLO GALLICO, IV, 12-14

- XII.** 1. Britanniae pars interior ab iis incolitur, quos natos in insula ipsi memoriā prodītum dicunt. 2. Maritima pars ab iis, qui praedae ac belli inferendi causā ex Belgio transiērunt – qui omnes fere iisdem nominībus civitātum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenērunt – et bello inlāto ibi remansērunt atque agros colere coepērunt. 3. Homīnum est infinīta multitūdo creberrimāque aedificia fere Gallīcis consimilia, pecōris magnus numērus. 4. Utuntur aut aere aut nummo aureo aut taleis ferreis ad certum pondus examinātis pro nummo. 5. Nascītur ibi plumbum album in mediterraneis regionībus, in maritīmis ferrum, sed eius exigua est copia; aere utuntur importāto. materia cuiusque genēris ut in Gallia est praeter fagum atque abiētem. 6. Lepōrem et gallīnam et ansērem gustāre fas non putant; haec tamen alunt anīmi voluptatisque causā. loca sunt temperatiōra quam in Gallia remissiorībus frigorībus.
- XIII.** 1. Insula natūra triquētra, cuius unum latus est contra Galliam. huius latēris alter angūlus, qui est ad Cantium, quo fere omnes ex Gallia naves adpelluntur, ad orientem solem, inferior ad meridiem spectat. hoc latus pertīnet circiter milia passuum quingenta. 2. Altērum vergit ad Hispaniam atque occidentem solem. qua ex parte est Hibernia insula, dimidio minor, ut existimātur, quam Britannia, sed pari spatio transmissus atque ex Gallia est in Britanniam. 3. In hoc medio cursu est insula, quae appellātur Mona; complūres praeterea minōres obiectae insulae existimantur; de quibus insulis nonnulli scripsērunt dies continuos XXX sub brumam esse noctem. 4. Nos nihil de eo percontatiōibus reperiebāmus, nisi certis ex aqua mensūris breviōres esse quam in continenti noctes videbāmus. 5. Huius est longitūdo latēris, ut fert illōrum opinio, septingentōrum milium. 6. Tertium est contra septentriōnes; cui parti nulla est obiecta terra, sed eius angūlus alter maxime ad Germaniam spectat. hoc milia passuum octingenta in longitudinem esse existimātur. 7. Ita omnis insula est in circuītu vices centum milium passuum.
- XIV.** 1. Ex his omnībus longe sunt humanissīmi, qui Cantium incōlunt, quae regio est maritima omnis, neque multum a Gallica diffērunt consuetudine. 2. Interiōres plerīque frumenta non serunt, sed lacte et

carne vivunt pellibusque sunt vestiti. Omnes vero se Britanni vitro insufficient, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc horribiliores sunt in pugna aspectu. 3. Capillique sunt promisso atque omni parte corpore rasa praeter caput et labrum superius. 4. Uxores habent deni duodenique inter se communes et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis. 5. Sed qui sunt ex iis nati, eorum habentur liberi, quo prium virgo quaeque deducta est.

COMMENTARII DE BELLO GALLICO, VI, 17-23

- XVII.** 1. Deorum maxime Mercurium colunt. huius sunt plurima simulacra, hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximum arbitrantur. 2. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. de his eadem fere quam reliquae gentes habent opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam oporum atque artificiorum initia tradere, Iovem imperium caelestium tenere, Martem bella regere. 3. Huic, cum proelio dimicare constituunt, ea, quae bello cepiunt, plerumque devovent; cum superaverunt, animalia capta immolant, reliquias res in unum locum conferunt. 4. Multis in civitatibus harum rerum exstructos cumulos in locis consecratis conspicari licet. 5. Neque saepe accidit, ut neglecta quispiam religione aut capta occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est.
- XVIII.** 1. Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab druidibus proditum dicunt. 2. Ob eam causam spatia omnis temporis non numero diorum, sed noctium finiunt; dies natales et mensium et annorum initia sic observant, ut noctem dies subsequatur. 3. In reliquis vitae institutiis hoc fere ab reliquis diffierunt, quod suos liberos, nisi cum adoleverunt, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adire non patiuntur filiumque puerili aetate in publico in conspectu patris adsistere turpe ducunt.
- XIX.** 1. Viri, quantas pecunias ab uxoriibus dotis nomine accepunt, tantas ex suis bonis aestimatiōne facta cum dotibus communicant. 2. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque servantur; uter eorum vita, superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores sicuti in liberos vitae necisque habent potestatem; et cum pater familiae inlustriore loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si res in suspicionem venit, de uxoriibus in servilem modum quaestionem habent et,

si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et sumptuosa; omniaque, quae vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab iis dilectos esse constabat, iustis funebris confectis una cremabantur.

XX. 1. Quae civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de re publica a finitimis rumore aut fama acceperit, uti ad magistratum deferat neve cum quo alio communicet, 2 quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et ad facinus impelli et de summis rebus consilium capere cognitum est. 3 Magistratus quae visa sunt occultant quaeque esse ex usu iudicaverunt multitudini produnt. De re publica nisi per concilium loqui non conceditur.

XXI. 1. Germanni multum ab hac consuetudine differunt. nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student. 2. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcānum et Lunam, reliquos ne fama quidem accepērunt. 3. Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit; a parvis labōri ac duritiae student. 4. Qui diutissime impuberes permansērunt, maximam inter suos ferunt laudem: hoc ali statūram, ali vires nervosque confirmāri putant. 5. Intra annum vero vicesimum feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus; cuius rei nulla est occultatio, quod et promiscue in fluminibus perluntur et pellibus aut parvis renonum tegimentis utuntur magna corporis parte nuda.

XXII. 1. Agri culturae non student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit. 2. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognitionibusque hominum, quique una coierunt, quantum et quo loco visum est agri, adtribuunt atque anno post alio transire cogunt. 3. Eius rei multis adferunt causas: ne adsidua consuetudine capti studium belli gerendi agri cultura committent; ne latos fines parare studeant potentioresque humiliores possessionibus expellant; ne accuratius ad frigora atque aestus vitandos aedificant; ne qua oriatur pecuniae cupiditas, qua ex re factiones dissensionesque nascuntur. 4. Ut animi aequitatem plebem continent, cum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat.

XXIII. 1. Civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines habere. 2. Hoc proprium virtutis existimant, expul-

sos agris finitimos cedere neque quemquam prope se audere consistere. 3. Simul hoc se fore tutores arbitrantur repentinae incursio[n]is timore sublato. 4. Cum bellum civitas aut inlatum defendit aut infert, magistratus, qui ei bello praesint et vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. 5. In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque minuunt. 6. Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiunt, atque ea iuuentutis exercendae ac desidiae minuendae causā fieri praedicant. 7. Atque ubi quis ex principibus in concilio dixit se ducem fore, qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ii, qui et causam et hominem probant, suumque auxilium pollicentur atque a multitudine conlaudantur. 8. Qui ex his secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur, omniumque his rerum postea fides derogatur. 9. Hospitem violare fas non putant; qui quacumque de causa ad eo venierunt, ab iniuria prohibent sanctosque habent, hisque omnium domus patent victusque communicatur.

ГАЈ САЛУСТИЈ КРИСП (GAIUS SALLUSTIUS CRISPUS)

CONIURATIO CATILINAE 46-47

- 46.** 1. Quibus rebus confectis omnia propere per nuntios consuli declarantur.
2. At illum ingens cura atque laetitia simul occupavere. nam laetabatur intellagens coniuratiōne patefacta civitatem periculis ereptam esse; porro autem anxius erat dubitans, in maximo scelere tantis civibus deprehensis quid facto opus esset: poenam illorum sibi oneri, in punitatem perdundae rei publicae fore credēbat. 3. Igītū confirmato animo vocari ad sese iubet Lentulum, Cethegum, Statilium, Gabinium itemque Caeparium Terracinensem. qui in Apuliam ad concitanda servitia proficiisci parabat. 4. Ceteri sine mora veniunt; Caeparius, paulo ante domo egressus, cognito indicio ex urbe profugērat. 5. Consul Lentulum, quod praetor erat, ipse manu tenens in senatum perdūcit, reliquos cum custodibus in aedem Concordiae venire iubet. 6. Eo senatum advocat magna frequentia eius ordinis Volturciū cum legatis introducit, Flaccum praetorem scrinium cum littoris, quas a legatis accepērat, eodem adferre iubet.

- 47.** 1. Volturcius interrogatus de itinere, de littoris, postremo quid aut qua de causa consili habuisset, primo fingere alia, dissimulare de coniuratiōne; post ubi fide publica dicere iussus est, omnia, uti gesta erant, aperte docetque se paucis ante diebus a Gabinio et Caepario sociumadsūtum nihil amplius scire quam legatos, tantummodo audire solitum ex

Gabinio P. Autronium, Ser. Sullam, L. Vargunteium, multos praeterea in ea coniuratiōne esse. 2. Eādem Galli fatentur ac Lentulum dissimulanten coarguunt praeter littēras sermonib⁹, quos ille habēre solitus erat: ex libris Sibyllīnis regnum Romae tribus Cornelisportendi; Cinnam atque Sullam antea, se tertium esse, quo fatum foret urbis potiri; praeterea ab incenso Capitolio illum esse vigesūm annum. quem saepe ex prodigiis haruspīces respondissent bello civili cruentum fore. 3. Igītur perfectis littēris, quom prius omnes signa sua cognovissent, senātus decernit, uti abdicāto magistrātu Lentulus itemque cetéri in libēris custodiis habeantur. 4. Itāque Lentulus P. Lentulo Spintheri, qui tum aedilis erat, Cethegus Q. Cornificio, Statilius C. Caesāri, Gabinius M. Crasso, Caeparius, nam is paulo ante ex fuga retractus erat, Cn. Terentio senatōri traduntur.

ТИТ ЛИВИЈ (TITUS LIVIUS)

AB URBE CONDITA I, 9.

9. 1. Iam res Romāna adeo erat valīda ut cuiusbet finitimārum civitātum bello par esset; sed penuria mulierum hominis aetātem duratūra magnitudo erat, quippe quibus nec domi spes prolis nec cum finitīmis conubia essent. 2. Tum ex consilio patrum Romulus legātos circa vicinas gentes misit qui societātem conubiumque novo populo peterent. 5. Nusquam benigne legatio audīta est: adeo simul spernēbant, simul tantam in medio crescentem molem sibi ac postēris suis metuēbant. ac plerisque rogitantibus dimissi ecquod feminis quoque asylum aperuissent; id enim demum compar conubium fore. 6. Aegre id Romāna pubes passa et haud dubie ad vim spectare res coepit. cui tempus locumque aptum ut daret Romulus aegritudinem anīmi dissimūlans ludos ex industria parat Neptūno equestri sollemnes; Consualia vocat. 7. Indīci deinde finitīmis spectacūlum iubet; quantōque apparātu tum sciēbant aut poterant, concelebrant ut rem claram exspectatamque facerent. 8. Multi mortāles convenēre, studio etiam videndae novae urbis, maxime proximi quique, Caeninenses, Crustumini, Antemnates; iam Sabinōrum omnis multitudo cum libēris ac coniugībus venit. 9. Invitāti hospitaliter per domos cum situm moeniāque et frequentem tectis urbem vidissent, mirantur tam brevi rem Romānam creuisse. 10. Ubi spectacūli tempus venit deditaeque eo mentes cum oculis erant, tum ex composito orta vis signōque dato iuventus Romāna ad rapiendas virgines discurrit. 11. Magna pars forte in quem quaeque inciderat raptæ: quasdam forma

excellentes, primoribus patrum destinatas, ex plebe homines quibus datum negotium erat domos deferebant. 13. Turbāto per metum ludīcro maesti parentes virgīnum profugiunt, incusantes violāti hospitiī foedus deumque invocantes cuius ad sollemne ludosque per fas ac fidem decepti venissent. 14. Nec raptis aut spes de se melior aut indignatio est minor. sed ipse Romūlus circumibat docebatque patrum id superbia factum qui conubium finitīmis negassent; illas tamen in matrimonio, in societāte fortunārum omnium civitatisque et quo nihil carius humāno genēri sit libērum fore. 15. Mollīrent modo iras et, quibus fors corpōra dedisset, darent anīmos. 16. Accedebant blanditiae virorum, factum purgantium cupiditate atque amore, quae maxime ad muliebre ingenium efficaces preces sunt.

LEXICON LATINO-MACEDONICUM

А а

a, ab (+ *abl.*) од

ab-dīco, **1** се откажувам, напуштам, давам оставка, не признавам, отфрлам

ab-do, dīdi, dītum, **3** отстранувам, оддалечувам, сокривам

ab-dūco, duxi, ductum, **3** одведувам, отерувам, поведувам, одземам, грабнувам, откраднувам

ab-eo, ii, ītum, īre отидувам, си одам, заминувам, се откажувам од нешто, минувам, исчезнувам

ab-eggo, **1** заскитувам, заталкувам, застраниувам, се оддалечувам, разгалувам, размазувам

abies, ētis f ела, *прен.* предмети направени од ела, кораб, копје, писменце

ab-rumpo, rūpi, ruptum, **3** откинувам, оттргнувам, истргнувам, раскинувам, прекратувам, прекинувам

abs-cēdo, cessi, ccessum, **3** отсекувам, откинувам, одрежувам, заминувам, отстапувам, тргнувам, се оддалечувам, исчезнувам, минувам

absens, sentis отсутен, непристуен

ab-solvo, solvi, solūtum, **3** ослободувам, одрешувам, разрешувам, простувам, оправдувам, прогласувам невин, испраќам, свршувам, извршувам, довршувам

abs-tineo, tīnui, tentum, **2** задржувам, воздржувам, држам далеку, одвраќам, се воздржувам, стојам на страна, се пазам, се вардам

ab-sum, ab-esse, afui, —, не сум тута, не сум присутен, отсутен сум, отсуствујам, не сум од полза, не помогам, не потпомагам, оддалечен сум, далеку сум од, не доликувам, не сум според, се разликувам од нешто, слободен сум, сум без

ab-sūmo, sumpsi, sumptum, **3**

трошам, потрошувам, истрошувам, уништувам, погубувам, *pas.* загинувам, умирам

abundantia, ae f изобилство, богатство

ab-ūtor, ūsus sum, **3** трошам, потрошувам, искористувам, се користам со нешто, злоупотребувам

ac conīct. и, дури и, уште и

ac-cēdo, cessi, ccessum, **3** пристапувам, се приближујам, пријдувам, доаѓам, започнувам, се нафаќам за нешто, се согласувам, одобрувам

ac-cendo, ndi, nsum, **3** запалувам, потпалувам, зажарувам, вжештувам, охрабрувам, осоколувам, поттикнувам, подбуцнувам, раздразнувам, распалувам

accepto, 1 примам, прифаќам, одобрувам

ac-cido, cīdi, —, **3** паѓам некаде или на нешто, молејќи паѓам пред некого, допираам, доаѓам до, се случувам, настанувам; **ac-cidit** (*impers.*) се случува, биднува, се завршува, излегува, произлегува

ac-cipio, cēpi, cceptum, **3** примам, доживувам, чувствујам, дослушнувам, дознавам, се научувам, сфаќам, разбирам, восприемам, доловувам, толкувам, земам

ac-clīnis, e adi. навален, наведнат, потпрен

accōla, ae t жител

accurātus, a, um adi. грижлив, точен, старателен, како што треба

accūso, 1 (+ *gen.*) обвинувам, тужам, повикувам на суд

acer, acris, acre adi. остар, заострен, шилест, лут, бистар, остроумен, прониклив, смел, решителен, храбар, дрзок, воинствен, свиреп, див, груб, ревносен, дејствителен

acerbus, a, um *adi.* горчлив, кисел, незрел, предвремен, непријатен, намрштен, свиреп, жесток

Achilles, is *m* Ахил

acies, ēi *f* острина, врв, остроумност, проникливост, боен ред, бој, битка, спир

acīnus, i *m* зрно од плод

acrīter *adv.* остро, жестоко, луто, ревносно, смело, силно

ad (+ *acc.*) кон, до, кај, накај

ad-dīco, dīxi, dictum, *3* досудувам, предвестувам успех, досудувам некому нешто како сопственост, предавам во сопственост, жртвувам, предавам, безусловно или ропски се потчинувам

additio, ònis *f* додавање, приставање, приложување

ad-do, dīdi, dītum, *3* додавам, прибавувам, придавам, вдахнувам, внушувам, врежувам, насрчувам, умножувам, многам

ad-dormio, *4* заспивам

ad-dūco, duxi, ductum, *3* доведува, донесувам, дотерувам, натерувам, наведувам некого на нешто, поттикнувам, принудувам, растегнувам, напнувам, стегнувам, собирам

adeo *adv.* дотаму, така, толку, до толку

ad-eo, ii, ītum, īre пријдувам, доаѓам, приоѓам кај некого или нешто, се приближувам, се обраќам некому, посетувам, удираам, навалувам, напаѓам, се нафаќам, се зафаќам за нешто, се изложувам на, доаѓам во

ad-hibeo, bui, bītum, *2* приставам, ставам, прибавувам некому нешто, донесувам, набавувам, употребувам, поканувам, доведувам,

ad-hortor, *1* охрабрувам, соколам, куражам, бодрам

ad-icio, iēci, iectum, *3* дофрлам, фрлам кон, приложувам, додавам, приоддавам

ad-iaceo, -, -, *2* лежам до, се наоѓам до нешто, граничам со нешто

ad-iūvo, iūvi, iūtum, *1* помагам

ad-ministro, *1* управувам, раководам, извршуваам, исполнувам, вршам своја работа, извршуваам своја служба, работам

ad-mīgor, *1* се восхитувам, се чудам, со очудувам

ad-mitto, mīsi, missum, *3* пуштам, допуштам, давам некому да пристапи, примам

admōdum *adv.* сосема, наполно, во целост, уште, мошне, многу

ad-moveo, mōvi, mōtum, *2* приближуваам, доведувам, употребувам, насочувам, привлекувам, поканувам, доведувам, довикувам, повикувам

adolesco, olēvi, ultum, *3* пораснувам, израснувам, јакнам, се наголемувам, се засилувам

ad-ōro, *1* повикувам, молам, измолувам, се молам некому за нешто, почитувам, се поклонувам

Adriānus, i *m* Адријан, римски император (= **Hadriānus**)

Adriaticus, a, um *adi.* јадрански

ad-scribo, scripsi, scriptum, *3* допишуваам, впишувам, прибележувам, вбојувам, додавам, вметнувам, вклучувам, придржуваам

ad-sevēro, *1* пројавувам строгост, тврдам, убедувам, уверувам, докажувам со дело, потврдувам

ad-sum, fui, —, esse присуствуваам, помагам

adulator, -oris *m* подлизурко, додворувач, ласкател

adulescentia, ae *f* младост

- ad-uro, ussi, ustum, 3** изгорувам,
согорувам, спржувам, спалувам,
замрзнувам, оштетувам
- advēna, ae m** дојденец, туѓинец,
странец, патник
- ad-vēnio, vēni, ventum, 4** доаѓам,
пристигнувам, настапувам, се
појавувам, запаѓам, паѓам
- adversarius, i m.** противник, со-
перник
- adversor, 1 (+dat.)** се противам, се
спротивставувам
- adversum (+acc.) praep.** наспроти,
против, спроти, кон, спрема, во
однос на
- adversus (+acc.) = adversum**
- adversus, a, um adi.** свртен со лицето
кон некого, противположен, пре-
ден, спротивен
- ad-verto, verti, versum, 3** свртувам
кон, обрнувам кон, насочувам,
свртувам, забележувам, дознавам,
здогледувам, увидувам, казнувам,
одмаздувам
- ad-vōco, 1** повикувам, довикувам,
викам на помош
- aedes, is f** огниште, стан, живе-
алиште, соба, храм, светилиште,
куќа
- aedificium, i n** градба
- aedifico, 1** градам, сидам, изградувам,
создавам
- aedilis, is m** ајдил
- Aedui, ūrum m** Ајдујци, галско племе
- Aeēta и Aeētes, ae m** Ајета, цар на
Колхида
- aeger, gra, grum adi.** болен
- aegre adv.** мачно, тешко, горко, со не-
задоволство, со мака
- aegrītūdo, īnis f** слабо здравје, болест,
нерасположеност, загриженост,
грижа, скрб, мака, јад
- Aegyptius, i m** Египќанец
- Aegyptus, i f** Египет
- Aemilia, ae f** Ајмилија
- Aemilius, i m** Ајмилиј
aemūlus, i m соперник
- Aenēas, ae m** Ајнеј
- Aeolius, a, um adi.** ајолски
- Aeōlus, i m** Ајол, богот на ветровите
- aequītas, ātis f** еднаквост, рамно-
душност, политичка еднаквост,
праведност, справедливост
- aequo, 1** рамнам, израмнувам, из-
едначувам, рамномерно распре-
делувам
- aequor, ūris n** рамнина, поле, морска
површина, морска шир, пучина,
море, морска вода
- aequus, a, um adi.** рамен, рам-
нодушен, смирен, задоволен
- aēr, aēris m** воздух
- aera, ae f** ера
- aerarium, i n** државна каса, благајна,
ризница, државно богатство,
државни пари
- aerumna, ae f** мака, јад, тешкотија
- aes, aeris n** бакар, бронза, туч,
бакарни пари, пари
- Aesculapius, i m** Ајскулап, богот на
лекарската вештина
- aestimatio, ūnis f** оценка, проценка
- aestīmo, 1** ценам, оценувам,
проценувам
- aestuo, 1** пламтам, пламнувам, горам,
се бранувам, се колебам, се дво-
умам
- aestus, us m** вриење, кипење, жега,
припек, лето
- aetas, ātis f** доба, време, дел од
животот, век, поколение, возраст,
време
- aeternus, a, um adi.** вечен
- Aetolia, ae f** Ајтолија, област во Грција
- aevum, i n** живот, век, возраст
- af-fēro, attūli, allātum, afferre** доне-
сувам, доведувам, принесувам, об-
јавувам, соопштувам, раскажувам,
наведувам како доказ, придо-
несувам, помагам, користам

- af-ficio, fēci, fectum, 3** дејствуваам врз некого или нешто, развеселувам некого, радувам, напакостувам, постапувам, обземам, допираам, делувам, доведувам во определена состојба, возбудувам, трогнувам, ослабувам, навредувам, повредувам
- af-figo, fixi, fixum, 3** приковувам, оковувам, срушувам, скрушувам, повредувам, фрлам во очај, обесхрабрувам, навредувам, унесреќувам, понижувам
- af-firmo, 1** засилувам, зајакнува, потврдувам, поткрепувам
- Afrīca, ae f** Африка
- Agamemnon, ὄνις m** Агамемнон
- ager, agri m** поле, нива
- agger, ēris m** насип, бедем, шанец, опкоп, возвишение, могила
- ag-gredior, gressus sum, 3** пристапувам, се доближувам, се приближувам, напаѓам, навалувам врз некого, судски гонам, терам на суд, пристапувам кон, се зафаќам, започнувам
- Agis, īdis m** Агид, име на повеќе спартански басилеи
- agnus, i m** јагне
- ago, egi, actum, 3** водам, терам, гонам, потиснувам, правам, изградувам, пртерувам, живеам, минувам време, се занимавам со нешто, дејствуваам, работам, настојувам околу нешто, се грижам за нешто
- agrestis, e adi.** селски
- agricōla, ae m** земјоделец
- agricultūra, ae f** земјоделие
- Agrippa, ae m** Агріпа
- aio, ait (defect.)** говорам, велам
- ala, ae f** крило на птица, рамо, пазув, крило на војска, фаланга, коњичка чета
- alacritas, atis f** животост, прогвост, бодрост, страсть, возбуда, полет
- Alarīcus, i m** Аларик, крал на Визиготите
- Albāni, òrum m** жители на градот Алба Лонга
- albeo, ui, - , 2** бел сум, се белеам
- Albinius, i m** Албиниј
- Albis, is m** река во Германија, ден. Елба
- albus, a, um adi.** бел, светол, блед, сед, јасен, среќен, добар, поволен
- Alcibiādes, is m** Алкибијад, атински државник и војсководец, современик на Сократ
- alea, ae f** зар, коцка, игра со коцки
- ales, ītis m** птица
- Alexander, dri m** Александар; **A. Magnus** - Александар Велики
- Alexandria, ae f** Александрија, град во Египет
- aliēnus, a, um adi.** туѓ, непознат, далечен
- alio adv.** на друго место
- aliquando adv.** еднаш, некогаш, понекогаш
- aliquis, alīqua, alīquid pron. indef.** некој, некаков, нешто, понекој
- aliquot adi. indecl.** неколку
- alīter adv.** поинаку, на друг начин
- aliunde adv.** од друго место, од друга страна
- alius, a, ud** друг (од повеќемина)
- Allia, ae f** Алија, река во Италија, притока на Тибар
- Alliensis, e adi.** алиски
- alīgo, 1** приврзувам, врзувам, приковувам, заковувам, ставам во пранги, спречувам, запираам
- almus, a, um adi.** хранителен, плодороден, плоден, благона-клонет, благ, мил, добр
- alo, alui, alītum, 3** хранам, нахранувам, одгледувам
- Alpes, ium m** Алпи
- alter, ēra, ērum** друг (од двајца), alter... alter едниот ... другиот

altitūdo, īnis <i>f</i> височина, длабочина	angēlus, i <i>m</i> гласник, ангел
altum, i <i>n</i> височина, вис, отворено море	anguis, is <i>m, f</i> змија
altus, a, um <i>adi.</i> висок, длабок	angūlus, i <i>m</i> агол, ѯош, катче
amabilis, e <i>adi.</i> достоен за љубов	angustus, a, um <i>adi.</i> тесен, скуден, мал, незначителен
Amaltheā, ae <i>f</i> Амалтеја, козата што го отхранила Јупитер	anīma, ae <i>f</i> здив, душа, дух, живот
amārus, a, um <i>adi.</i> горчлив, непријатен	anim-adverto, verti, versum, 3 обраќам внимание, забележувам
ambiguus, a, um <i>adi.</i> двосмислен, сомнителен, променлив, дволичен, неодлучен, спорен, сомнителен, нејасен, загадочен	anīmal, alis <i>n</i> животно, живо суштество
ambitio, ônis <i>f</i> умилкување, додворување, честољубие, славољубие, сјај, велелепност, тежненење, жед за нешто, ревносност, ревносно настојување	animans, ntis <i>m, f</i> живо суштество, животно
ambo, ae, o <i>adi.</i> обајцата, двајцата	anīmus, i <i>m</i> дух, душа
ambūlo, 1 се шетам, прошетувам, одам, марширам, патувам, поминувам, изминувам	annāles, iūm <i>m</i> летописи, хроники, анали
amen амин, навистина	annōna, ae <i>f</i> годишен приход, летнина, род, жито, храна, леб, цена на храната, скапотија, вид годишен данок во храна
amīca, ae <i>f</i> пријателка, љубовница	annus, i <i>m</i> година
amicitia, ae <i>f</i> пријателство	annuus, a, um <i>adi.</i> едногодишен, годишен
amīcus, i <i>m</i> пријател	anser, ēris <i>m</i> гуска
amitto, mīsi, missum, 3 испраќам, отпуштам, оставам, пуштам, губам, изгубувам, губам поради смрт	ante (praep. + acc.) пред
amnis, is <i>m</i> река, поток	antea <i>adv.</i> порано, претходно
amo, 1 љубам	ante-pōno, posui, posūtum, 3 ставам напред, претпочитам, повеќе ценам
amor, ôris <i>m</i> љубов	antēquam <i>conict.</i> пред да
amphitheātrum, i <i>n</i> амфитеатар	antiburschius, i <i>m</i> антибурш, непријател на младите
amplius повеќе, посилно	Antigōna, ae <i>f</i> Антигона
Amulius, i <i>m</i> Амулиј, крал на Алба Лонга	antīquus, a, um <i>adi.</i> древен, стар
an прашална честичка дали, ли, или, зарем	Antonius, i <i>m</i> Антониј
Anacharsis, is <i>m</i> Анахарсид, скитски философ од времето на Солон	antrum, i <i>n</i> пештера
anceps, cipītis <i>adi.</i> двоглав, двостран, двоен, нерешителен, несигурен, колеблив, сомнителен, променлив, опасен, гибелен	anūlus, i <i>m</i> прстен, особено прстен со печат
ancilla, ae <i>f</i> слугинка	anus, us <i>f</i> старица, баба, стара госпоѓа
	anxius, a, um <i>adi.</i> растревожен, вознемирен, неспокоен, немирен, кој растревожува, кој носи немир
	aperio, rui, rtum, 4 откривам, разголувам, отворам, отклучувам, правам достапен

- apertus, a, um** *adi.* непокриен, откриен, отворен, незафатен, очигледен, јасен разбиралив
- Apollo, īnis** *m* Аполон, бог на светлината, прорекувањето, поетската, музичката и лекарската вештина
- apostolīcus, a, um** *adi.* апостолски
- apostōlus, i** *m* апостол
- apparātus, us** *m* подготвка, направа, машина, прибор
- ap-pareo, rui, -, 2** се појавувам, се покажувам, јасен сум, очигледен сум; *impers.* **apparet** јасно е, очигледно е
- appello, 1** повикувам некого, викам, нарекувам, се обраќам некому за помош, споменува, изговарам
- ap-pello, pūli, pulsum,** *3* приближујувам, терам, доведувам, пристанувам со брод, доведувам до
- ap-pēto, petīvi, petītum,** *3* се стремам кон нешто, сакам, посакувам, напаѓам, се нафрлам, се приближујувам, наближујувам
- Appius, i** *m* Аппиј
- ap-propinquo, 1** (+ *dat.*) се приближујувам
- aptus, a, um** *adi.* прикачен, прикрепен, збиен, сврзан, поврзан, пригоден, згоден, соодветен, добар
- apud** (+ *acc.*) укаж
- aqua, ae** *f* вода
- aquila, ae** *f* орел
- Aquilo, īnis** *m* Аквилон, северен ветер
- ara, ae** *f* олтар, жртвенник
- arbītror, 1** мислам, сметам
- arbor, īris** *f* дрво
- arcesso, sīvi, sītum,** *3* повикувам, свикувам, праќам по некого, повикувам на суд, давам на суд, обвинувам, стекнувам, снабдувам
- Arctōus, a, um** *adi.* северен
- arcus, us** *m* лук, свод, арка
- ardeo, arsi, arsum,** *2* горам, пламтам
- arduus, a, um** *adi.* стрмен, висок, возвишен, мачен, тежок, здодеван
- arēna, ae** *f* песок, аrena, борилиште, место во амфитеатар посипано со песок
- argentum, i** *n* сребро, садови, украси, предмети од сребро
- argonauta, ae** *m* аргонаут
- Ariadna, ae** *f* Аријадна
- aries, ētis** *m* овен, орудие за уривање зидови
- Ario, īnis** *m* Арион, грчки пејач и свирач на китара од Лезбос
- Ariovistus, i** *m* Ариовист, поглавар на Свебите
- Aristaeus, i** *m* Аристеј, син на Аполон и Керера кој ги научил луѓето на пчеларство и сточарство
- Aristides, is** *m* Аристид, атињанин, противник на Темистокле
- arma, īrum** *n pl. t.* оружје
- armarium, i** *n* долап, шкаф, орман
- armātus, i** *m adi.* вооружен
- armifer, ēra, ērum** *adi.* вооружен, воинствен
- aro, 1** орам
- Arpīnum, -i** *n* Арпин, град во Латиј
- arrideo, rīsi, rīsum,** *2* се смејам заедно со некого, се насмевнувам, се допагам, годам
- ars, artis** *f* уметност, вештина
- artifex, fīcis** *m* уметник, творец
- artista, ae** *m* студент или професор на факултет за либерални уметности
- artus, us** *m* зглоб, член, *pl.*: тело
- arx, arcis** *f* тврдина, крепост, акропол
- as, assis** *m ac.* бакарна монета
- Ascanius, i** *m* Асканиј, син на Ајнеј
- a-scendo, scendi, scensum,** *3* се качувам, се искачувам, се кравам, се издигам
- ascensio, īnis** *f* искачување, подем, вознесение

ascio, 4 знаејќи примам, примам
Asia, ae f Азира
asinus, i m магаре
aspectus, us m поглед, вид, гледање,
појава, лице, изглед, вид
asper, ēra, ērum adi. рапав, нерамен,
кисел, горчлив, остар, строг,
суров, груб, див, опасен, свиреп,
жесток, мачен, тежок
aspēre adv. строго, свирепо, жестоко
a-spicio, spexi, spectum, 3
погледнувам, гледам кон, лежам
наспроти, разгледувам, гледам со
почит, набљудувам, испитувам,
имам предвид, здогледувам, забе-
лежувам, воочувам
as-porto, 1 оденсувам, одведувам,
одземам, оттргнувам, грабнувам,
откраднувам
as-sentio, sensi, sensum, 4 согласен
сум, одобрувам
assiduus, a, um adi. постојан, марлив,
истраен, неуморен, непрекинат
assigno, 1 назначувам, определувам,
доделувам, давам, оставам на чу-
вање, запечатувам
assisto, st̄ti, -, 3 застанувам до, при-
стапувам, стојам покрај, сум до, се
наоѓам кај, присутен сум, пот-
помагам, припомагам
a(s)stringo, nxi, ctum, 3 стегнувам,
стегам, врзувам, обврзувам, зац-
врстувам
assuefacio, fēci, factum, 3
привикнувам, навикнувам некого
на нешто
as-sūmo, sumpsi, sumptum, 3
привикнувам, навикнувам, се при-
викнувам
asylum, i n прибежиште, засолниште
скривалиште
at conict. но, ама, туку, сепак
Athēnae, ārum f Атина
Atheniensis, is m атињанин
atheus, i m безбожник, атеист

Atilius, i m Атилиј
atque conict. и, дури и, уште и
atrium, i n атриј, сала за пречекување
клиенти, дворје, двор, куќа стан
atrocīter adv. стравотно, грозоморно,
немилосрдно, жестоко, свирепо
atrox, ūcis adi. грозен, стравотен,
ужасен, чудовишен, гнасен, див,
свиреп
attāmen conict. па сепак, но сепак, но
пак
attente adv. внимателно, со внимание
attentus, a, um adi. напрегнат, вни-
мателен, грижлив, штедлив
Attīca, ae f Атика, област во Грција
Attīcus, i m Атик
at-tingo, tīgi, tactum, 3 допираам,
стигнувам, пристигнувам, гра-
ничам со, вкусувам, навалувам врз
некого, се случувам, засегам, се за-
нимавам со нешто, споменувам,
зорувам
at-tribuo, tribui, tribūtum, 3
доделувам, определувам, назна-
чувам, поделувам, пружам, при-
додавам, припишувам
auctor, ūris m творец, виновник,
иницијатор
auctorītas, ātis f власт, влијание,
авторитет
audax, ācis adi. одважен, смел,
решителен, храбар
audeo, ausus sum, 2 се оселувам, се
решавам, се дрзнувам
audio, 4 слушам, одобрувам, се
согласувам
aufēro, abstūli, ablātum, auferre
однесувам, оддалечувам, насила
одземам, грабнувам, одвлекувам,
откраднувам, добивам, стекнувам
Aufidus, i m Ауфид, река во Апулија
augeo, auxi, auctum, 2 зголемувам,
наголемувам, умножувам, зајак-
нувам, преувеличувам, збога-
тувам, усрекувам, опсипувам

Augustus, a, um *adi.* августовски,
августов
Augustus, i m Август
aura, ae f воздух, здив, дување, ветер,
мирис, сјај, блесок, ек, испарување
Aurelius, i m Аврелиј
aureus, a, um *adi.* златен
auris, is f уво
aurum, i n злато
auster, tri m јужен ветер, југ, јужна
страна
aut *conict.* или
autem *adv.* но, пак, а пак
auxiliatus, us m укажување помош,
помагање
auxilior, 1 помагам
auxilium, i n помош; *pl.*: - помошни
чети, помошни војски
avaritia, ae f алчност, лакомост,
похотливост, скржавост
aviditas, atis f лакомост, ненаситност,
алчност, страст
avis, is f птица

B b

Babel, elis f = **Babylon, onis f** Бабилон
balneum, i n бања
baptisma, matis n крштевање
barba, ae f брада
barbarus, a, um *adi.* барбарски,
иноземен, туѓ
barbarus, i m барбарин
basium, i n бакнеж
beatus, a, um *adi.* блажен, среќен,
богат
Belgae, arum m Белги, галско племе
bellicosus, a, um *adi.* воинствен
bello, 1 војувам
bellum, i n војна
bellus, a, um *adi.* убав, строен,
пријатен мил
bene *adv.* убаво
bene-dico, dixi, dictum, 3 фалам
некого

benedictum, i n пофалба, благослов
benedictus, a, um *adi.* благословен
beneficium, i n добро дело,
доброчинство, услуга
benevolentia, ae f благонаклоност,
благосклонност
benigne *adv.* благо, милостиво, до-
бронамерно, милостиво, bla-
годарно, дарежливо, штедро, изо-
билино
benignus, a, um *adi.* добронамерен,
благосклон, добродушен, љубе-
зен, пријатен, мил, благ
bestia, ae f свер, животно
bibo, bibi, -, 3 пијам
bis *adv. num.* два пати
bitumen, ins n смола, асфалт
blandimentum, i n умилкување, га-
лење, милина, прелест, пријат-
ност
blanditia, ae f ласкање, умилкување,
задоволство, уживање; *pl.* – уми-
лни зборови
Boeotia, ae f Боотија, област во
Грција
bonum, i n добро, благо, богатство
bonus, a, um *adi.* добар, згоден,
пригоден, полезен, благороден,
богат, имашлив
bos, bovis m, f вол, говедо, бик, крава
brachium, i n рака
brevi *adv.* набргу, за кратко време
brevis, e *adi.* кус, краток
Britannia, ae f Британија
Britannus, i m жител на Британија
bruma, ae f најкусиот ден во годи-
ната, зима, година
Brutus, i m Брут
bublus = bubulus, a, um *adi.* говедски,
кравски
bucca, ae f образ, уста
bursa, ae f интернат, место каде што
живеат студенти

С с

cado, cecidi, casum, 3 паѓам, се струполувам, сеничкосувам, заоѓам, умирам, загинувам, додликувам некому, прилегам, се случувам, настанувам, се намалувам, исчезнувам, завршувам, свршувам

caduceum, i n гласничка палка, гласнички стап, жезол, палката на Меркуриј

caeco, 1 ослепувам

caecus, a, um adi. слеп

caedes, is fубиство, убивање, колење

caedo, cecidi, caesum, 3 сечам, исечувам, заколувам, убивам, усмртувам

caelstis, e adi. небесен

caelum, i n небо

caementum, i n груб, неизделкан камен, сидарски камен

Caere n (indecl.) Кајра, град в Етрурија

Caeretani, òrum m жители на градот Кајра

caeruleus, a, um adi. модар, син, темносин, темнозелен, темен

Caesar, ãris m Кајсар, римски војсководец и државници

Caius, i m Гај

Calchas, antis m Калхант, грчки жрец под Троја

calidus, a, um adi. топол, врел, жежок, жесток, страсен, буен, невоздрзан, загреан, огнен, пламен, нов, свеж

calix, ïcis m чаша, пехар

callidus, a, um adi. искусен, опитен, паметен, разборит, досетлив, остроумен, духовит, лукав, коварен, итар, препреден

Calypso, us f Калипсо, ќерка на Атлант, нимфа на островот Огиџија

Camillus, i m Камил, прекар на римскиот род Фурии

campus, i m поле, рамнина, нива, бојно поле, морска ширина, пучина

candidatus, a, um adi. во бела тога, облечен во бело

canis, is m, fкуче, кучка

Cannae, ãrum fКана, град во Италија

cano, cecini, cantum, 3 пејам, играм, свирам, трубам, воспевам, пропекувам, гатам

canor, òris m пеење, пев, звук

cantor, òris m пејач, музичар, пејач во хор, кажувач, читач, фалител

cantus, us m пеење, мелодија, песна

capella, ae fкоза

capillus, i m влакно

capio, serpi, captum, 3 фаќам, зграбувам, зграпчување, земам, пристигнувам некаде, допловувам, одземам, земам, пленувам, залудувам, измамувам, надитувам

Capitolinus, a, um adi. капитолиски

Capitolium, i n Капитол, еден од седумте Ридови во Рим

captivus, i m заробеник, пленик, роб

capto, 1 фаќам, тежнеам, се стремам, настојувам, барам

caput, ïtis n глава, престолнина, глава од книга

careo, carui, caritrus, 2 немам, лишен сум од нешто, ми недостасува, сум без

caritas, ãtis f скапотија, висока цена, ценење, почитување, преданост, љубов, милосрдие

carmen, ïnis n стих, песна, збор, реч, басма, магиски зборови, текст на закон или клетва

caro, carnis fмесо, мрша, тело, плот

carpo, carpsi, carpum, 3 кинам, откинувам, берам, кубам, јадам, пасам, брстам, уживам, се насладувам, изедувам, раскинувам, исстрошување, ослабувам

Carthaginiensis, is m Картигинец

Carthago, ïnis fКартигина

carus, a, um *adi.* скап, со висока цена, драг, мил, скапоцен, љубен, почитуван, многу ценет

Casca, ae *m* Каска, римско име

caseus, i *m* сирење

Cassius, i *m* Касиј, римско родово име

cassus, a, um *adi.* шуплив, празен, кој нема, лишен од, напразен, зајаден, бесполезен, ништожен, безуспешен, пуст

castellum, i *n* утврдено место, гратче, тврдина, кула, бедем

castra, òrum *n pl. t.* логор, табор; **castra ponere** поставувам логор, се улогорувам

casùla, ae *f* куќичка, колипка, гробница

casus, us *m* паѓање, пад, морално паѓање, грешка, престап, крај, свршеток, случај, случка, случајност, падеж, веројатност, шанса, ризик, положба, состојба, незгода, несреќа, смрт, пропаст

catêna, ae *f* синцир, верига, стега, јарем, пранги, окови

cathòlicus, a, um сеопшт, универзален

Catilina, ae *m* Катилина, творец на проучениот заговор во Рим

Cato, ònis *m* Катон, презиме на gens Porcia

Catullus, i *m* Катул, римски поет

catùlus, i *m* кученце, кутре, младо од лав, волк, мачка, свиња и др.

Caucàsus, i *m* Кавказ

cauda, ae *f* опашка

cauneae, ãrum *f* каунски смокви

causâ (+ gen.) заради, поради

causa, ae *f* причина, повод, разлог, праведна работа, праведно дело, изговор, одбрана, правно или судско дело

cavea, ae *f* шуплина, кафез, трло, штала, гледалиште

caveo, cavi, cautum, 2 се чувам, претпазлив сум, внимавам, се пазам, се вардам, преземам мерки на претпазливост, се грижам, давам заштита, помагам, давам некому гаранција, гарантирам, определувам, предвидувам

cedo, cessi, cессum, 3 чекорам, одам, стапнувам, врвам, преминувам во, паѓам кај, припаѓам некому, си одам, отстапувам, отстапувам некому нешто, попуштам, се покорувам, се потчинувам

celèber, bris, bre *adi.* славен, прочуен

celèbro, 1 често посетувам, празнувам, славам, фалам, величам, прославувам

celer, èris, ère *adi.* брз, подвижен, пргав, жив

celeritas, àtis *f* брзина, решителност

celeriter *adv.* брзо

cella, ae *f* собичка, стая, амбар, житница, визба, во храмовите – место каде што стоел кипот на богот, капела

celsus, a, um *adi.* кренат, издигнат, возвишен, благороден, велик, истакнат, горд, надмен

Celtae, ãrum *m* Келти, племе што живеело во Галија и Хиспанија

cena, ae *f* ручек, главен оброк кај Римјаните

ceno, 1 ручам, обедувам, јадам

censeo, nsui, nsum, 2 проценувам, оценувам, мислам, сметам, кажувам мислење, гласам за, се изјаснувам, досудувам

censor, òris *m* кензор, *прен.* строг судија, строг критичар

centaurus, i *m* кентаур

centum *num. card. indecl.* сто

centuria, ae *f* кентурија

Cereàlis, e Керерин, посветен на Керера, житен, земјоделски

- Ceres, ēris** *f* Керера, божица на земјоделието
- cerno, crevi, cretum,** **3** разликувам, различувам, распознавам, гледам, разбираам, видувам, забележувам, познавам, здогледувам
- certāmen, īnis** *n* борба, бој, натпревар, спор
- certatio, ḫnis** *f* натпревар, надбивање
- certe** *adv.* сигурно, навистина, бездруго
- certo,** **1** се борам, се пречкам, се натпреварувам, спорам, се расправам, се тепам, се бијам
- certus, a, um** *adi.* определен, одреден, востановен, сигурен, прав, вистински, очигледен, познат
- cerva, ae** *f* кошута
- cesso,** **1** одложувам, се колебам, попуштам, малаксувам, престанувам, се откажувам од, безделничам, денгубам, погрешувам, згрешувам
- cetērum** *adv.* впрочем, имено, но, ама
- ceterus, a, um** *adi.* друг, преостанат
- character, ēris** *m* орудие за жигосување, за ставање печат, жиг, знак, печат, белег, особено својство, белег, својственост
- Christiānus, a, um** *adi.* христијански
- Christiānus, i** *m* христијанин
- Christus, i** *m* Христос
- cibus, i** *m* храна, јадење, крма
- Cicēro, ḫnis** *m* Кicerон, римски оратор
- Cimbri, ḫrum** *m* Кимбри, германско племе
- Cineas, ae** *m* Кинеја, пријател на епирскиот крал Пир
- cingo, cinxi, cinctum,** **3** опашувам, опколувам, оградувам, обсидувам, затворам, опседнувам, заштитувам, засолнувам, одам покрај, следам
- cinis, nēris** *m* пепел, прав
- Circe, es** *f* Кирка, морска нимфа, волшебничка
- circenses, iūm** *m* (*sc. ludi*) киркуски игри
- circiter** *adv.* околу, приближно
- circum-do, dēdi, dātum,** **1** опколувам, опкружувам, опашувам, облекувам, нагрнувам
- circum-eo, īi, ītum, īre** обиколувам, заобиколувам, премолчува, посетувам, разгледувам, патролирам
- circum-fulgeo, fulsi, fulsum,** **2** осветлува (во круг)
- circum-silio,** **–, –, 4** потскокнувам наоколу
- circum-sto, stēti,** **—, 1** стојам во круг, стојам наоколу, опкружувам, опсадувам
- circum-venio, vēni, ventum,** **4** обиколувам, опкружувам, притеснува, соборувам
- circus,** **i** *m* круг, тркалиште за коњи и за коли, киркус
- Cisalpīnus, a, um** *adi.* кисалпински, кој се наоѓа од оваа страна на Алпите
- citerior, ius** кој се наоѓа од оваа страна, овостран, поблизок
- cithāra, ae** *f* китара, жичан инструмент
- citharista, ae** *m* китарист
- citra** (*praep. + acc.*) од оваа страна, одовде
- civilis, e** *adi.* граѓански
- civis, is** *m, f* граѓанин, граѓанка
- civītas, ātis** *f* граѓанство, држава
- clades, is** *f* несреќа, пораз
- clam** *adv.* скришно, тајно
- clamo,** **1** викам, довикувам, повикувам, јасно покажувам
- claresco, cui,** **–, 3** станувам јасен, станувам светол, блеснувам, засветлува, јасно се слушам, се прославувам

- claritas, ātis** *f* блесок, слава, прославеност
- claritudo, īnis** *f* светлост, блесок, слава
- clarus, a, um** *adi.* прочуен, славен, познат
- classis, is** *f* флота
- Claudius, i** *m* Клавдиј, римско родово име
- claudio, clausi, clausum,** 3 затоврам, заклучувам, завршувам, довршува-
м, сокривам, прикривам, оп-
колувам, опсадувам
- clavis, is** *f* клуч
- clavum, i** *n* пурпурна опшивка на туника
- clementia, ae** *f* благост, милост, милосрдие, снисходливост, уме-
реност
- cliens, entis** *m* клиент, штитеник
- clipeus, i** *m* щит
- clivus, i** *m* рид, падина, брег
- cloaca, ae** *f* клоака, подземен канал, утроба
- cluso = clauso** см. **claudio**
- Clymēna, ae** *f* Климена, ќерка на Океан, жена на Мероп, мајка на Фаeton
- Clytaemnestra, ae** *f* Клитаемнестра, ќерка на Тиндареј и Леда, жена на Агамемнон, мајка на Орест и Електра
- coarguo, gui, gūtum,** 3 докажувам, покажува, откривам, докажувам вина, обвинувам, разобличувам, отфрлам, побивам
- coctilis, e** *adi.* печен
- codicillus, i** *m* табличка за пишување покриена со восок, писменце, писание, пусулче, белешка, запис, повелба, указ, наредба, додаток на завештание кој содржи некои споредни и помалку важни одредби
- Codrus, i** *m* Кодар, атински цар
- coelum, i** *n* = **caelum, i** *n* небо
- co-eo, ii, ītum, īre** се сретнувам, се состанувам, се собирам, се соединувам, се здружувам, се же-
нам, копулирам, склучувам, скло-
пувам, сврзувам
- coepi, coeptum, coepisse** започнав,
почнав
- co-ērgeo, cui, cītum, 2** стеснувам,
стегнувам, запираам, задржува-
м, препречувам, скротувам, зауз-
дувам, ограничуваам, совладуваам
- cogitatio, ūnis** *f* размислување,
мислење, мисла, моќ на мислење,
фантазија
- cognāta, ae** *f* роднина
- cognatio, ūnis** *f* спознавање,
познавање, уздавање, познанство,
испитување, судска истрага и
пресуда
- cognōmen, īnis** *n* презиме,
фамилијарно име, прекар
- cognosco, gnōvī, gnītum,** 3 спознавам,
узнавам, познавам, дознавам, за-
бележувам, разбираам, настојувам
да дознаам, прашувам, испитувам,
разгледувам, се запознавам со нешто, читам, проучувам
- cogo, coēgi, coactum,** 3 дотерувам на куп, доведувам на едно место, со-
бирам заедно, соединувам, свр-
зувам, збивам, набивам, при-
 силувам, принудувам, натерувам
- cohors, ortis** *f* чета, војска, кохорта
- Colchi, ūgum** *m* Колхи, жители на Колхида
- collaudo,** 1 фалам, пофалувам
- collēga, ae** *m* другар по служба,
колега
- col-līgo, lēgi, lectum,** 3 собирам
- collis, is** *m* ридче, височинка, брдо,
брег
- col-lōco,** 1 наместувам, сместувам,
наредувам, уредувам

- colo, colui, cultum, 3** обработувам,
работам, одгледувам, наследувам,
живеам, се грижам за, настојувам
околу нешто, извршуваам, вршам,
негувам, удостојувам, чествувам,
почитувам
- colonia, ae^f** колонија
- colōnus, i^m** земјоделец
- color, ōris m** боја
- coma, ae^f** коса
- combūro, bussi, bustum, 3** изгорувам,
спалувам, опожарувам
- com-ēdo, ēdi, ēsum (essum), 3**
изедувам, потрошувам
- comes, itis m** сопатник, другар
- comitia, ūrum n** комитии, народно
собрание
- com-mendo, 1** доверувам, поверувам,
препорачувам, пофалувам
- commeo, 1** одам натаму-наваму,
често одам, посетувам
- commercium, iⁿ** трговија
- com-minuo, minui, minūtum, 3**
раздробувам, кршам на парчиња,
смалувам, намалувам,
истрошувам, упропастувам
- com-mitto, mīsi, missum, 3**
соединувам, склопувам, соста-
вувам, сврзувам, здружувам, спо-
редувам, започнувам, извршуваам,
заслужувам, предавам, врачуваам,
препуштам, изложувам, издавам
- commōdum, iⁿ** угодност, полза,
корист, добивка
- com-moveo, mōvi, mōtum, 2**
придвижуваам, раздвижуваам, мрд-
нувам, помрднувам, одведувам,
отерувам, отдалечувам, отстра-
нувам, изнесувам, предизвикувам,
причинувам, разбудувам, пот-
тикнувам, потресувам, возне-
мирувам, обеспокојувам, дразнам,
раздразнувам, трогнувам
- com-piñco, 1** приопштувам, здру-
жуваам, споделувам, делам, се
- советувам со некого, имам нешто
заедничко со некого, делам нешто
со некого, земам учество во не-
што, осврнувам, се советувам, раз-
говарам
- commūnis, e adi.** заеднички, општ
- communitas, ātis f** заедница,
заедништво, дух на заедништво,
дружелубивост
- com-mūto, 1** променувам, сменувам,
изменувам, превртувам
- compar, āris adi.** еднаков, рамен;
subst. другар, другарка, маж,
сопруг, жена, сопруга
- com-pāgo, 1 1)** подготвуваам,
уредувам, одредувам, стекнувам,
набавувам, собираам 2)
спротивставувам, споредувам
- com-pello, pūli, pulsum, 3** собираам,
прогонувам, потиснувам, при-
нудувам, натерувам, присилувам
- com-perio, pēri, pertum, 4** дознавам
- com-pēto, petīvi, petītum, 3** се
случувам во исто време, се сов-
паѓам, соодветствуваам, доли-
кувам, прилегам, способен сум,
тежнеам кон нешто, сакам да
добијам
- com-plexor, plexus sum, 3** опфаќам,
опколувам, искажувам, изло-
жуваам, заклучувам, изведувам,
сфаќам, разбираам, засакувам, це-
нам, се заземам за, присвојувам,
стекнувам, придобивам
- com-pleo, plēvi, plētum, 2**
наполнувам, свршувам, завр-
шувам, правам потполн
- complūres, a adi.** повеќемина,
многумина
- com-pōno, posui, posītum, 3**
сложувам, положувам, собираам,
соединувам, здружувам, соста-
вувам, создавам, образувам, пра-
вам, основам, сочинувам, дого-
ворувам, средувам, уредувам, на-

местувам, сместувам, израмнувам, изгладувам, спротивставувам, сочувам, споредувам

com-prehendo, ndi, nsum, 3 опфаќам, заземам, фаќам, зграбувам, уловувам, пламнувам, се запалувам, привлекувам, приврзувам, сфаќам, разбирам, видувам, изложувам, опишувам

com-pūto, 1 пресметувам, сметам, избројувам

con-cēdo, cessi, cессум, 3 отстапувам, отидувам, одам, минувам, проаѓам, доаѓам во, стигнувам, попуштам, се покорувам, признавам некому предност, правам по волја, исполнувам желба, угодувам, пропуштам, простувам, дозволувам, допуштам, се согласувам, се откажувам од нешто, се жртвујувам за

con-celebro, 1 празнувам, свечено извршујувам, ревносно се занимава со, се оддавам на, славам, прославувам, величам

concilio, 1 соединувам, здружувам, привлекувам кон некого, препорачувам, сврзујувам, склопувам, средувам, спријателувам некого со некој друг, стекнувам, набавувам, подведувам

concilium, i *п* врска, состанок, средба, собир, друштво, собрание, совет, сенатско собрание, народно собрание

concito, 1 силно придвижујувам, поттикнувам, пртерувам, раздразнувам, причинувам, предизвикувам, свикувам, собирам

concordia, ae f слога, еднодушност, хармонија

concorditer *adv.* сложно, еднодушно

concupiñtus, us m сожителство, полов однос, водење љубов, копулација

concupisco, cupīvi, cupītum, 3 силно посакувам, страден сум за

con-curro, curri, cursum, 3 се стрчувам, се судрувам, се удирај, напаѓам, удирај врз некого, навалувам, се соочувам, се сретнувам, притрчувај

condicio, ūnis f услов

condignus, a, um adi. достоен, соодветен

con-do, dīdi, dītum, 3 изградувам, созидувам, втемелувам, основам, кревам, создавам, составувам, основам, опишувам, воспевам, прибирај, собирај, чувам, поминувам, сокривам, забивам

con-dūco, duxi, ductum, 3 собирај, најмувам, изнајмувам, земам под наем, соединувам, купувам

con-fēro, tūli, lātum, ferre собирај на едно место, натрупувам, при соединувам, приближујам, влегувам во близок бој, принесувам, внесувам, допринесувам, споредувам, носам, донесувам, однесувам, пренесувам, одложувам, средувам, составувам, свртувам, насочувам, препуштам, доверувам

con-ficio, fēci, fectum, 3 извршујувам, довршујувам, свршујувам, собирај, кревам, изминувам, поминувам, заклучувам, уништујувам, убијам, потрошувам, истоштујувам, покорувам, освојувам

confidentia, ae f самоувереност, држост, безобразност, безобирност

con-fixo, fixi, fixum, 3 сврзујувам, склопувам, прободувам, пронижувам

con-firmo, 1 утврдувам, зацврстувам, зајакнувам, осигурувам, договорувам, потврдувам, охрабрувам, ободрувам, докажувам, посведочувам, тврдам, уверувам некого во нешто

con-fiteor, fessus sum, 2 признавам, покажувам
con-fodio, fōdi, fossum, 3 прекопувам, ископувам, прободувам, пронижувам, уништувам
conformiter adv. слично
conftractio, ūnis f уништување, кршење, скршување
con-fringo, frēgi, fractum, 3 скршувам, искршувам, уништувам, потрошувам
con-fundo, fūdi, fūsum, 3 слевам, помешувам, соединувам, збркувам, збунувам, разлевам
con-fūto, 1 стишување, смирувам, успокојувам, побивам, замолчувам
conglorifico, 1 прославувам, восфалувам заедно со некого
congrēgo, 1 собирам, соединувам, здружувам
con-icio, iēci, iectum, 3 фрлам на едно место, натрупувам, насочувам, свртувам, се досетувам, присудувам, насетувам, заклучувам, претскажувам; **se conicēre** се фрлам, се вдавам
coniectūra, ae f нагаѓање, претпоствка, заклучок, гатање, претскажување; **coniectūrā sequi aliquid** погаѓам, се досетувам за нешто
coniunctim adv. заедно, во заедница
con-iungo, iunxi, iunctum, 3 соединувам, сврзувам, впрегнувам, склопувам
coniunx, iūgis m, f сопруг, сопруга
coniuratio, ūnis f заговор
coniurator, ūris m заговорник
coniurātus, i m заговорник
con-iūro, 1 заедно се заколнувам, се обврзувам со заклетва, се здружувам, се соединувам

conor, 1 се обидувам, се нафаќам на нешто, се трудам, се одлучувам на, преземам
con-scendo, scendi, scensum, 3 се качувам, се искачување, тргнувам
con-sēcро, 1 посветувам, осветувам, ставам во редот на божествите, прогласувам за бог, правам бесмртен, овековечувам, обесмртвувам
con-sentio, sensi, sensum, 4 се согласувам, согласен сум, единодушен сум, се здружувам, се договарам
consequenter adv. соодветно, оправдано, следствено, логично; **sic consequenter** и така натаму
con-sēquor, secūtus sum, 3 следам, одам по некого, се случувам по, настапувам, подражавам, следам како последица, произлегувам, достигнувам, стекнувам, спечалувам, сфаќам, разбирам, се досетувам
con-servo, 1 сочувувам, спасувам, извлекувам, чувам, пазам, одржуваам
con-sido, sēdi, sessum, 2 седнувам, запоседнувам, се улогорувам, се наслелувам, се уривам, се смирувам, ослабувам, попуштам, престанувам, паѓам, се спуштам
consiliarius, i m советник
consilium, i n совет, план, решение, намера, собрание; **consilium capere** донесувам одлука
consimilis, e adi. сосема сличен, речиси еднаков
con-sisto, stīti, —, 3 застанувам, се поставувам, се наместувам, запират, останувам, се задржувам, мирно стојам, мирувам, стојам цврсто, опсојувам, истрајувам, се состојам, се содржам, зависам, постојам, суштествувам, сум

- con-sōlor, 1** утешувам, тешам,
бодрам, намалувам, ублажувам,
олеснувам
- conspectus, us m** поглед, гледање,
лице, очи, изглед, набљудување,
појавување, присуство, надворешност
- con-spicio, spexi, spectum, 3** гледам,
набљудувам, забележувам, разбираам
- con-spīcor, 1** гледам, набљудувам
- constantia, ae f** постојаност,
непроменливост, доследност, истрајност, цврстина, смелост, решителност, пркос
- con-stituo, stitui, stitūtum, 3**
поставувам, ставам, поставувам во боен ред, постројувам, населувам, сместувам, втемелувам, изградувам, основам, правам, средувам, уредувам, одредувам, договорам, решавам, одлучувам, заклучувам
- con-sto, stīti, —, 1** стојам заедно, стојам неподвижно, цврсто стојам, постојан сум, опстојувам, се согласувам, се поклопувам, востановен сум, сигурен сум, чинам; **constat** (*impers.*) познато е, потврдено е
- con-struo, struxi, structum, 3**
натрупувам, сибирам, градам, изградувам, создавам
- con-suesco, suēvi, suētum, 3** се навикнувам, се привикнувам, имам пријателски односи со некого
- consuetūdo, īnis f** обичај, навика
- consul, ūlis m** конзул
- consulātus, us m** конзулат, конзулска служба
- consūlo, sului, sultum, 3** 1. се советувам, се договорам, се грижам за, помогам, прашувам за совет, се советувам, размислувам, одобрувам, пофалувам
- con-sūmo, sumpsi, sumptum, 3** потрошувам, исцрпувам, изедувам, уништувам, истрошуваам, убивам, употребувам, поминувам
- con-surgo, surrexi, surrectum, 3** се исправам, се кравам, станувам, започнувам
- con-temno, tempsi, temptum, 3** презираам, не ценам, не се грижам за, пренебрегнувам, потценувам
- contemplatio, ūnis f** набљудување, разгледување, созерцевање, размислување, расудување, уважување
- con-tendo, tendi, tentum, 3** оптегнувам, затегам, фрлам, пуштам, се напрегам, се трудам, се залагам, се натпреварувам, се борам, се препирам, се пречкам, настојчиво барам, молам, тврдам, уверувам, споредувам
- contermīnus, a, um adi.** соседен, граничен, близок
- con-tēro, trīvi, trītum, 3** истривам, иситнувам, раздробувам, изабувам, оштетувам, поминувам време, потрошувам, презираам, потценувам
- contiguus, a, um adi.** соседен, близок, дофатлив
- continens, entis f** копно, сува земја, континент
- continenter adv.** непрестајно, без прекин, трезвено, воздржано, умерено
- con-tineo, tinui, tentum, 2** држам заедно, поврзувам, во себе имам, опфаќам, содржам, зафаќам, се состојам од, составен сум, сочувувам, задржувам, истрајувам во нешто, зауздувам, совладувам, скртувам, затворам, опкружувам, опколувам, граничам
- continuus, a, um adi.** сврзан, поврзан, непрекинат, последователен, непрестаен, непрекинат

- contra** (*praep.* + *acc.*) наспрема, отспротива, на спротивната страна, наспроти, против
- con-traho, traxi, tractum**, 3 собирам, соединувам, се добирам до, предизвикувам, причинувам, договорувам, средувам, склучувам, стегнувам, стеснувам, разжалостувам, измачувам
- controversia, ae f** расправија, спор, препирка, кавга
- contubernium, i n** заеднички шатор, заедничко живеалиште за оженетите робови, шаторска дружина, сожителство, другарство, живеење во заедница
- contumeliōsus, a, um adi** навредлив, погден, грд, срамотен, прекорен
- con-turbo, 1** збркувам, поматувам, побркувам, нарушуваам, збунувам, растројувам
- conubium, i n** брак
- con-valesco, valui, -, 3** зајакнувам, се засилувам, закрепнувам, оздравувам
- con-vēnio, vēni, ventum, 4** се собирам, доаѓам, сретнувам, зборувам со некого, се согласувам, се договорам, соодветствуваам, се поклонувам **convēnit** (*impers.*) прилега, доликува, пристојно е, треба,
- con-vinco, vīci, victum, 3** обвинувам за злосторство или грешка, непобитно докажувам, покажува, откривам, разобличувам
- convivium, i n** пир, гозба
- con-vōso, 1** свикувам, повикувам, собирам
- copia, ae f** множество, изобилиство, резерва *pl.*: средства, богатство, имот, чета, војски
- соquo, coxi, cōctum, 3** готвам, варам, печам
- cor, cordis n** срце
- coram** (*praep.* + *abl.*) пред очите на, во присуство на, пред
- Corinthus, i f** Коринт, град во Грција
- Coriolānus, i m** Кориолан, римски прекар
- Cornelia, ae f** Кортелија, женско лично име
- Cornelius, i m** Корнелиј, римско родово име
- cornu, us n** рог, копито, симбол на плодност и изобилство, крило на војска
- corōna, ae f** венец, круна
- corpus, ōris n** тело
- cor-ripiō, ripui, reptum, 3** зграпчуваам, фаќам, присвојувам, одземам, напаѓам, прекорувам, искарувам, обвинувам, стегнувам, скратувам
- cor-ruo, rui, -, 3** се уривам, паѓам, се стрмоглавувам, упропастувам
- corusco, 1** мавтам со нешто, замавнувам, треперам, блескам, светам
- cotidiānus, a, um adi** секојдневен, вообичаен, обичен
- cotidie adv.** секојдневно
- Crassus, i m** Крас
- creatio, ōnis f** создавање, избирање, избор
- creatūra, ae f** створ, творение, творба
- creber, bra, brum adi** чест, густ, многуброен, полн
- credo, credīdi, creditum, 3** верувам
- cremo, 1** запалувам, спалувам
- creo, 1** избирам, создавам, раѓам
- Creon, ūnis m** Креонт
- cresco, crevi, cretum, 3** израснувам, растам, се засилувам
- Creta, ae f** Крит
- Crispus, i m** Крисп
- Croesus, i m** Кројс
- cruciātus, us m** мачење, мака, смрт со мачење

- crucifigo, fixi, fixum, 3** распнувам на крст
- crucio, 1** мачам, распнувам на крст
- crudēlis, e adi.** жесток, свиреп, суроу
- crudelitas, tātis f** жестокост, свирепост, суроуост
- cruento, 1** раскрывавувам, ранувам
- cruentus, a, um adi.** крвав, раскрывавен, жесток, крвожеден
- crus, curvis n** колено
- cubicūlum, i n** спална, ложница, стая
- culmen, īnis n** врв, стебленце
- culpa, ae f** вина, грешка, престап
- cultus, us m** обработување, садење, грижа, нега, начин на живеење, облека, префинетост, раскош, почит, уважување
- cum conic.** кога, бидејќи, иако
- cum (praep. + abl.)** со
- Cumae, ārum f** Куми, град во Кампанија
- cumulo, 1** собираам на куп, натрупувам, исполнувам, умно-жувам, зголемувам, доведувам до совршенство, довршувам
- cunabūla, ōrum n** лулка, кошница, гнездо, родно место, роден крај, рано детство, младост, почеток
- cunctor, 1** се задржуваам, одолговлекувам, се колебам
- cunctus, a, um adi.** целокупен, сиот
- cupiditas, ātis f** силна желба, похота, страст, алчност, борбеност
- Cupido, īnis m** Купидон, бог на љубовта, син на Венера
- cupio, cupīvi, cupītum, 3** силно посакувам
- cupressus, i f** кипарис, чемпрес
- cur conict.** зошто
- cura, ae f** грижа, грижење, лекување, лек, беспокојство, немир, јад, тага
- curia, ae f** курија, место каде што заседавале сенаторите
- Curius, i m** Куриј, римско родово име
- curo, 1** се грижам, уредувам, извршуваам, раководам, управувам, лекувам, негувам, се хранам, се закрепнувам, се погрижуваам
- curro, cucurri, cursum, 3** трчам, вјасам, бегам, итам, изминувам, поминувам
- currus, us m** кола, колесница, бојна кола
- cursus, us m** бегање, трчање, движење
- custodia, ae f** чување, пазење, држење под стража, стража, стражарско место, караул
- custodio, 4** чувам, заштитувам, држам под стража, држам во затвор
- custos, ōdis m** чувар, стражар, заштитник, бранител
- cylindrus, i m** валјак, цилиндер
- Cyprus, i f** Кипар
- Cyrus, i m** Кир
- ## D d
- Daedālus, i m** Дајдал
- damno, 1** осудувам, прогласувам виновен, обвинувам
- damnum, i n** загуба, штета, казна
- Damon, ūnis m** Дамон, питагореец
- Daphne, es f** Дафна
- Darēus, i m** Дариј, персиски цар
- Daunus, i m** Даун, митски крал на Апулија, татко на Турн
- David** Давид
- de (praep. + abl.)** од, за
- dea, ae f** божица
- debeo, debui, debitum, 2** должен сум, должам, морам, треба да
- debitor, ūris m** должник
- debitum, i n** долг
- de-cēdo, cessi, ccessum, 3** заминувам, се оддалечувам, тргнувам; **de vita**
- decedere** умирам

- decem** десет
decemvir, i m декемвир, член на колегиум од десет мажи
de-cerno, crēvi, crētum, 3 востановувам, определувам, решавам, одлучувам
decet, cuit, -, 2 (impers.) доликува, прилека, личи
decimus, a, um десетти
de-cipio, cēpi, ceptum, 3 залудувам, измамувам, излажувам, не забележувам
de-clāro, 1 покажувам, посочувам, изјавувам, разјаснувам, прогласувам
de-curro, curri, cursum, 3 слегувам трчајќи, вјасам, се брзам, едрам, патувам, пловам, претрчувам, поминувам, преминувам, изложувам, разложувам
decus, ūris, n украс, чест, слава
de-do, dīdi, dītum, 3 предавам, отстапувам, препуштам, врачувам, жртвујам, се оддавам наполно
de-dūco, duxi, ductum, 3 одведувам, доведувам, поведувам со себе, преселувам, населувам, водам, одведувам некого некаде
de-fendo, fendi, fensum, 3 заштитувам, бранам, одбранувам
de-fēro, tūli, lātum, ferre однесувам долу, донесувам, пренесувам, нудам, давам, доверувам, јавувам, прокажувам, издавам, давам на суд, обвинувам, пријавувам
defessus, a, um adi сосема изморен, папсан, обессилен, изнемоштен
de-ficio, fēci, fectum, 3 се отцепувам од, отпаднувам, отстапувам, се одделувам, недостастувам, исчезнувам, паѓам, се губам, ослабувам, напуштам, оставам, малаксувам
de-fungor, functus sum, 3 довршујам, свршујам, средувам, претрпувам, истрпувам, умирам
deglubo, deglupsi, degluptum 3 одрнувам, излупувам
dego, degi, -, 3 поминувам, проживувам
de-icío, iēci, iectum, 3 отфрлам, соборувам, уријам, убијам, усмртујам, лишувам некого од нешто, избркујам, одземам, протерувам, прогонувам, одвраќам, отстранувам
dein = deinde потоа
Deianīra, ae f Дејанира, жена на Херкул
de-lābor, lapsus sum, 3 се спуштам, слегувам, паѓам, произлегувам, потекнувам, запаѓам во нешто, преминувам на нешто помалку важно
delecto, 1 веселам, развеселувам, забавувам, радувам, уживам
delenimentum, i n олеснување, утеха
deleo, ēvi, ētum, 2 разрушувам, уништујам, разорувам, избришувам, усмртујам
deliciae, ārum f, pl. t. наслада, радост, задоволство, веселба, сласт, миленик, драг, драга
delictum, i n престап, прекршок, грешка
de-līgo, lēgi, lectum, 3 собирам, берам, избирам
de-līro, 1 бладам, лудувам, постапувам глупаво
Delphi, ūrum m Делфи, град во Грција
Delphīcus, a, um adi делфиски
de-mīgor, 1 се зачудувам
de-mitto, mīsi, missum, 3 спуштам, соборувам, наведнувам, слегувам, се спуштам, водам потекло
de-monstro, 1 покажувам
demum adv. најпосле, најсетне, имено, едвај, токму, баш

denarius, i m денариј, римска серебрена монета	de-scrībo, scripsi, scriptum, 3 опишувам
denēgo, 1 одрекувам, негирам, порекнувам, одбивам, откажувам	descriptio, ūnis f опис, нацрт, цртеж, поделба, распределба, уредба, устројство
deni, ae, a по десет	
denīque adv. најпосле, најсетне	desertus, a, um adi пуст, напуштен, ненаселен
dens, dentis m заб, врв, кука	desiderium, i n желба, копнеж, тага
densus, a, um adi густ, чест, набиен	desidēro, 1 посакувам, копнеам, пропаѓам, изгинувам, загубувам
denuo adv. одново, уште една, повторно	desidia, ae f бездејствие, денгубење, безделништво
deorsum adv. надолу, удолу, долу, оздола	de-signo, 1 означувам, обележувам, определувам
de-pello, pūli, pulsum, 3 туркам долу, истерувам, истиснувам, изгонувам, одбивам, отстранувам, смирувам	de-sīno, sīvi (sii), sītum, 3 престанувам, оставам, напуштам, прекинувам, прекратувам, завршува
de-pendeo, pendī, pensum, 2 висам, зависам	de-sipio, sipui, -, 3 луд сум, лудувам
de-plōgo, 1 плачам, оплакувам	de-sisto, stīti, stītum, 3 отстапувам, се откажувам, напуштам
de-pōno, posui, posītum, 3 одложувам, ставам на страна, положувам, симнувам, доверувам, положувам, се откажувам, се одречувам, оставам	de-spēro, 1 очајувам
deprecatio, ūnis f молба за одбегнување нешто, проколнување	desponso, 1 (се) свршува, се зарекувам, давам збор
de-prehendo, hendi, hensum, 3 факам, земам, изненадувам, неочекувано напаѓам, притеснувам, збунувам, сфаќам, забележувам, откривам, наоѓам	de-stīno, 1 прицврстувам, определувам, одредувам, целам, поставувам како цел, нишанам
depōto, 1 оценувам, ценам, сметам	de-sum, fui, —, esse не сум тута, отсутен сум, не земам учество, не помагам, не се грижам, не доаѓам
de-rideo, rīsi, rīsum, 2 се потсмевам некому, исмеевам некого	desūper adv. озгора, одозгора
derisorius, a, um adi потсмешлив, подбивен	deterior, ius comp. полош, понизок, послаб
derīvo, 1 одвраќам, одведувам, насочувам, натоварувам, фрлам	de-terreo, rui, rītum, 2 застрашувам, уплашувам, запираам, спречувам
derōgo, 1 одземам, скусувам, оспорувам	de-testor 1 повикувајќи ги богоовите проколнувам, одбивам, отстранувам
de-scendo, ndi, nsum, 3 слегувам, се спуштам, опаѓам, сум подолу, се зафаќам, се согласувам на нешто, се решавам на нешто	detractio, ūnis f одземање, лишување, отстранување
	de-traho, traxi, tractum, 3 свлекувам, симнувам, одвлекува, отргнувам, одземам, оддалечувам, довлевувам

de-ūro, ussi, ustum, 3 запалувам, изгорувам, спалувам	diligens, entis adi. грижлив, внимателен, марлив, штедлив
deus, i m бог	diligerent adv. внимателно, марливо, грижливо, точно, совесно
de-vinco, vīci, victum, 3 совладувам, победувам	di-ligo, lexi, lectum, 3 почитувам, уважувам, ценам, љубам
de-vōco, 1 повикувам, довикувам	dimīco, 1 се борам, се бијам, војувам, ставам на коцка, ризикувам
de-vōro, 1 проголтувам, изедувам, голтам, уништувам	dimidium, i n половина
de-voveo, vōvi, vōtum, 2 заветувам, посветувам за жртва, жртвувам, се посветувам, проколнувам, маѓеп- сувам, предавам	di-mitto, mīsi, missum, 3 испраќам, праќам, пуштам, распуштам, оста- вам, се откажувам, се одрекувам, губам, заборавам
dexter, tra, trum adi. десен	Diocletiānus, i m Диоклетијан
dextēra, ae f десница, десна рака	Dionysius, i m Дионисиј, име на двајца сираушки кралеви
di nom. pl. од deus, i m бог	Dionysus, i m Дионис, бог на виното
diabolus, i m џавол	directus, a, um adi. прав, исправен, стрмен, отворен, јасен, искрен
diadēma, ātis n дијадема, круна	di-rīgo, rexī, rectum, 3 исправам, постројувам, насочувам, свртувам, подредувам, уредувам, устројувам
Diagōras, ae m Дијагор, древногрчки философ	dir-īmo, ēmi, emptum, 3 раздојувам, разделувам, прекинувам, прекра- тувам, спречувам
Diāna, ae f Дијана, римска божица на ловот и месечината	di-ripiō, rīpi, reptum, 3 растргнувам, раскинувам, огра- бувам, пљачкосувам, свлекувам, симнувам
dico, 1 посветувам, жртвувам, пре- давам	di-ruo, rui, rūtum, 3 разрушувам, разурнувам, разбивам, разорувам
dico, dixi, dictum, 3 зборувам, велам, кажувам, раскажувам, опишувам	dis dat./abl. pl. од deus
dictum, i n збор, реч, исказ, изјава	Dis, Ditis m Дит (= Плутон), бог на подземното царство
dies, ēi m, f ден	dis-cēdo, cessi, cesso, 3 се разделувам, се раздојувам, се распснувам, се разотидувам, се разбегувам, си одам, се oddа- лечувам, излегувам, проаѓам, исчезнувам
dif-fēro, distūli, dilātum, differre раширувам, распснувам, разгла- сувам, објавувам, се разликувам	dis-cerño, crēvi, crētum, 3 разде- левам, одделувам, разграничуваам, разликувам, одлучувам, решавам
difficilis, e adi. тежок, тегобен, мачен, тврдоглав, своеглав, неподнослив	
dif-fluo, fluxi, fluxum, 3 се разлевам, исчезнувам, се губам, минувам, тонам	
dignitas, ātis f достоинство, углед, чест, висока положба, почест, почитување,	
dignosco, nōvi, nōtum, 3 распознавам, разликувам	
dignus, a, um adi. достоен	
di-lābor, lapsus sum, 3 се распаѓам, се разурнувам, се разбегувам, се распснувам	

discessus, us <i>m</i> разделување, оддалечување, заминување, разделба, прогонство	distinguo, nxi, nctum , 3 разликувам, раздојувам, украсувам, искитувам, накитувам, покривам
disciplina, ae <i>f</i> учење, теорија, дисциплина	disto, disti , <i>tī</i> , <i>-</i> , 1 оддалечен сум, разделен сум, се разликувам
discipūla, ae <i>f</i> ученичка	ditio, ūnis <i>f</i> власт, владеење, потчинетост
discipūlus, i <i>m</i> ученик	diu <i>adv.</i> долго
disco, didīci , <i>—</i> , 3 учам	diversorium, i <i>n</i> конак, ан, преноќиште, прибежиште, засолниште
discordia, ae <i>f</i> раздор, неслога	dives, ūtis <i>adi.</i> богат
discretio, ūnis <i>f</i> одделување, одвојување	divido, ūsi, ūsum , 3 делам, одделувам, разделувам
dis-curro, curri, cursum , 3 се растрчувам, се разбегувам, се распроснувам	divinus, a, um <i>adi.</i> божествен
dis-cutio, cussi, cussum , 3 разбивам, распарчувам, растерувам, разбркувам, отстранувам	divitiae, ārum <i>f, pl.t.</i> богатство
dis-ertus, a, um <i>adi.</i> речит, красноречив, вешт	do, dedi, datum , 1 давам
dis-pergo, persi, persum , 3 распроснувам, истурам, разлевам, разнесувам, распространувам, ширам	doceo, docui, doctum , 2 учам, подучувам, објаснувам
dis-pōno, posui, positum , 3 разместувам, поставувам, распределувам, уредувам, распределувам, насочувам	doctus, a, um <i>adi.</i> учен
dis-pūto, 1 точно пресметувам, средувам, разгледувам, исследувам, се препирам, спорам	doleo, dolui , <i>—</i> , 2 ме боли нешто, ме разжалостува, ми причинува болка, ме погодува, болам, оскрбувам
dis-sēco, secui, sectum , 1 расечувам, сечам	dolor, ūris <i>m</i> болка, страдање, печал, жалост, гнев, јад
dissensio, ūnis <i>f</i> неслога, несогласност, кавга, раздор	dolus, i <i>m</i> итрина, измама, лукавство, ујдурма
dis-sēro, serui, sertum , 3 расејувам, расадувам, расфрлам, поставувам на разни места	domesticus, a, um <i>adi.</i> домашен, куќен, семеен
dissimūlo , 1 прикривам, кријам, таам, се преправам, не обрнувам внимание	domi дома
dissolutus, a, um <i>adi.</i> лошо поврзан, распаднат, неповрзан, немарен, небрижен, лекоумен, распуштен, разуздан, расипан	domicilium, i <i>n</i> дом, живеалиште
	domina, ae <i>f</i> господарка, домаќинка, госпоѓа
	dominatio, ūnis <i>f</i> господарење, господство, власт, тиранija
	dominiča, ae <i>f [sc. dies]</i> воскресение
	dominor, 1 господарам, владеам
	dominus, i <i>m</i> господар
	domo, mui, mitum, 1 скротувам, покорувам
	domus, us <i>f</i> дом
	donec <i>conict.</i> додека
	dono, 1 дарувам, подарувам, давам
	donum, i <i>n</i> дар, подарок
	dormio, 4 спијам

dos, dotis *f* мираз, прике, дар
draco, ḫnis *m* змија
druīdes, um *m* друиди, келтски жреци
dubīto, 1 се сомневам, се колебам
dubium, i *n* сомнеж, колебање
dubius, a, um *adi.* сомнителен, несигурен, опасен, гибелен
ducenti, ae, a двесте
duco, duxi, ductum, 3 водам, одведувам, поведувам
dum conict. додека
duo, duae, duo *num. card.* два, две
duodēcim *num. card.* дванаесет
duodēni, ae, a *num. distr.* по дванаесет
duplis, e *adi.* двоен
duritia, ae *f* тврдост, строг начин на живеење, навикнатост на маки и напори, грубост, бесчувствителност, свирепост, строгост, тешкотија, тегоба
duro, 1 правам тврд, стврдувам, искалувам, подучувам на напор и страдање, отапувам, затапувам
durus, a, um *adi.* тврд, навикнат на напор и страдања, цврст, јак, сиров, бесчувствителен, недоделкан, лош
dux, ducis *m* водач, војсководец, предводник, вожд, управувач, заповедник

Е е

e, ex (*praep. + abl.*) од, поради, по, според, почнувајќи од
ebriōsus, a, um *adi.* пијан, опиен
ecce inter. еве, ете
ecclesia, ae *f* црква
ecquid дали, ли
edax, ācis *adi.* лаком, ненаситен, кој уништува
e-dīco, dixi, dictum, 3 кажувам, известувам, јавувам, соопштувам, објавувам, прогласувам

edictum, i *n* оглас, објава, заповед, пропис, едикт
e-do, dīdi, dītum, 3 издавам, изнесувам, испуштам, раѓам, пораѓам, создавам, давам, носам, причинувам, задавам, издавам
edo, edi, esum (essum), edēre (esse) јадам
educatio, ḫnis *f* воспитание
edūco, 1 хранам, одгледувам, воспитувам
e-dūco, duxi, ductum, 3 извадувам, поведувам, воспитувам, обучувам, поминувам, преживувам
effemīno, 1 правам жена, правам како жена, разнежнувам, правам меќушав, разнежнувам
effērus, a, um *adi.* подивен, свиреп
efficax, ācis *adi.* успешен, делотворен
ef-ficio, fēci, fectum, 3 создавам, произведувам, правам, завршувајќи, довршувајќи, носам, раѓам, произведувам, изработувам, докажувам
ef-fingo, finxi, fictum, 3 обликувам, изработувам, насликувам, опишувам, претставувам, создавам, си вообразувам, тријам, истријам
ef-flo, 1 издишувам, испуштам, изгубувам, сипувам
ef-fugio, fūgi, —, 3 избегувам, побегнувам, бегам
effugium, i *n* бегство
egestas, ātis *f* потреба, нужда, немаштија, недостиг
ego pron. pers. jac
e-gredior, gressus sum, 3 излегувам, тргнувам, се оддалечувам, се искачувајќи, се качувам, напуштам, оставам
egregius, a, um *adi.* одличен, извонреден
eiulātus, us *m* плач, лелек
electio, ḫnis *f* бирање, избирање, избор

- elēvo, 1** издигам, кревам, олеснувам, ублажувам, намалувам, ослабувам, понижувам
- e-līgo, lēgi, lectum, 3** избирам, одбираам
- elimīno, 1** изнесувам преку прагот, излегувам од дома, избркувам
- eloquentia, ae f** речитост, красноречие
- eloquium, i n** красноречие, јазик
- e-migro, 1** се иселувам, се преселувам, умирам
- e-mitto, mīsi, missum, 3** испраќам, испуштам, пуштам, отпуштам, ослободувам
- emo, emi, emptum, 3** купувам
- enim conict.** зашто, оти, имено
- eo, ii, itum, ire** одам
- eōdem adv.** на исто место, токму таму, баш тука
- Eraminondas, ae m** Епамионда, тебански војскодец
- Epicūrus, i m** Епикур, старогрчки философ
- epistūla, ae f** писмо
- epūlæ, arum f** јадење, ручек, обед, гоштевка, пир
- eques, ītis m** коњаник, витез, припадник на витешкиот сталеж
- equester, tris, tre adi.** коњички, витешки
- equidem adv.** навистина, секако, сигурно
- equus, i m** коњ
- erga (praep. + acc.)** кон, наспрема, спроти
- ergo adv.** значи, следствено
- ericius, i m** еж
- Eridānus, i m** Еридан, старото име на реката По
- e-rīgo, rexī, rectum, 3** исправам, издигам, кревам, изградувам, одобрувам, утешувам, охрабрувам
- e-ripiō, ripui, reptum, 3** истргнувам, одземам, грабам, извлекувам, ослободувам, спасувам
- erго, 1** грешам, скитам, лутам
- error, ūris m** грешка, скитање, талкање
- eruditus, a, um adi.** учен, образован, просветен, начитан
- esca, ae f** јадење, јастие, храна, мамка за животни, стрв
- esuritio, ūnis f** гладување, глад
- et conict.** и
- etiam conict.** уште и, дури, истотака
- Etruscus, i m** Етрурец
- etsi conict.** иако
- Euēnus, i m** Евен, река во Грција
- Eurōpa, ae f** Европа
- Eurōtas, ae m** Еврот, река во Грција
- Eurydīce, es f** Евридика, жена на Орфеј
- Eurystheus, i m** Евристеј, крал во Микена
- Eurytion, ūnis m** Евритион, кентаур
- e-vādo, vāsi, vāsum, 3** излегувам, се измолнувам, се извлекувам, се спасувам, се качувам, се свртувам, произлегувам, завршува, минувам низ, преиминувам, поминувам, избегнувам, побегнувам
- Evangelia, ūrum n** евангелија, благовести
- evangelīzo, 1** благовестам, објавувам, го проповедам евангелието
- e-venio, vēni, ventum, 4** излегувам, се случувам, настанувам, произлегувам
- eventus, us m** крај, исход, резултат, среќа, случај, судбина, настан, цел, мета
- e-vinco, vīci, victum, 3** победувам, совладувам, надминувам, наговарам, натерувам, постигнувам
- ex (praep. + abl.)** од

examīno, 1 одмерувам, мерам, испитувам, исследувам, проверувам

exanimātus, a, um *adi.* убиен, безжivotен

ex-anīmo, 1 убивам, лишувам од живот

ex-ardesco, arsi, arsum, 3 се распалувам, пламнувам, се разжестувам, избувнувам, пламнувам, возвищено зборувам

ex-audio, 4 слушам

ex-cēdo, cessi, cesso, 3 излегувам, отидувам, заминувам, се оддалечувам, напуштам, оставам, умирам, минувам, исчезнувам, напуштам, излегувам од

ex-cello, -, -, 3 се одликувам, се истакнувам, надминувам

ex-cipio, cēpi, ceptum, 3 извадувам, извлекувам, исклучувам, договорам, определувам, востановувам, собирам, земам, заробувам, фактам, уловувам, стекнувам, добивам, слушнувам, наслушнувам, дочекувам, прифаќам, напаѓам, погаѓам, убивам, се придружувам, настапувам, сменувам, следам

ex-cito, 1 терам некого да се крене, повикувам, извикувам, растревожувам, исплашувам, градам, изградувам, предизвикувам, побудувам, поттикнувам, охрабрувам, утешувам

ex-clūdo, clūsi, clūsum, 3 исклучувам, не пуштам внатре, отстранувам, избркувам, истиснувам, одделувам, извадувам

ex-cōlo, colui, cultum, 3 грижливо обработувам, украсувам, разубавувам, облагородувам, наобраузувам, усворшувам

ex-crucio, 1 мачам, тормозам

exemplar, āris n пример, образец

exemplum, i n пример, образец

ex-eo, ii, ītum, īre излегувам

ex-erceo, ercui, ercītum, 2 вежбам, извежбувам, се занимавам со, извршувајам

exercitatio, īnis f вежбање, вештина, искусство, опитност, исполнување, извршување

exercītus, us m вежба, војска

ex-īgo, īgi, actum, 3 истерувам, пртерувам, прободувам, забивам, распоредувам, продавам, побарувам, барам, наплатувам, прашувам, распрашувам за, сакам да знам за, минувам, изминувам, поминувам, поднесувам, трпам, доведувам до крај, завршувајам, одмерувам, измерувам, испитувам, оценувам, расправам, разгледувам

exiguītas, ītis f теснотија, малубројност, скудност, недостиг,кусост

exiguus, a, um *adi.* скуден, мал, кус, беден, незначителен

exim = exinde

ex-istīmo, 1 ценам, оценувам, проценувам, мислам, сметам, претполагам, одлучувам, пресудувам, решавам, судам

exitus, us m излегување, заминување, излез, крај, завршеток, исход, резултат, успех

ex-orior, ortus sum, 4 се кревам, излегувам, се појавувам, настанивам, изникнувам, се раѓам, избувнувам

ex-ōgo, 1 молам, наговорувам, измолувам, испросувам, постигнувам

ex-pello, pūli, pulsum, 3 истерувам, пртерувам, прогонувам, отфрлам, исфрлам, уништувам, отстранувам

experientia, ae f обид, опит, искусство

explorātor, īoris m истражувач, испитувач, разузнавач, шпион

ex-posco, popōsci, -, 3 настојчиво барам, побарувам, измолувам, молам

ex-prīmo, pressi, pressum, 3 истиснувам, истргнувам, присилувам, принудувам, изнудувам, нацртувам, живо насликувам, се угледувам на, подражавам, предвидувам, издигам, кревам

ex-pugno, 1 совладувам, освојувам, уништувам

expro = ex-spuo, spui, spūtum, 3 исплукувам, отстранувам, исфралам

exsilium, i n прогонство, заточение, егзил

ex-solvo, solvi, solūtum, 3 ослободувам, разврзуваам, прекратувам, прекинувам, исплаќам

ex-specto, 1 очекувам, чекам

ex-stinguo, stinxi, stinctum, 3 угасувам, гасам, исушувам, усмртувам, погубувам, истребувам, искоренувам, уништувам, сотирам

ex-sto, stīti, -, 1 стрчам, излегувам надвор, се покажувам, се истакнувам, се гледам, излегувам

ex-struo, struxi, structum, 3 натрупувам, затрупувам, опсипувам, издигам, изградувам, поставувам

exsūlo, 1 живеам во заточеништво

exta, ūrum n утроба, внатрешности на жртвувано животно

extemplo adv. веднаш, во тој миг

exterior, ius cōtr. надворешен

externus, a, um adi. надворешен, тут, странски

extērus = externus

extra (praep. + acc.) надвор од, вон

extraneus, a, um adi. надворешен, тут

extrēmus, a, um adi. надворешен, тут, иноземен, странски

ex-turbo, 1 изгонувам, избркувам, уништувам, одземам, лишувам

exūlo = exsūlo, 1

ex-ūro, ussi, ustum, 3 изгорувам, спалувам, уништувам

F f

faber, bri m мајстор, ковач, занаетчија

Fabricius, i m Фабрикиј, римско родово име

fabūla, ae f расказ, приказна, басна

faceſſo, ssīvi, ssītum, 3 извршуваам, причинувам, задавам, се оддалечувам, се тргам, бегам

facies, ēi f надворешност, изглед, облик, лице, образ, убавина

facīlis, e adi. лесен

facīnus, ūris n постапка, дело, престап, злосторство

facio, feci, factum, 3 правам, градам, творам, создавам

factio, ūnis f правење, работење, родници, приврзаници, политички приврзаници, партија

factor, ūris m творец, создател, автор

factum, i n дело, чин, постапка

facundia, ae f красноречие

fagus, i f буква

fala, ae f дрвена кула, опсадна машина

Falernus, a, um adi. Фалернски

fallo, feſſelli, falſum, 3 лажам, мамам, измамувам, излажувам

falsus, a, um adi. лажен, измислен, невистинит

fama, ae f глас, непотврдена вест, фама, јавно мнение, добар глас, слава, чест, лош глас

fames, is f глад

familia, ae f семејство, фамилија

familiāris, e adi. домашен, семеен, познат, пријателски

fas *n (indecl.)* божеско право или закон, природен закон, судбина, она што е дозволено, она што е пристојно; **fas est** допуштено е, дозволено е, смее, прилага, праведно е

fascis, is m врзоп, сноп, прачка; *pl.*: фаски, сноп прачки со секира во средината што пред највисоките магистрати ги носеле ликторите, како знак на владетелска мок

fateor, fassus sum, 2 признавам, покажувам, пројавувам

fatigo, 1 заморувам, истрошувам, измачувам, мачам

fatum, i n претскажување, проприштво, судбина, предодреденост, суден час, смрт, несреќа, гибел

fauces, ium f (sing. abl. fauce) грло, грклан, тесен премин, теснина, тесна патека, бездна, провалија, устие на река

faveo, favi, fautum, 2 наклонет сум, заштитувам, потпомагам, ракоплескајќи пофалувам

favilla, ae f пепел, жар, жежок пепел на мртовец, никулец, зачеток

fax, facis f факел, борина, лач

fel, fellis n жолч, чемер, јад

feliciter adv. среќно

felix, icis adi. среќен, блажен, поволен

femina, ae f жена

fenestra, ae f прозорец, дупка, отвор

fera, ae f див свер, животно

ferax, acis adi. плоден, плодороден, обилен, богат, полн

fero *adv.* речиси

feriae, arum f празнични денови, празници

feriatus a, um adi. слободен, празничен

fero, tuli, latum, ferre носам, донесувам, предлагам, поднесувам, трпам, распространувам, разнесувам, разгласувам

ferox, ocis adi. див, необуздан, бесен, жесток, дрзок, надмен

ferreus, a, um adi. железен

ferrum, i n железо

fertilis, e adi. плоден, плодороден

ferto, onis m фертон, сребрена монета

ferus, a, um adi. див, неприпитомен, свиреп, безмилосен

festus, a, um adi. свечен, празничен, торжествен

fidēlis, e adi. верен, чесен, искрен

fides, ēi f вера, доверба, верност, чесност, искреност

fido, fisus sum, 3 верувам, имам доверба, се потпирам на, се надевам на

fidus, a, um adi. верен, чесен, сигурен

figo, fixi, fixum, 3 заковувам, зачакувам, забивам, насочувам, прободувам, ранувам, боцкам, зајдувам

filia, ae f ќерка

filius, i m син

filum, i n нишка, конец, волнена преврска

fingo, finxi, fictum, 3 образувам, обликувам, творам, создавам, градам, претворам, преобразувам, си вообразувам, измислувам, скројувам

finio, 4 омеѓувам, заградувам, завршувајќи, замолчувајќи, престанувам да зборувам, умирам

finis, is m меѓа, крај, граница, *pl.*: област, територија

finitimus, a, um adi. соседен, близок

fio, factus sum, fieri настанувам, произлегувам, се појавувам

firmo, 1 утврдувам, зацврстувам, зајакнувам

firmus, a, um adi. jak, цврст, силен

fistula, ae f цевка, свирка, свирче

Flaccus, i m Флак, римско презиме

flagro, 1 горам, пламтам

flamen, īnis *n* дување, ветер
flamma, ae *f* пламен, оган
flecto, flexi, flexum, 3 виткам,
 свиткувам, превиткувам, сврту-
 вам, насочувам, тргнувам, поаѓам
fleo, ēvi, ētum, 2 плачам, оплакувам
fletus, us *m* плач
floreo, florui, —, 2 цветам, расцве-
 тувам, процветувам
flos, floris *m* цвет
fluctus, us *m* бран, далга, бранување,
 бура
flumen, īnis *n* река
fluvius, i *m* река
focūlus, i *m* мало огниште, мангал
focus, i *m* огниште, жртвеник, дом,
 кука
foedus, ēris *n* сојуз, договор
fons, fontis *m* извор, кладенец,
 почеток
foris *adv.* вон, надвор, однадвор
foris, is *f* крило од врата, врата, влез
forma, ae *f* облик, вид, убавина
formido, īnis *f* страш
formōsus, a, um *adi.* убав, личен,
 красен
fors, fortis *f* случај, судбина
fortasse *adv.* можеби
fortis, e *adi.* силен, јак, снажен, храбар
fortiter *adv.* храбро
fortitūdo, īnis *f* смелост, храброст,
 јунаштво
fortūna, ae *f* среќа, судбина, богатство
forum, i *n* плоштад, форум
fossa, ae *f* ров
foveo, fovi, fotum, 2 греам, топlam,
 загревам, стоплавам, милувам, не-
 гувам, потпомагам, се грижам за
frango, fregi, fractum, 3 кршам, обес-
 храбрувам, понижувам, скро-
 тувам, зауздувам
frater, tris *m* брат
fraus, fraudis *f* измама, лага, итрина

frequentia, ae *f* присуство на многу-
 мина, многубројност, множество,
 изобилство, голем број присутни
frigidus, a, um *adi.* студен, ладен
frigus, ūris *n* студ
frons, frondis *f* лист, лисја
frons, frontis *f* чело, предна страна,
 лице
fructus, us *m* ужибање, задоволство,
 плод, род, полза, корист, добивка
frugifer, ēra, ērum *adi.* плодороден,
 плодоносен
frumentum, i *n* жито
frustra *adv.* залудно, напразно
frux, ugis *f* плод, род
fuga, ae *f* бег, бегство; **in fugam se dare** летнувам да бегам; **fugae se mandare** се давам во бегство, лет-
 нувам да бегам
fugax, ācis *adi.* кој бега, брз, плашлив,
 бојазлив
fugio, fugi, —, 3 бегам, побегнувам
fugo, 1 терам во бегство, пртерувам
fulgur, ūris *n* молња, светкавица,
 молскавица
fulmen, īnis *n* молња, молскавица,
 секавица, гром
fulmīno, 1 фрлам молњи, фрлам
 громови, грмам, молскам, светкам
fundamentum, i *n* темел, основа
fundo, 1 удираам темел, ставам ос-
 нови, втемелувам, основам, утвр-
 дувам, зајакнувам
fundo, fudi, fusum, 3 лејам, излевам,
 разлевам, сипувам, пролевам, фр-
 лам, потиснувам, истерувам, ши-
 рам, раширувам, распостирам
fungor, functus sum, 3 вршам,
 извршувам, исполнувам
funis, is *m* јаже, врвка
funus, ēris *n* погреб, закоп, спровод
furibundus, a, um *adi.* бесен, јаростен,
 помамен, вдахновен
furor, ūris *m* јарост, безумие, бес,
 забеснатост

furtim *adv.* скришно
furtum, i n кражба, измама,
лукавштина
futūrum, i n иднина
futūrus, a, um *adi.* иден

G g

Gabinius, i m Габиниј, римско родово име
Galilaea, ae f Галилеја, северниот дел од Палестина
Gallia, ae f Галија
gallina, ae f кокошка
gallus, i m петел
Gallus, i m Гал
gaudeo, gavisus sum, 2 се радувам, се веселам
gaudium, i n радост, веселост, задоволство, наслада
gelidus, a, um *adi.* ледено студен, смрзнат, скаменет, вкочанет
gemebundus, a, um *adi.* кој стенка, кој офка, кој воздивнува
gemino, 1 удвојувам, спарувам, соединувам
geminus, a, um *adi.* двоен, близнак
gener, ēri m зет
genēsis, is f раѓање, создавање
gens, gentis f род, племе, народ
gentilis, e *adi.* кој е од еден род, кој е од ист род, родов, племенски
genus, ēris n род, фамилија, племе, колено, вид, начин, состојба
Germania, ae f Германија
Germanicus, a, um *adi.* германски
germānus, a, um *adi.* роден, вистински, братски, сестрински
Germānus, i m Германец
gero, gessi, gestum, 3 извршуваам, вршам, носам, имам; **magistratum gerēre** извршуваам служба
gestio, 4 многу се радувам, силно посакувам, желен сум
gestus, us m движење, гестикулација

gigno, genui, genitum, 3 раѓам, создавам
gladiātor, ūris m гладијатор
gladiatorius, a, um *adi.* гладијаторски
gladius, i m меч
glisco, -, -, 3 се распламтувам, се распалувам, се наголемувам, земам замав
gloria, ae f слава, славољубие, честолубие
Gordium, i n Гордиј, град во Мала Азија
Gothi, ūrum m Готи, германско племе
Gracchus, i m Гракх, римско презиме
gracilis, e *adi.* тенок, вит, строен, нежен, сиромашен, скуден
gradus, us m чекор, стапка, положба, место
Graece *adv.* грчки
Graecia, ae f Грција
Graecus, a, um *adi.* грчки
Graecus, i m Грк
Granīcus, i m Граник, река во Мала Азија
gratiā (*prae. + gen.*) заради, поради
gratia, ae f милина, прелест, убавина, милост, услуга, услужност, благодарност; **gratiā agere** се заблагодарувам
gratis *adv.* бесплатно, џабе
gratūlor, 1 честитам, поздравувам
gratus, a, um *adi.* пријатен, мил
gravis, e *adi.* тежок, тегобен, опасен, погубен
graviter *adv.* тешко
gremium, i n скут, крило, грижа, нега, преград, пазуви, утроба
grex, gregis m стадо, булук, сурија, толпа, множество
grossus, i m грош
guberno, 1 кормиларам, управувам брод, управувам, владеам, раководам
gurges, ūtis m вир, водовортеј, вител

gusto, **1** вкусувам, пробувам, уживам,
се насладувам
gutta, **ae f** капка

H h

habeo, **habui**, **habitum**, **2** имам,
држам, сметам

habito, **1** живеам, населувам, прес-
тојувам

habitūs, **us m** држење на телото, по-
ложба, став, состојба, свойство,
носија, облека, крој

hac *adv.* по овој пат, овде, тука

haedus, **i m** яре

Hamīlcar, **āris m** Хамилкар,
карthagински војсководец

Hannībal, **ălis m** Ханибал

haruspex, **pīcis m** харуспик, гатач кој
гатал според внатрешните органи
на жртвувањите животни

hasta, **ae f** копје

haud *adv.* не баш, не сосем

haustus, **us m** црпење, голтање, пи-
ење, дишење, вдишување, голтка

Hector, **ōris m** Хектор, најголемиот
тројански јунак

Несūba, **ae f** Хекуба, тројанска
кралица, мајка на Хектор

Helēna, **ae f** Хелена, жената на
Менелай

Helle, **es f** Хела, ќерка на бојотскиот
кral Атамант

Helvetius, **i m** Хелветиец

Hephaestus, **i m** Хефајст, бог на
ковачкиот занает

herba, **ae f** тревка, билка, растение

hercle interi. жими Херкула

Hercūles, **is m** Херкул

heres, **ēdis m** наследник

Herodōtus, **i m** Херодот, старогрчки
историограф

hiberna, **ōrum n, pl. t.** зимски логор,
презимувалиште

Hibernia, **ae f** Хибернија (= Ирска)

hic, **haec**, **hoc pron. demonst.** овој, оваа,
ова

hiems, **ēmis f** зима

Hierosolyma, **ae f** Јерусалим

hinc *adv.* оттука, одовде

Hispania, **ae f** Хиспанија

historia, **ae f** историја

hodie *adv.* денес

Homērus, **i m** Хомер, старогрчки поет

homo, **īnis m** човек

honestas, **ātis f** чест, почест, уважу-
вање, углед, одличие, чесност,
благородност, доблесност, мора-
лно достоинство

honeste *adv.* чесно

honestus, **a, um adi.** чесен, достоен за
почит, почитуван, угледен

honor, **ōris m** чест, почит, почесна
должност

honōro, **1** чествувам, уважувам, почи-
тувам

hora, **ae f** час

Horatius, **i m** Хоратиј, римско родово
име

horribilis, **e adi.** страшен, ужасен

horridus, **a, um adi.** ужасен, страшен

hortor, **1** храбрам, бодрам, потти-
кнувам

hortus, **i m** градина

hospes, **ītis m** гостин, странец,
туѓинец

hospīta, **ae f** туѓинка, гостинка

hospitium, **i n** гостопримство

hospītus, **a, um adi.** туѓ, странски,
гостољубив

hostia, **ae f** жртва

Hostilius, **i m** Хостилиј, римско
родово име

hostis, **is m** туѓинец, дојденец, гост,
непријател

huc *adv.* тука, ваму, овде, на ова место

hucusque *adv.* дури дотука

huiusmōdi од овој вид, ваков

humanitas, ātis *f* човекољубие, образованост, љубезност, префинетост

humānus, a, um *adi.* човечки, човеков, човечен, човекољубив, љубезен, ус珠江ив

humi на земја

humīlis, e *adi.* низок, ништожен, од ниско потекло, неблагороден, прост

humus, i *f* земја, почва

hydra, ae *f* хидра, водна змија

hymnus, i *m* химна

I i

iaceo, cui, cītum, 2 лежам, почивам, долго се задржујам

iacio, ieci, iactum, 3 фрлам, подметнувам, натрупувам, издигам, градам

iacto, 1 фрлам, зафрлувам, отфрлам; **se iactāre** се фалам, се гордеам, се перчам

iam *adv.* веќе, скоро, речиси, сега

Ianicūlus, i *m* Јаникул, еден од седумте римски ридови

ianua, ae *f* врата, влез

Ianus, i *m* Јанус, бог на вратите и на секаков почеток

Iāson, ūnis *m* Јасон, предводник на аргонаутите

ibi *adv.* таму

ibidem *adv.* на истото место

Icārus, i *m* Икар

ico (icio), ici, ictum, 3 удирам, погодувам, тепам

ictus, us *m* удар, напад, јуриш

idcirco *adv.* затоа, заради тоа

idem, eādem, idem *pron. demonstr.* ист, иста, исто

idōlum, i *n* прилика, слика, претстава, сенка, призрак, идол, кумир

idoneus, a, um *adi.* пригоден, згоден, добар

Idus, uum *fppl. t.* Иди, 13-ти или 15-ти ден во месецот

iecur, ūris *n* јетра, црн дроб, цигер

ieiuninium, i *n* постење, пост, глад

Iesus Исус Христос

igitur *conict.* значи, следствено, имено

ignārūs, a, um *adi.* кој не знае, невешт, неискусен, непознат, неизвесен

igneus, a, um *adi.* огнен, горешт

ignicūlus, i *m* оганче, пламенче, искра

ignis, is *m* оган

ignōro, 1 не знам

ignosco, nōvi, nōtum, 3 простувам, проштевам

ignōtus, a, um *adi.* непознат, туѓ, невешт, неопитен, неискусен, кој не знае

ille, illa, illud *pron. demonstr.* оној, онаа, она

illic *adv.* онде, онаму, таму

illuc *adv.* онаму, таму, натаму

il-lūdo, lūsi, lūsum, 3 си играм, се шегувам, се потсмевам, уништувам, упоропастувам

illumīno, 1 осветлевам, расветлевам, разјаснувам, украсувам

illistris, e *adi.* светол, јасен, блескав, славен, познат, одличен

il-lustro, 1 осветлевам, расветлевам, правам разбираливо, разјаснувам

imāgo, ūnis *f* слика, статуа, лик, облик, изглед, појава, вид, претстава

imber, bris *m* дожд

imitatio, ūnis *f* подражавање, имитација

immānis, e *adi.* огромен, неприродно голем, ужасен, страшен, свиреп, жесток, чудовиштен

immensus, a, um *adi.* неизмерен, безграничан, бескраен, огромен

im-migro, 1 се вселувам, влегувам

im-mineo, - , - , 2 висам над, заплашувам, се заканувам, следам постојано, близу сум

- im-mōlo, 1** принесувам жртва
immortālis, e *adi.* бесмртен
immortalītas, ātis f бесмртност
immunditia, ae f нечистотија
impar, pāris *adi.* нееднаков, нерамен,
 непарен
impatientia, ae f нетрпение, непод-
 несување, несчувствителност
impedimenta, ūrum n, pl. t. пљачки,
 багаж, обич. воен багаж
im-pello, pūli, pulsum, 3 удираам,
 помрднувам, придвижувам, оте-
 рувам, отфрлам, одибвам, турну-
 вам, буткам, упропастувам, нате-
 рувам, наведувам, подбуцнувам
imperātor, ūris m војсководец,
 император
imperīum, i n власт, заповед, пропис,
 наредба
imperītus, a, um *adi.* неискусен,
 неопитен
im-pēro, 1 заповедам
im-pētro, 1 измолувам, добивам,
 постигнувам
impētus, us m напад, пробив,
 жестина, брезина, сила
impīus, a, um *adi.* безбожен, грешен,
 погубен, лош
implacabīlis, e *adi.* непомирлив,
 неумолив
im-pleo, ēvi, ētum, 2 наполнувам,
 полнам
im-plīco, 1 заплеткувам, вплеткувам,
 обивам, обвиткувам, замотувам
im-plōgo, 1 повикувам низ солзи,
 викам напомош, молам
im-pōno, posui, posītum, 3 поста-
 вувам, турам, наложувам, намет-
 нувам, причинувам, задавам
im-porto, 1 внесувам, увезувам, во-
 ведувам, предизвикувам
impōtent, entis *adi.* немоќен, слаб
impressōr, ūris m вржувач, втис-
 нувач, всадувач
- imprōbus, a, um** *adi.* нечесен, лош,
 неправеден, безбожен
imprūdens, entis *adi.* кој не знае,
 невешт, неразумен, глупав
impūbes, ēris *adi.* недораснат, незрел,
 малолетен
impunitās, ātis f неказнетост,
 разузданост
in (praep. +acc. и abl.) во
incarnor, 1 се овоплотувам
in-cendo, ndi, nsum, 3 запалувам,
 палам, распалувам, возбудувам,
 уништувам
incertus, a, um *adi.* несигурен,
 неизвесен, сомнителен, колеблив
in-cīdit излезе, се случи
in-cīdo, cīdi, cīsum, 3 врежувам, вдла-
 бувам, поткаструвам, прекинувам,
 прекратувам, прекинувам, режам
in-cīto, 1 поттикнувам, подбуцнувам,
 дразнам
in-clūdo, clūsi, clūsum, 3 заклучувам,
 затворам, сопирам, запирам, спре-
 чувам
inclusive *adv.* вклучувајќи
incognitus, a, um *adi.* непознат,
 неистражен, неиспитан
incōla, ae m жител
in-cōlo, colui, cultum, 3 населувам,
 живеам во
incolūmis, e *adi.* неповреден, цел
incommōdum, i n непријатност,
 незгода, тегобност, загуба, несре-
 ќа, пораз
incredibīlis, e *adi.* неверојатен
incrēpo, rui, pītum, 1 зашумувам,
 зазвечувам, се појавувам, се раѓам,
 правам да звечи, се нафрлам, на-
 вредувам, псујам, бодрам, пот-
 тикнувам
in-curro, curri, cursum, 3 налетувам
 на, се намерувам, навлегувам, гра-
 ничам, потпаднувам под, запаѓам
 во, се изложувам на, учествувам,
 се натпреварувам

- incursio, ūnis f** напад, навала, притисок
- incurvus, a, um adi.** извиен, свиен, искривен, крив
- incūso, 1** обвинувам, набедувам, се жалам од
- in-cutio, cussi, cuſsum, 3** удират по, задавам, влевам, внушувам
- inde adv.** оттаму, оттука
- indictum, i n** пријава, достава, потказ, знак, белег, доказ, споменик
- in-dico, dixi, dictum, 3** објавувам, огласувам, соопштувам, заповедам да дојде, наложувам, наметнувам
- indiffērens, ntis adi.** рамнодушен, безразличен
- indignatio, ūnis f** гнев, огорченост, негодување
- in-dignor, 1** сметам за срамно, негодувам
- in-do, dīdi, dītum, 3** ставам, поставувам на, воведувам, предизвикувам, нанесувам, градам, изградувам
- in-dūco, duxi, ductum, 3** воведувам, доведувам, втерувам
- indulgenter adv.** милостиво, благо, попустливо
- indulgeo, dulsi, dulatum, 2** попустлив сум, прогледувам низ прсти, склон сум кон, се грижам, чувам, препуштам, давам
- induo, duī, dūtum, 3** облекувам, примам, земам врз себе, прифаќам, присвојувам
- industria, ae f** работливост, дејствителност, трудолубовост, марливост
- in-eo, ii, ītum, īre** влегувам, настапувам, почнувам, преземам
- inērmis, e adi.** невооружен, незаштитен
- infamatorius, a, um adi.** кој е на лош глас, озлогласен
- infamia, ae f** лош глас, бесчестие, лоша слава, озлоголасеност
- infans, fantis m, fadi.** мало дете, бебе
- infantia, ae f** детство
- infēri, ūrum m** кои се наоѓаат во подземното царство, мртовци
- inferior, ius comp.** подолен, понизок
- in-fēro, tūli, lātum, ferre** внесувам, донесувам, носам, наметнувам; **in-fēro bellum + dat.** напаѓам некого
- infestus, a, um adi.** непријателски, страшен, опасен
- in-ficio, fēci, factum, 3** обожувам, натопувам, заразувам, отрујам, расипувам
- infinitus, a, um adi.** неограничен, бескраен
- in-fringo, frēgi, fractum, 3** кршам, удират, ослабувам
- ingemīno, 1** удвојувам, повторувам
- ingemisco, gemui, -, 3** започнувам да стенкам, зајачувам, заофкувам, офкам над
- ingeniōsus, a, um adi.** надарен, даровит, духовит, досетлив, осстроумен
- ingenium, i n** природа, карактер, нарав, темперамент, дарба, ум, талент
- ingens, entis adi.** огромен, многу голем, неизмерен
- in-gēro, gessi, gestum, 3** внесувам, дотурат, давам, ставам, наложувам, наметнувам, дофрлат, испраќам
- ingratis adv.** нерадо, неволно, против волја
- in-gredior, gressus sum, 3** влегувам, пристапувам, напаѓам
- in-hibeo, hibui, hibitum, 2** задржува, запира, спречувам, употребувам, извршува
- inimicus, a, um adi.** непријателски, неблагонаклонет, омразен, погубен, гибелен, штетен

- inimīcus, i** *m* непријател, враг
initium, i *n* почеток, начело, принцип
iniuria, ae *f* неправда, навреда, загуба, штета
iniustus, a, um *adi.* неправеден, незаконски
inlustris, e *adi.* светол, јасен, блескав, познат, знаменит, одличен
innōcens, entis *adi.* нештетен, невин, недолжен
innumerabilis, e *adi.* безброян
inopia, ae *f* недостиг, скудност, немање
inquam, inquit (*defect.*) велам, кажувам, тврдам
inscius, a, um *adi.* кој не знае, невешт
in-scribo, scripsi, scriptum, *3* впишувам, запишувам
in-sector, 1 прогонувам, гонам, напаѓам
in-sēquor, secūtus sum, *3* следам, се залагам, се трудам, прогонувам, напаѓам, прекорувам
in-sēro, sēvi, sítum, *3* посејувам, засејувам, влевам, внушувам, соединувам, сврзувам
insidiae, ārum *f* заседа, измама, лукавство, итрина, подмолност
insigne, is *n* знак, белег, одличие, украс, облека, оружје
insignio, 4 обележувам, одликувам
insignis, e *adi.* обележан, бележит, знаменит, одличен, прочуен
insōlens, entis *adi.* ненавикнат, не вообичаен, прекумерен, претеран, надуен, горделив
in-stituo, tui, tūtum, *3* поставувам, приредувам, подготувам, прибавувам, востановувам, одредувам, организирам, одлучувам, решавам, обучувам, подучувам, воспитувам
institūtum, i *n* востановен начин на постапување и однесување, обичај, навика, намера, план, одлука
in-sto, st̄ti, -, *1* стојам на нешто, следам, одам по некого, напаѓам, гонам, се посветувам на нешто, се залагам, ревносно се занимавам со нешто, настојувам, настојчиво барам
in-struo, struxi, structum, *3* вградувам, зазидувам, градам, постројувам, наредувам во боен ред, наместувам, поставувам, снабдувам со нешто, доставувам, добавувам, учам, подучувам
insūla, ae *f* остров
in-surgo, surrexi, surrectum, *3* се исправам, станувам, се кревам, се издигам
intēger, gra, grum *adi.* недопрен, нештетен, цел, здрав, незавршен, нерешен, непристрасен, разборит, трезен
intel-lēgo, lexi, lectum, *3* забележувам, видувам, разбираам, спознавам
inter (*praep. + acc.*) меѓу, среде
inter-dico, dixi, dictum, *3* забранувам, прогонувам, заповедам, наложувам
interdictum, i *n* забрана, привремена наредба на преторот
interdiu *adv.* дење, преку ден
interdum *adv.* понекогаш
interfector, ūris *m* убиец
inter-ficio, fēci, factum, *3* убивам
intērim *adv.* меѓутоа, во секој случај
interior, ius *compr.* внатрешен, близок, искрен, срдчен
interītus, us *m* пропаст, загинување, гибел, смрт
inter-mitto, mīsi, missum, *3* вметнувам, оставам да измине, пропуштам, оставам незаземен, оставам слободен, оставам пуст
interpres, ētis *m, f* посредник, толкувач, објаснувач

- interpretor**, 1 посредник сум, толкувам, обяснувам
- inter-rōgo**, 1 прашувам, распрашувам, обвинувам, повикувам на суд
- inter-rumpo**, *rupi*, *ruptum* 3 срушувам, прекинувам, пресечувам
- inter-sum**, *fui*, -, **esse** присутен сум, участвува, земам учество;
- interest** (*impers.*) важно е
- intervallo**, *i* *n* меѓупростор, растојание, оддалеченост
- inter-venio**, *vēni*, *ventum*, 4 доаѓам меѓу, пречам, попречувам, застанувам на пат, се случувам, настанувам
- intimus**, *a*, *um* *adi*. највнатрешен, најсilen, длабокоумен, најискрен
- intro**, 1 влегувам
- intro-dūco**, *duxī*, *ductum*, 3 воведувам, втерувам, тврдам
- intro-eo**, *ii*, *ītum*, *īre* влегувам
- introitāle**, *is* *n* влезница
- introitus**, *us* *m* влегување, влез, пристап
- inultus**, *a*, *um* *adi*. неодмазен, неизвестен
- in-urgeo**, *ursi*, -, 2 притиснувам, туркам, потиснувам
- inutilis**, *e* *adi*. непотребен, бескорисен
- in-vādo**, *vāsi*, *vāsum*, 3 влегувам, навалувам, напаѓам
- in-venio**, *vēni*, *ventum*, 4 наидувам, дознавам, откривам, пронаоѓам, извршуваам
- inventor**, *ōris* *m* пронаоѓач
- in-vertō**, *verti*, *versum*, 3 свртувам, извртувам, расипувам, изопачувам
- invīcem** *adv.* наизменично, по ред, меѓусебно, од двете страни
- in-video**, *vīdi*, *vīsum*, 2 завидувам
- invidia**, *ae f* завист, омраза
- invisibilis**, *e* *adi*. невидлив
- invīto**, 1 повикувам, поканувам
- invītus**, *a*, *um* *adi*. неволен, кој не сака
- in-vōco**, 1 повикувам, наречувам
- in-volvo**, *volvi*, *volūtum*, 3 тркалам, завиткувам, обвиткувам, покривам
- locasta**, *ae f* Јокаста, мајката на Ојдип
- Ioseph** Јосиф
- Iphigenia**, *ae f* Ифигенија, ќерка на Агамемон
- ipse**, *ipsa*, *ipsum* *pron. demonstr.* сам, сама, само
- ira**, *ae f* гнев
- irātus**, *a*, *um* *adi*. гневен, лут, разгневен
- irremissibiliter** *adv.* незвозвратно, безвозвратно
- ir-rīgo**, 1 натопувам, наводенувам, закрепнувам
- irrīsor**, *ōris* *m* потсмевач, ругач, подбиваач
- irrīto**, 1 дразнам, раздразнувам, разлутувам, огорчувам
- ir-rumpo**, *gūpi*, *ruptum*, 3 прорадувам, проракувам, со сила прекратувам
- is**, *ea*, *id* *pron. demonstr.* тој, таа, тоа
- iste**, *ista*, *istud* *pron. demonstr.* тој, таа, тоа; оној, онаа, она
- ita** *adv.* така, на таков начин
- Italia**, *ae f* Италија
- Itālus**, *a*, *um* *adi*. италски
- itāque** *adv.* и така
- item** *adv.* исто така, на истиот начин, исто
- iter**, *itinēris* *n* патување, пат, марш;
- iter facēre** патувам
- itērum** *adv.* повторно
- Ithāca**, *ae f* Итака, остров во Јонското Море
- iubeo**, *iussi*, *iussum*, 2 заповедам
- Iudea**, *ae f* Јудеја
- iucundus**, *a*, *um* *adi*. пријатен, угоден, мил, привлечен
- iudex**, *īcis* *m* судија

iudicium, i *n* судско решение, суд, пресуда, проценка, мнение, мислеше

iudīco, 1 судам, пресудувам, осудувам, решавам, одлучувам, расудувам, мислам, проценувам, заклучувам

iugērum, i *n* југер, мерка за земја

iugum, i *n* јарем, иго, ропски јарем

Iulia, ae f Јулија

Iulius, a, um adi. јулиев, јулски

Iulius, i *m* Јулиј, римско родово име

iungo, iunxi, iunctum, 3 впрегнувам, јармувам, соединувам, сврзувам, спојувам

Iuno, ônis f Јунона, божица на бракот

Iuppīter, Iovis m Јупитер, врховниот бог на Римјаните

iuramentum, i *n* заклетва

iurgiōsus, a, um adi. кавгациски

iurgium, i *n* кавга, карање, судски процес

iurisperitus, i *m* правник, познавач на правото и законите

iurista, ae m јурист, правник

iuro, 1 се колнам, се заколнувам, под заклетва тврдам

ius, iuris n право, справедливост

iussum, i *n* заповед, наредба, налог, порака

iussus, us m заповед

iustitia, ae f справедливост, правда, праведност

iustus, a, um adi. праведен, чесен, справедлив

iuvēnis, is m млад, млад човек

iuentus, ūtis f младост

iupo, iuvi, iutum, 1 (+acc.) помагам

iuxta adv. близу, близку

K k

Kalendae, ārum f Календи, првиот ден во месецот во римскиот календар

L l

labefacto, 1 нишам, тресам, растресувам, занишувам, ослабувам, уништувам, разорувам

Labīenus, i *m* Лабиен, легат на Кајсар во Галија

labium, i *n* усна

labor, lapsus sum, 3 се лизгам, се спуштам, паѓам во, потонувам, пропаѓам, се уништувам, се излажувам, погрешувам

labor, ôris m труд, работа, напор, мака

laboriōsus, a, um adi. работлив, трудољубив

labōro, 1 работам, се трудам, страдам

labrum, i *n* леген, када, котел, каца

Labyrinthus, i *m* лабиринт

lac, lactis n млеко

Lacedaemonius, i *m* лакедајмонец, спартанец

lacēro, 1 раскинувам, растргнувам, распарчувам, упропастувам, уништувам, осрамотувам, понижувам

Laconīca, ae f Лаконија, област во Грција на Пелопонес

lacrīma, ae f солза

lacrimōsus, a, um adi. полн солзи, солзлив, печален, тажен

lacus, us m езеро

laedo, laesi, laesum, 3 повредувам, оштетувам, огорчувам, разстружувам, навредувам

Laērta, ae m Лаерт, таткото на Одисеј

laetitia, ae f радост, веселба

laetor, 1 се радувам, се веселам

Laius, i *m* Лай, таткото на Ојдип

lampas, ādis f свеќа, факел, борина

lanātus, a, um adi. волнест, покриен со волна

lanīger, ēri m овен, јагне

laqueus, i *m* јаже со јамка, замка, стапица, измама, итрина

largior, 4 раздавам, дарувам, поткупувам	levis, e <i>adi.</i> лесен, слаб, незначителен, мал, лесноумен, неугледен
largitio, ūnis <i>f</i> дарежливост, поткуп	lex, legis <i>f</i> закон
lassus, a, um <i>adi.</i> изморен, преморен, истоштен, капнат, папсан	libenter <i>adv.</i> радо, со задоволство, на драго срце
lateo, tui, - , 2 сокриен сум, се кријам, непознат сум	liber, bri <i>m</i> книга
later, ēris <i>m</i> тула, цигла	liber, ēra, ērum <i>adi.</i> слободен
Latinus, a, um <i>adi.</i> латински	liberātor, ūris <i>m</i> ослободител
latitudo, īnis <i>f</i> ширина, широчина, пространство	libēri, ūrum <i>m, pl. t.</i> деца
Latium, i <i>n</i> Латиј, област во Италија	libēro, 1 ослободувам
Latōna, ae <i>f</i> Латона, мајка на Аполон и Дијана	libertas, ātis <i>f</i> слобода
latro, ūnis <i>m</i> разбојник, арамија	libertus, i <i>m</i> ослободеник
latrocinium, i <i>n</i> разбојништво, грабеж	libet, libuit (libitum est), 2 (<i>impers.</i>) се допаѓа, се сака, угодно е, пријатно е
latus, a, um <i>adi.</i> широк	Libitina, ae <i>f</i> Либитина, римска божица на погребувањето
latus, ēris <i>n</i> страна, бок	libo, 1 земам малку од нешто, штробнувам, каснувам, одземам, жртвувам, излевам во чест на богоите
laudabilis, e <i>adi.</i> достоен за пофалба	libum, i <i>n</i> вид медењак, колач
laudo, 1 фалам, пофалувам	licet, licuit, - , 2 дозволено е, може, прилега
laurus, i <i>f</i> лавор, лаврово дрво	lictor, ūris <i>m</i> ликтор
laus, laudis <i>f</i> пофалба, слава	ligneus, a, um <i>adi.</i> дрвен
lavo, lavi, lautum, 1 мијам, перам, се капам	ignum, i <i>n</i> дрво
lectum, i <i>n</i> легло, кревет	limen, īnis <i>n</i> праг, живеалиште, дом, кука
lectūra, ae <i>f</i> читање	limes, ūtis <i>m</i> меѓа, граница
legatio, ūnis <i>f</i> пратеништво	lingua, ae <i>f</i> јазик
legātus, i <i>m</i> пратеник, легат	linia, ae <i>f</i> линија, црта
legio, ūnis <i>f</i> легија	liquor, ūris <i>m</i> течност, влага, вода, мора
lego, legi, lectum, 3 собирам, берам, читам	littéra, ae <i>f</i> буква; <i>pl.</i> : наука, литература, писмо, писменост
lentitudo, īnis <i>f</i> бавност, тромост, млитавост	litus, ūris <i>n</i> брег
Lentūlus, i <i>m</i> Лентул, римско презиме	Livius, i <i>m</i> Ливиј, римски историограф
lentus, a, um <i>adi.</i> жилав, подвижен, мек, вит, бавен, тром, спокоен, мирен, трпелив, рамнодушен, млитив, опуштен, безгрижен	loco, 1 сметствува, положувам, поставувам, изградувам
leo, ūnis <i>m</i> лав	locūples, ētis <i>adi.</i> богат, имотен
Leonidas, ae <i>m</i> Леонида, спартански басилеј	locus, i <i>m</i> место
lepus, ūris <i>m</i> зајак	longaevus, a, um <i>adi.</i> долговечен, многулетен
Lernaeus, a, um <i>adi.</i> лернајски	
Lesbia, ae <i>f</i> Лезбија	

- longitūdo, īnis f** должна, долготрајност
- longus, a, um adi.** долг
- loquor, locūtus sum, 3** зборувам, говорам, беседам
- Luca, ae m** Лука
- luceo, luxi, —, 2** блескам, светкам
- Lucia, ae f** Лукија, лично име
- Lucifer, ēri m** утринска звезда, планетата Венера, Деница
- lucus, i m** лаг, шума
- ludibrium, i n** ругање, потсмев, подбив
- ludīcrum, i n** игра, забава
- ludo, lusi, lusum, 3** играм, се занимавам со нешто на шега, се потсмевам, се шегувам
- ludus, i m** игра, забава, разонода, училиште, школа
- lugeo, luxi, luctum, 2** оплакувам, , жалам, во траур сум за некого
- lumen, īnis n** светлина, виделина, лач, факел, свеќа, очи, украс, блесок, спас, помош, надеж
- luna, ae f** месечина
- lupus, i m** волк
- lux, lucis f** светлина, огин, пламен, сјај, дневна светлина; **prima luce** во мугрите
- luxus, us m** раскош, изобилие, расипништво
- Lycaōnis, īdis f** Ликаонида, ќерката на Ликаон, т. е. Калисто
- Lydi, òrum m** Лидијци
- lympha, ae f** влага, вода
- lyra, ae f** лира
- M m**
- Macēdo, önis m** Македонец
- machīna, ae f** машина, орудие
- machīnor, 1** измислевам, пронаоѓам, кројам, смислевам некакво зло против некого
- macto, 1** колам, принесувам како жртва, жртвува, убивам
- Maecēnas, ātis m** Мајкенат, пријател на Август, покровител на учените и поетите
- maereo, rui, —, 2** тажен сум, тагувам, оплакувам, тажам
- maestus, a, um adi.** тажен, жален
- magis comp.** подобро
- magister, tri m** учител
- magistra, ae f** учителка
- magistrātus, us m** магистрат, висока службена положба
- magnificus, a, um adi.** великолепен, возвишен
- magnitūdo, īnis f** големина, величие, возвишеност
- magnus, a, um adi.** голем, велик
- Maia, ae f** Маја, мајка на Меркур
- maiestas, ātis f** возвишеност, светост, достоинство, углед
- maior, ius comp.** поголем, постар
- maiōres, um m pl. t.** предци
- male adv.** лошо
- maledictum, i n** пцост, клетва, навредлив збор
- malō, malui, —, malle** повеќе сакам, претпочитам
- mălum, i n** 1 зло, несреќа
- mălum, i n** 2 јаболко
- malus, a, um adi.** лош, зол
- Mamerçinūs, i m** Мамеркин, римско презиме
- mandātum, i n** порачка, налог, заповед
- mando, 1** наложувам некому нешто, предавам, доверувам, врачуваам
- mane adv.** утро
- maneo, mansi, mansum, 2** останувам, се задржувам, чекам
- manus, us f** рака, чета, власт, сила, моќ
- Marăthon, önis m, f** Маратон
- Marathonius, a, um adi.** маратонски
- marca, ae f** гривна

Marcus, i *m* Марк, лично име
mare, is *n* море
Maria Марија
marítimus, a, um *adi.* морски, приморски
marítus, i *m* маж, сопруг
Marius, i *m* Мариј
Mars, Martis *m* Марс, бог на војната
Martius, a, um *adi.* 1. Марсов, 2. мартовски
martyr, yris *m, f* маченик, маченичка
mas, maris *m* маж, мажјак
mascúlus, i *m* маж
Massiliensis, e *adi.* масилиски, од Масилија (ден. Марсеј)
mater, tris *f* мајка
matrimonium, i *n* брак, сопружништво
matróna, ae *f* матрона, почитувана и позната омажена жена, госпоѓа
matérus, a, um *adi.* зрел, стасан, дораснат, мажествен
maxíme *comp.* најмногу, највеќе
Maximiánus, i *m* Максимијан
maxímus, a, um *comp.* најголем
Medea, ae *f* Медеја
medicamentum, i *n* лекарство, лек
medicína, ae *f* медицина, лекарска вештина
medícus, i *m* лекар
mediterraneus, a, um *adi.* средоземен, внатрешен, централен
medium, i *n* средина
medius, a, um *adi.* среден
mel, mellis *n* мед
melior, ius *comp.* подобар
mellitus, a, um *adi.* меден, сладок
Melpoméne, es *f* Мелпомена, муза на трагедијата и лирската поезија
membrum, i *n* член, крак како дел од човечкото тело
memíni, memínisse се сеќавам
memor, óris *adi.* оној кој се сеќава
memorabílis, e *adi.* достоен за спомен

memoria, ae *f* сеќавање; **memoria tenēre** се сеќавам
memoriális, e *adi.* кој се однесува на спомен, на сеќавање
memōro, **1** се споменувам, споменувам, раскажувам, се потсетувам на нешто
Menelaus, i *m* Менелај, син на Атрей, крал на Спарта, сопруг на Хелена
mens, mentis *f* ум, мислење, мисла
mensa, ae *f* маса, трпеза
mensátor, óris *m* столар
mensis, is *m* месец
mensūra, ae *f* мерење, мерка, големина
mentior, 4 измислувам, лажам, измамувам
mercátor, óris *m* трговец
mercatúra, ae *f* трговија
mercör, **1** купувам
Mercurius, i *m* Меркур, римски бог на трговијата и патиштата, гласник на боговите
mere *adv.* непомешано, чисто
meréo, rui, ritum, **2** заслужувам, заработувам, стекнувам
mereor, merítus sum, **2** заслужувам, заработувам
mergo, mersi, mersum, **3** потопувам, нурнувам, вовлекувам, сокривам
meridies, éi *m* пладне, југ
merítio *adv.* заслужено
merítum, i *n* заслуга, услуга
merus, a, um *adi.* непомешан, чист, сув, цел, вистински, прав
messor, óris *m* жетвар, косач
metríca, ae *f* метрика
metuo, metui, tutum, **3** се плашам, стравувам
metus, us *m* страв
meus, a, um *pron. poss.* мој
Midas, ae *m* Мида, митски крал во Фригија
migro, **1** се преселувам
miles, ítis *m* војник

- Milētus, i** *f* Милет, град во Мала Азија
- militāris, e** *adi.* воен, војнички
- militia, ae** *f* поход, воена служба; **domi militiaeque** во време на мир и војна
- mille** (*pl.*: **milia**) илјада
- Miltiādes, is** *m* Милтијад, атински војсководец
- Minerva, ae** *f* Минерва, римска божица на мудроста, вештините, уметностите и науките
- minime** *comp.* најмалку
- minimus, a, um** *comp.* најмал
- minister, tri** *m* слуга, помошник
- minitor, 1** се заканувам, заплашувам
- minor, minus** *comp.* помал
- Minos, Minois** *m* Минос, крал на Крит
- Minotaurus, i** *m* Минотаур, получовек-полубик
- minuo, minui, minutum, 3** намалувам, снижувам, ослабувам
- minus** *comp.* помалку
- mirabilis, e** *adi.* чудесен, восхитувачки, чуден, необичен
- miror, 1** се чудам, се восхитувам
- mirus, a, um** *adi.* чуден, чудесен, восхитувачки, прекрасен
- misceo, miscui, mixtum, 2** мешам, соединувам
- misellus, a, um** *adi.* мешовит, смешан, помешан
- miser, ēra, ērum** *adi.* беден, несреќен, јаден, тажен, сиромашен
- misericordia** *ae* *f* милосрдие, сожалување
- misēror, 1** жалам некого, сочувствувањем
- mitigo, 1** смекнувам, правам мек, ублажувам, олеснувам, успокијувам
- mitis, e** *adi.* мек, нежен, благ, мек, мирен, тивок, кроток
- mitto, misi, missum, 3** испраќам, пуштам, праќам
- moderatio, ōnis** *f* умереност, воздржување, снисходливост, раководење, управување
- moderātor, ūris** *m* кој ја запазува правата мерка, управувач, раководител, владеач
- modicus, a, um** *adi.* умерен, среден, приличен, разумен, разборит
- modo** *adv.* само, сега, токму сега;
- modo... modo** ту... ту
- modus, i** *m* мерка, права мерка, големина, количество, граница, цел, крај, мелодија, ритам, начин
- moechor, 1** вршам прельуба
- moenia, ium** *n, pl. t.* сидини
- moles, is** *f* тежина, куп камења, наасип, големина, бреме, тешкотија, напор, труд, мака, сила
- molestus, a, um** *adi.* тегобен, тежок, мачен, непријатен, одвратен, усилен
- mollio, 4** омекнувам, разнежнувам, размазувам
- momentum, i** *n* движење, растојание, минување време, време, кусо време, миг, час, удар, тежина, значење, важност
- moneo, nui, nītum, 2** опоменувам, потсетувам, поучувам, укорувам, казнувам
- mons, montis** *m* планина, брдо, гора, рид
- monstro, 1** покажувам
- monstrum, i** *n* божјо знамение, знак, натприродна појава, чудо, чудовиште
- monumentum, i** *n* споменик
- mora, ae** *f* задржување, завлекување, одолжување, одложување, запирање, одмор, почивка, тешкотија, пречка
- morbus, i** *m* болест
- mordeo, momordi, morsum, 2** гризам, касам
- morior, mortuus sum, 3** умирам

moror, 1 се забавувам, се задржувам, задоцнувам, се одолжувам, сопираам, спречувам, одлагам

morōsus, a, um adi. своеглав, ситничав, зловолен

mors, mortis f смрт

morsus, us m гризнување, каснување, гриз

mortalis, e adi. смртен

mortuus, a, um adi. мртов

mos, moris m нарав, обичај, карактер

moveo, movi, motum, 2 раздвижувам, движам, трогнувам, возбудувам, поттикнувам

mox adv. наскоро

Mucius, i m Мукиј, римско родово име

muliēbris, e adi. женски

mulier, ēris f жена

multiiugus, a, um adi. многукратен, многуброен

multiplex, līcis adi. многукратен, многуброен, опширен

multiplicatio, ūnis f умножување

multiplico, 1 умножувам, наголемувам, зголемувам

multitudo, īnis f множество, толпа

multo adv. многу

multum adv. многу, особено, силно

multus, a, um adi. многу, многуброен

mundus, i m свет, вселена, свемир

munio, 4 утврдувам, заштитувам, бранам

munus, ēris n должност, служба, услуга, помош, дар, подарок, претстава, свечени јавни игри

murmur, ūris n шепот, мрморење, шум, бука, татнеж

murmuratio, ūnis f мрморење

murus, i m сид

mus, muris m глушец, глувче

Musa, ae f Муз

musicus, a, um adi. музички, музикален, поетски

mutatio, ūnis f промена, замена, сменување

muto, 1 менувам, заменувам, сменувам, променувам

N n

nam conict. имено, зашто, бидејќи

narro, 1 раскажувам

nascor, natus sum, 3 се раѓам, произлегувам

natalis, e adi. кој се однесува на раѓањето, роден

natio, ūnis f племе, народ

nato, 1 пливам

natura, ae f природа

natus, i m син, чедо

natus, us m раѓање

nauta, ae m морнар

navālis, e adi. морски

navīgo, 1 пловам

navis, is f кораб; **navis longa** — воен кораб

Nazareth Назарет

-ne ли, да ли

ne conict. за да не, да не

Neapōlis, is f Неапол

nec conict. ниту

necessarius, a, um adi. неопходен, потребен, нужен

necnon conict. како и

neco, 1 убивам

nefastus, a, um adi. недозволен, забранет, несрекен, злокобен, грешен, нечестив

neglēgo, lexi, lectum, 3 не се грижам за нешто, пренебрегнувам, занемарувам

nego, 1 одрекувам, порекнувам; + acc. *cum infin.* велаам, дека не

negotium, i n работа, занимавање, дејност

nemo никој

nepos, ūtis m внук

Neptūnus, i m Нептун, римски бог на морето

- neque** *conict.* и не, па не, а не, исто така не, ниту; **neque ... neque** ниту ... ниту
- Nero, ònis** *m* Нерон, римски император
- nervus, i** *m* жила, дамар, мускул
- nescio, 4** не знам
- Nessus, i** *m* Нес, кентаур
- nex, necis** *f* смрт, убиство
- nexus, us** *m* врска, сплет, низа, обврска, договор
- niger, gra, grum** *adi.* црн
- nihil** ништо
- nil = nihil**
- Nilus, i** *m* Нил
- nimius, a, um** *adi.* многу голем, препрекумерен
- nisi** *conict.* ако не, да не
- nix, nivis** *f* снег
- no, navi, -, 1** пливам, пловам
- nobilis, e** *adi.* познат, знаменит, славен, благороден
- noceo, nosci, noscitur, 2** наштетувам, нанесувам штета, повредувам
- noctu** *adv.* ноќе
- nodus, i** *m* јазол, врска, пранги
- Noe** Ној
- nolo, nolui, —, nolle** не сакам
- nomen, ïnis** *n* име, род, племе, народ, слава
- nomino, 1** нарекувам
- non** не
- non solum...sed etiam** не само...туку и
- nondum** *adv.* уште не
- nonne** зарем не, не... ли, не ли
- nonnullus, a, um** *adi.* некој, понекој
- nos** *pron. pers.* ние
- nosco, novi, notum, 3** познавам, запознавам, разбираам, испитувам, признавам
- noster, tra, trum** *pron. poss.* наш
- notitia, ae f** познавање, познатост, знаење
- notities, ëi f** познавање, познатост, знаење
- noto, 1** означувам, обележувам, посочувам, покажувам
- notus, a, um** *adi.* познат
- novem** *num. card.* девет
- noverca, ae f** маќеа
- novies** *adv. num.* деветпати
- novus, a, um** *adi.* нов
- nox, noctis** *f* ноќ
- nubes, is** *f* облак
- nubo, nupsi, nuptum, 3 (+ dat.)** се мажам
- nudus, a, um** *adi.* гол
- nullus, a, um** *adi.* никој, ниеден
- num** *adv. interr.* зар, зарем
- Numa, ae m** Нума
- numen, ïnis** *n* миг, кимање, намигнување, заповед, божја волја, божествена сила, пророштво, божество
- numéro, 1** бројам, сметам
- numerus, i** *m* број
- Numitor, òris** *m* Нумитор, крал на Алба Лонга
- nummus, i** *m* пара, монета
- nunc** *adv.* сега
- nunquam** *adv.* никогаш
- nuntio, 1** објавувам, прогласувам, соопштувам
- nuntius, i** *m* гласник, весник, известувач
- nuper** *adv.* неодамна
- nuptiae, ãrum f, pl. t.** свадба
- nusquam** *adv.* никаде
- nympha, ae f** нимфа
- ## O o
- ob** (*praep. + acc.*) пред, кон, заради, поради
- ob-icio, iëci, iectum, 3** фрлам пред, поставувам пред, испречувам, изложувам, причинувам, предизвикувам, создавам, нанесувам, задавам, одвраќам, префрлам, приговарам, прекорувам

- ob-līgo**, 1 приврзувам, обврзувам
obliviscor, *lītus sum*, 3 (+ gen.) заборавам
- ob-servo**, 1 набљудувам, следам, пазам, чувам, почитувам
- obses, īdis** *m* заложник
- obsidio, ḫnis f** опколување, опсада
- ob-sideo, sēdi, sessum**, 2 заземам, освојувам, запоседнувам, блокирам
- ob-sido, sēdi, sessum**, 3 заземам, освојувам, запоседнувам
- ob-sto, stīti, (stātum)**, 1 стојам на пат, се испречувам, пречам, се спротивставувам, се противам
- ob-strēpo, rui, rītum**, 3 шумам, свечам, бучам
- ob-tineo, tinui, tentum**, 2 држам, зафаќам, заземам, имам, владеам, управувам, добивам, стекнувам, бранам, докажувам, покажувам
- occāsus, us** *m* запаѓање, заоѓање, залез, пропаѓање, пропаст, крај
- occidentālis, e** *adi.* западен
- oc-cido, cīdi, cāsum**, 3 паѓам, се уривам, загинувам, заоѓам, умирам
- oc-cido, cīdi, cīsum**, 3 соборувам, сечам, убивам, отепувам, измачувам, уништувам, упропастувам
- occultatio, ḫnis f** скривање, криење, таење
- occulto**, 1 скривам, кријам, прикривам
- occultus, a, um** *adi.* таен, скришен
- occīpro**, 1 заземам, освојувам, напаѓам
- Oceānus, i** *m* океан
- Octaviānus, i** *m* Октавијан, римско родово име
- octo** *num. card.* осум
- octogesīmus, a, um** *adi. num. ord.* осумдесетти
- ocūlus, i** *m* око
- odi, -, odisse** мразам
- odiōsus, a, um** *adi.* омразен, непријатен, здодавен
- odium, i** *n* омраза
- Oedīpus, i** *u* **pōdis** *m* Ојдип, цар на Теба
- offendo, fendi, fensum**, 3 удирам, повредувам, навредувам, оскрбувам, претрпувам повреда, поразен сум
- of-fēro, tūli, lātum, ferre** изнесувам пред, испречувам, препуштам, изложувам, изнесувам против некого, понудувам, жртвуваам
- officium, i** *n* служба, должност, задолжение; **officium servāre** извршуваам должност
- Ogygia, ae f** Огигија, остров во Средоземното Море, дом на нимфата Калипсо
- Oineus, i** *m* Ојнеј, цар на Калидон
- olea, ae f** маслинка, маслина
- olim** *adv.* некогаш, одамна
- olīva, ae f** маслинка, маслина
- Olympius, a, um** *adi.* олимписки
- Olympus, i** *m* Олимп
- omen, īnis** *n* знак, белег, предзнак
- omitto, mīsi, missum**, 3 испуштам, пуштам, оставам, занемарувам, пренебрегнувам, пропуштам, премолчуваам, не споменувам
- omnīno** *adv.* сосема, наполно, потполно
- omnipōtentis, entis** *adi.* семоќен
- omnis, e** *adi.* секој, сиот; pl. сите
- onerarius, a, um** *adi.* товарен
- onus, īris** *n* бреме, товар, тежина
- opēra, ae f** работа, труд, дејност; **opēram dare** настојувам, се трудам
- operio, rui, rtum**, 4 покривам, закопувам, погребувам, затворам
- opēgor**, 1 работам, се трудам, извршуваам, принесувам жртва
- opinio, ḫnis f** мнение, мислење, став, нагаѓање

- oportet, rtuit, -, 2** треба
- oppidum, i n** тврдина, град
- op-primo, pressi, pressum, 3** притискам, притиснувам, потиснувам, кријам, затајувам, ставам крај, наеднаш напаѓам
- op-pugno, 1** напаѓам, опсадувам
- ops, opis f** мок, снага, сила, власт, помош, заштита; *pl.*: воена сила, имотност, богатство
- optimus, a, um comp.** најдобар
- opto, 1** избираам, посакувам
- opulens, entis adi.** богат
- opulentus, a, um adi.** богат, мокен, влијателен, угледен, знаменит
- opus n (indecl.)** потреба; **opus est** треба
- opus, ēris n** работа, дејност, дело
- ora, ae f** брег
- oraculum, i n** пророчиште, одговор на пророчиште, пророштво
- oratio, ūnis f** говор, мок или способност за говорење, говор, јазик, начин на зборување; **oratiōnem habēre** држам говор
- oratorius, a, um adi.** ораторски, говорнички
- orba, ae f** сирачка, вдовица
- orbis, is m** круг; **orbis terrārum** земјен круг, свет
- Orcus, i m** подземје, подземно царство, богот на подземното царство, *прен.* смрт
- ordinō, 1** редам, подредувам, доведувам во ред, уредувам, определувам, назначувам на должност
- ordo, īnis m** ред, редица, боен ред, строј, уредба, поредок
- oriens, entis m** изгревање, изгрев, исток, источни земји
- orientalis, e adi.** источен
- orior, ortus sum, 4** се кревам, се издигам, изгревам, се раѓам, се појавувам, настанувам, започнувам
- ornātus, a, um adi.** снабден, вооружен, украсен
- ornātus, us m** наоружување, накит, украс
- orno, 1** снабдувам, вооружувам, украсувам, фалам, восфалувам
- oro, 1** говорам, зборувам, молам
- Orpheus, i m** Орфеј
- ortus, us m** изгревање, изгрев, излез, исток, почеток, потекло, настанок, пород, раѓање
- os, oris n** уста, јазик, говор, изговор, устие, отвор, влез, дупка
- ostendo, ndi, ntum, 3** покажувам, прикажувам, претставувам, ветувам, посочувам
- ostium, i n** устие, влез, врата
- otium, i n** време слободно од службени работи, слободно време, политички слободно време, мирно време, мир
- Ovidius, i m** Овидиј, римски поет
- ovis, is f** овца
- P p**
- paene adv.** речиси
- pagus, i m** околија, округ, област, село
- palam adv.** јавно, пред очите на сите, јасно, отворено
- Palatīnus, a, um adi.** палатински
- Palatium, i n** Палатин, еден од седумте ридови во Рим
- palatium, i n** дворец, палата
- pallor, ūris m** бледило, страв, неспокој
- palma, ae f** дланка, рака, гранче, фиданка, награда за победник, слава, победник
- pando, pandi, passum (pansum), 3** распостирам, растегнувам, раширувам, пружам, спружувам, отворам, откривам, објавувам, објаснувам, излагам
- panis, is m** леб

- pannus, i** *m* крпа, партал, облека, лента за глава
- panthēra, ae** *f* пантер, леопард, жирафа
- par, paris** *n* пар, двојка, чифт
- par, paris** *adi.* рамен, еднаков
- parco, peperci, -, 3** (*+dat.*) штедам, пазам, поштедувам
- parcus, a, um** *adi.* штедлив, скржав, стиснат, умерен, воздржан, скуден, редок
- parens, entis** *m, f* родител, родителка
- pareo, rui, r̄itum, 2** се покажувам, се појавувам, станувам видлив, се покорувам, слушам, се повинувам, се предавам
- paries, ētis** *m* ѕид
- pario, pep̄eri, partum, 3** раѓам, снесувам, несам, создавам, творам, измислевам, изумувам, причинувам
- Paris, īdis** *m* Парис, син на Пријам
- parītas, ātis** *f* равенство, еднаквост
- parīter** *adv.* еднакво, рамно, заедно
- Parmenio, ūnis** *m* Парменион, војсководец на Филип II
- paro, 1** подготвуваам, спремам, израмнуваам, извршуваам, се подготвуваам, придобивам, стекнуваам, набавуваам
- pars, partis** *f* дел, страна
- parsimonia, ae** *f* штедење, штедливост
- Parthi, ūrum** *m* Парти, скитско племе
- partīceps, cīpis** *adi.* кој има дел во нешто, кој учествува во нешто
- partim** *adv.* делумно
- parvus, a, um** *adi.* мал, млад, slab
- asco, pavi, pastum, 3** терам на паша, пасам, се занимавам со сточарство, одгледувам, негувам, насладувам, развеселувам, наститувам, пасам, брстам
- passer, ēris** *m* врабец
- passus, us** *m* чекор, мерка за должина (=1.48 m)
- pastor, ūris** *m* овчар, пастир
- patefacio, fēci, factum, 3** отворам, правам достапен или прооден, изнесувам на виделина, откривам, укажувам, предочувам, правам видлив
- pateo, tui, -, 2** отворен сум, подавам, давам, очигледен сум, јавен сум, се простирам, се протегам
- pater, tris** *m* татко
- paternus, a, um** *adi.* татков, татковски
- patienter** *adv.* трпеливо, стрпливо
- patior, passus sum, 3** трпам, трпеливо поднесувам, допуштам, давам, дозволувам
- patria, ae** *f* татковина
- patrimonium, i** *n* татковина, наследен имот, наследство, имот, богатство
- patrius, a, um** *adi.* татковски, татков, наследен
- Patroclus, i** *m* Патрокле
- patrōnus, i** *m* патрон, покровител, заштитник
- paucus, a, um** *adi.* мал, малуброен
- paulātim** *adv.* по малку, постепено, малку по малку
- paulo** *adv.* малку
- paulūlum** *adv.* малку
- pauper, ēris** *adi.* сиромашен, беден, скуден, сиромав
- pavimentum, i** *n* под, направен од набиени камења, глина, песок и вар
- pavo, ūnis** *m* паун
- pax, pacis** *f* мир, спокој, тишина, душевен спокој
- peccātor, ūris** *m* грешник
- peccātum, i** *n* грешка, вина, престап, грев
- pecco, 1** грешам, правам престап, правам голема грешка

- pectus, ὄρις** *n* гради, граден кош, срце, душа
- pecunia, ae** *f* пари
- pecus, ὄρις** *n* стока, добиток, стадо
- peior, ius** *comp.* полош
- pelagus, i** *n* море, морска шир, голема вода
- Peleus, i** *m* Пелеј, татко на Ахил
- pellis, is** *f* кожа, крзно, зимски шатор од кожа
- pello, pepūli, pulsum,** *3* удираам, тропам, бијам, допираам, трогнувам, избркувам, изгонувам, претерувам, прогонувам, заточувам
- Pelops, ὄpis** *m* Пелоп, син на Тантал
- pendeo, pependi, - , 2** висам, обесен сум на нешто, зависам, произлегувам, се заканувам да паднам, се поведувам по некого, се колебам
- pendo, pependi, pensum,** *3* обесувам на вага, мерам, одмерувам, премерувам, ценам, проценувам, разсудувам, уважувам, сметам, плаќам, исплаќам, трпам, претрпувам, поднесувам, тежам
- Penelopa, ae** *f* Пенелопа, жената на Одисеј
- penes (praep. +acc.)** во, кај, при
- Penēus, i** *m* Пенеј, речен бог
- penna, ae** *f* перо, пердув, крило
- penuria, ae** *f* недостиг, скудност
- per (praep. + acc.)** низ, по, преку, со посредство на
- perago, ēgi, actum,** *3* пронижувам, прободувам, истерувам до крај, извршуваам, завршуваам, проживувам, претерувам, расправам, раскажувам
- peragro,** *1* патувам по, поминувам, проникнувам
- perambulo,** *1* обиколувам, поминувам, прошетувам
- percontatio, ὄnis** *f* испитување, распрашивање, преслушување, исследување
- percontor,** *1* испитувам, распрашувам
- percussor, ὄris** *m* убијец
- per-cutio, cussi, cussum,** *3* прободувам, удираам, погодувам, бијам, убивам
- per-do, didi, dītum,** *3* упропастувам, уништувам, распипувам, губам
- per-domo, domui, domītum,** *1* сосема скротувам, покорувам, совладувам
- per-dūco, duxi, ductum,** *3* доведувам, дотерувам, издигам, возвишуваам, приклонувам, придобивам
- peregrīnus, a, um** *adi.* туѓ, странски
- peregrīnus, i** *m* туѓинац, странец
- perennis, e** *adi.* кој трае цела година, непрестаен, траен, вечен
- per-eo, ii, ītum, īre** се изгубувам, исчезнувам, пропаѓам, загинувам, умирам
- perfide** *adv.* вероломно, подмолно
- perfidia, ae** *f* вероломност, нечесност, подмолност
- perfūga, ae** *m* бегалец
- per-fugio, fūgi, fugītum,** *3* бегам, пребегнувам
- perfugium,** *i* *n* прибежиште, засолниште
- pergo, perrexī, perrectum,** *3* продолжувам во иста насока, отидувам, појдувам, се упатувам кон
- periculōsus, a, um** *adi.* опасен
- pericūlum,** *i* *n* опасност
- perītus, a, um** *adi.* искусен, вешт, опитен
- per-lēgo, lēgi, lectum,** *3* разгледувам, прочитувам, читам
- per-luo, lui, lūtum,** *3* измивам, исперам
- permagnus, a, um** *adi.* многу голем, огромен

- per-mitto, mīsi, missum, 3** пуштам, испуштам, препуштам, предавам, доверувам, се откажувам, дозволувам
- per-moveo, mōvi, mōtum, 2** раздвижува, поттикнува, наговорувам, наведувам, набедувам, трогнува, потресувам, возбудувам
- per-mulceo, mulsi, mulsum (mulctum), 2** мазнам, гладам, миљувам, угодувам, успокојувам, смирувам, утешувам, смекнува
- pernicious, ēi f** гибел, уништување, пропаст
- perniciōsus, a, um adi.** гибелен, погубен, опасен
- perpetuus, a, um adi.** вечен, постојан
- Persa, ae m** Персиец
- per-sēquor, secūtus sum, 3** одам по, следам, преследувам, бркам, бранам, заштитувам, кажувам, објаснувам
- per-sevēro, 1** упорен сум, истраен сум, продолжувам
- per-sisto, stīti, -, 3** продолжувам да стојам, истрајувам, опстојувам
- per-suadeo, suāsi, suāsum, 2 (+ dat.)** убедувам, наговарам
- per-taedet, taesum est, 2 (impers.)** здодеано ми е, одвратно ми е
- per-terreo, rui, ritum, 2** преплашувам
- per-tineo, tinui, tentum, 2** допираам, се протегам, се простирам, се однесува на, засегам, служам, имам значење
- per-tingo, -, -, 3** допираам, се протегам, се простирам
- per-ungo, unxi, unctum, 3** намачкувам, премачкувам
- per-venio, vēni, ventum, 4** доаѓам, пристигам, одам
- pes, pedis m** нога, стапка – мерка за додлина (30 см)
- pessīmus, a, um super.** најлош
- petitio, ūnis f** напад, удар, барање,
- peto, petīvi, petītum, 3** брзам, одам, итам, се упатувам, барам, напаѓам, навалувам, молам, измолувам
- petulantia, ae f** беснотија, распуштеност, дрскост, палавост
- Phaedrus, i m** Фајдар, баснописец
- Phaēthon, ūnis m** Фаeton, син на Хелиј и Климена
- Pharnāces, is m** Фарнак, крал на Понт
- Pharsālus, if** Фарсал, град во Тесалија
- Pharus, i f** Фарос, острво кај Александрија во Египет
- Phasis, is f** Фасис, река вп Колхида
- Philippus, i m** Филип, крал на Македонија
- Philo, ūnis m** Филон, грчки философ
- philosophia, ae f** философија
- philosōphus, i m** философ
- philtrum, i n** љубовен напиток
- Phoenicia, ae f** Фојникија
- Phrixus, i m** Фрикс, брат на Хела
- Phrygia, ae f** Фригија, област во Мала Азия
- piētas, atis f** побожност, почит, приврзаност, љубов, справедливост, благост, милосрдие
- piger, gra, grum adi.** мрзлив, бавен, тром
- pilus, i m** влакно
- piper, ēris n** бiber
- pipio, 1** црцорам
- Piraeus, i m** Пиреј, атинското пристаниште
- piscis, is m** риба
- Pisistrātus, i m** Писистрат, атински тиранин
- pius, a, um adi.** богобојазлив, побожен, чесен, верен, љубезен
- placeo, cui, cītum, 2** се допаѓам, по волја сум; **placet (impers.)** ми се допаѓа, сметам за добро, мислам, сакам
- placide adv.** тивко, спокојно, мирно, кротко

- placo**, **1** успокојувам, смирувам
plaga, **ae** *f*удар, рана, штета, загуба
planities, **ēi** *f* рамнина, рамница,
 рамно место
planta, **ae** *f*растение
Plato, **ōnis** *m* Платон, старогрчки
 философ
plastrum, **i** *n* товарна кола
plebs, **bis** *f* прост, обичен народ,
 толпа, цган
plenus, **a**, **um** *adi.* полн
plerīque, **pleræque**, **pleräque** *adi.*
 повеќето, поголемиот дел,
 мнозинството
plerumque *adv.* најмногу, најчесто,
 обично
pluit (*impers.*) врне дожд
plumbum, **i** *n* олово; **p. album** калај
plurīmum *adv.* највеќе, најмногу
plurīmus, **a**, **um** *adi.* [*superl.*] најмногу,
 многуброен, особено многу
plus *comp.* повеќе
Pluto, **ōnis** *m* Плутон, бог на под-
 земното царство
poena, **ae** *f*казна
Poeni, **ōrum** *m* Пунци
poëta, **ae** *m* поет
polliceor, **pollicitus sum**, **2** ветувам
Polybius, **i** *m* Полибиј, старогрчки
 историчар
Polybus, **i** *m* Полиб, крал на Коринт
Polyrhēmus, **i** *m* Полифем, едноок
 киклоп
Pompeianus, **a**, **um** *adi.* Помпеев
Pompeius, **i** *m* Помпеј, римско родово
 име
Pompilius, **i** *m* Помпилиј, римско
 родово име
Pomponius, *i m* Помпониј, родово име
pomum, *i n* овошје, овошно дрво
pondus, **ēris** *n* тежина, товар,
 важност, углед, значајност, бреме
pono, **posui**, **positum**, **3** поставувам,
 положувам, градам, издигам, по-
 светувам
pons, **pontis** *m* мост
Pontīcus, **a**, **um** *adi.* понтиски
pontifex, **fīcis** *m* понтифекс, врховен
 свештеник
Pontius Pilātus, **i** *m* Понтиј Пилат
Pontus, **i** *m* Црно Море, Понт
poples, **ītis** *m* потколеница, колено
popūlus, **i** *m* народ
Porcius, **i** *m* Поркиј, римско родово
 име
porro *adv.* понатака, напред, натаму,
 далеку, понапред, подоцна
Porsenna, **ae** *m* Порсена, крал на
 Етрурците
porta, **ae** *f* врата, порта
portendo, **tendi**, **tentum**, **3** објавувам,
 прорекувам, претскажувам, пред-
 вестувам
portīcus, **us** *f* портик, трем, покриена
 галерија, колонада
porto, **1** носам, пренесувам, доне-
 сувам, снабдувам
portus, **us** *m* пристаниште,
 засолниште, прибежиште
posco, **poposci**, **—**, **3** барам, побарувам,
 испитувам, викам на суд, молам
possideo, **sēdi**, **sessum**, **2** поседувам,
 имам, имам во своја власт
possum, **potui**, **—**, **posse** можам, во
 состојба сум
post (*praep. +acc.*) зад, позади, по
postea *adv.* потоа, подоцна
postērus, **a**, **um** *adi.* иден, следен
postquam *conict.* откако, откога,
 бидејќи
postrēmo *adv.* најпосле, на крај,
 конечно, за последен пат
postrēmus, **a**, **um** *adi.* последен, краен
postridie *adv.* следниот ден, утре-
 дента
postūlo, **1** барам, побарувам,
 наложувам, обвинувам
potens, **entis** *adi.* моќен, способен,
 силен, влијателен
potentia, **ae** *f* сила, моќ, власт

potestas, ātis *f* моќ, сила, политичка моќ, власт, владеење, можност

potior, potitus sum, 4 освојувам нешто, се доберувам до нешто, завладувам, владеам, имам, господарам

potius *adv.* посокро, подобро

praebeo, praebui, praebitum, 2 пружам, подавам, давам, укажувам, исказувам, покажувам

prae-caveo, cāvi, cautum, 2 претпазлив сум, се пазам, се чувам, одвраќам, отстранувам

prae-cēdo, cessi, cessum, 3 одам напред, одам пред некого, престигнувам, надминувам

praesceptum, i n пропис, наредба, заповед, правило

prae-cipio, cēpi, ceptum, 3 претходно земам, добивам во време, однапред правам, чувствуваам, дознавам, знам, насетувам, нагаѓам, наредувам, заповедам, препорачувам, заповедам, советувам, подучувам

praecipīto, 1 фрлам преку глава, уривам, погубувам, уништувам, паѓам наврапито, паѓам

praecipue *adv.* особено

praecipiuus, a, um *adi.* особен, исклучителен, посебен

praeclārus, a, um *adi.* многу јасен, прекрасен, блескав, одличен, извонреден, познат, славен

praeda, ae f плен

prae-dico, dixi, dictum, 3 однапред кажувам, претскажувам, проречувам

praedium, i n имот, земјиште

praefatus, a, um *adi.* претскажан, проречен

praefectus, i m началник, поглавар, настојник, префект

prae-fēro, tūli, lātum, ferre носам напред, претпочитам, повеќе ценам, се одликувам, надминувам

praegnans, ntis *adi.* бремен, труден, обременет, полн

prae-mitto, mīsi, missum, 3 испраќам напред

prae-mītum, i n награда, плата, корист

prae-nominātus, a, um *adi.* претходно назначен

prae-pōno, posui, posītum, 3 поставувам напред, поставувам на чело, повеќе сакам, претпочитам

prae-scrībo, scripsi, scriptum, 3 напишуваам однапред, пропишуваам, определувам, запишуваам

prae-sens, entis *adi.* присутен, сегашен

prae-sento, 1 предлагам, нудам

prae-sepium, i n јасли, штала

prae-sertim *adv.* особено

prae-ses, īdis *m* покровител, заштитник

prae-sidium, i n заштита, помош, одбрана, гарнизон, стража

prae-stans, antis *adi.* извонреден, одличен, истакнат

prae-sto, stīti, stītum, 1 стојам напред, стојам на чело, се одликувам, се истакнувам

prae-sum, fui, -, esse напред сум, раководам, управувам

prae-ter (praep. + acc.) освен, покрај, со исклучок на

prae-tere-a *adv.* освен тоа, покрај тоа

prae-tor, ūris *m* претор

pratum, i n ливада, ливадска трева

preces, um f молба, молитва, клетва

precōr, 1 молам, се молам, посакувам, проколнувам

prehendo, ndi, nsum, 3 фаќам, уловувам, зграпчуваам, заземам

- premo, pressi, pressum**, 3 притискам, потиснувам, гонам, измачувам, опсадувам, спуштам, уни-жувам, задржувам, запираам
- pretiosus, a, um** *adi.* скапоцен, скап, драг
- premium, i n** цена, вредност, плата, награда
- prex, precis** *f* молба, молитва
- Priamus, i m** Пријам, син на тројанскиот крал Лаомедонт
- pridem** *adv.* одамна, некогаш
- primo** *adv.* прво, на почетокот
- primogenitus, a, um** *adi.* првороден
- primum** *adv.* најнапред, прво, за првпат, првпат
- primus, a, um** *num. ord.* прв
- princeps, cipis** *adi.* прв, првенствен, најважен, првенец
- principalis, e** *adi.* прв, главен, најважен
- principatus, us** *m* принципат, првенство, заповедништво, хегемонија, врховна власт
- principium, i n** почеток, потекло, извор, причина, повод, темел, начело
- prior, ius** *adi. [comp.]* прв од двајца, попрв
- priscus, a, um** *adi.* стар, древен
- prius** *adv. [comp.]* порано, побргу, пред, некогаш
- priusquam** *conict.* пред да
- privatus, a, um** *adv.* личен, приватен, свој, сопствен
- privilegium, i n** привилегија, повластица, лично право
- privо, 1** лишувам, ослободувам, избавувам, спасувам
- pro** (*praep. + abl.*) пред, за, во полза на, во прилог на, наместо, како, во својство на, заради
- proavus, i m** прадедо, предок
- probatus, a, um** *adi.* испитан, испробан, добар, сигурен, драг, мил
- probitas, atis** *f* чесност, честитост
- probo, 1** испитувам, разгледувам, судам според нешто, оценувам, одобрувам, докажувам
- probus, a, um** *adi.* добар, чесен, скромен
- pro-cedo, cessi, cессum**, 3 излегувам, отидувам напред, напредувам, изминувам, проагам, успевам
- procella, ae** *f* бура
- procus** *adv.* далеку, надалеку
- procus, i m** просец, кандидат за женидба, натпреварувач, кандидат
- prodigium, i n** чудо, чудна појава, неприродно, грозно дело, чудо-вишност
- proditor, oris** *m* издајник, предавник
- pro-do, didi, ditum**, 3 објавувам, огласувам, назначувам, именувам, предавам, издавам, изневерувам, опишувам, раскажувам
- pro-dico, duxi, ductum**, 3 изведувам, извлекувам, предавам, испраќам, поттикнувам, раѓам, произведувам, продолжувам, издигам, возвиѓувам
- proelium, i n** битка, бој
- profecto** *adv.* навистина, секако, без друго, без сомнение
- pro-fero, tulii, latum, ferre** изнесувам, изведувам, предавам, подавам, но-сам напред, движам напред, придвижувам, раширувам, поместувам напред, продолжувам
- professor, oris** *m* учител, предавач
- pro-ficio, feci, fectum**, 3 одам напред, напредувам, напредувам, успевам, добивам, помогам, користам, полезен сум

- proficiscor, fectus sum**, 3 тргнувам, заминувам, поаѓам, појдувам, преминувам на друго, произлегувам, водам потекло
- pro-fiteor, fessus sum**, 2 слободно кажувам, признавам, отворено изјавувам, се занимавам со, учам, подучувам
- pro-fugio, fūgi, -**, 3 избегнувам, бегам
- profūgus, a, um adi.** кој бега, бегалец
- prognātus, a, um adi** роден, кој потекнува
- prohibeo, hibui, hibitum**, 2 одбивам, задржуваам, спречувам, запираам, препречувам, пречам, забранувам, чувам, пазам, бранам
- pro-icio, iēci, iectum**, 3 фрлам напред, протегам, пружам, отфрлам, занемарувам, пренебрегнувам, се одрекувам, истерувам, избркувам
- proles, is f** потомок, син, рожба, дете
- Prometheus, i m** Прометеј, син на Јапет
- promiscue** *adv.* без разлика, заеднички, помешано
- pro-mitto, mīsi, missum**, 3 пуштам, ветувам, заветувам, прорекувам
- promo, prompsi, promptum**, 3 издавувам, изнесувам, земам, покажувам, откривам, изнесувам, објаснувам, изложувам
- pro-moveo, mōvi, mōtum**, 2 движам напред, помрднувам, зголемувам, кревам, унапредувам
- promptus, a, um adi** видлив, јавен, очигледен, готов, подготвен, решителен, смел, спремен за битка
- promulgo**, 1 соопштувам, објавувам
- pro-nuntio**, 1 објавувам, разгласувам, јавно кажувам, рецитирам
- prope** *adv.* близу, близку, во близина, наскоро
- prope (praep. + acc.)** близку, кај, крај
- propere** *adv.* бргу, итно, нагло
- prophēta, ae m** пророк
- propinquitas, ātis f** близина, близкост, сродство
- propinquus, a, um adi.** близок, соседен, близок по род, сроден
- pro-pōno, posui, positum**, 3 поставувам пред, изложувам, изнесувам, објавувам, огласувам, предлагам, понудувам, изложувам, раскажувам, споменувам, изјавувам
- proprius, a, um adi.** сопствен, свој, личен, особен, исклучителен, посебен
- propter (praep.+acc.)** крај, до, близу, поради, од
- propterea adv.** затоа, поради тоа
- proscriptio, ūnis f** проскрипција, објавување на закон, конфискување, запленување, изгонување, пртерување, прогонство
- pro-sēquor, secūtus sum**, 3 следам, пружам, испраќам, гонам, прогонувам, преследувам, испраќам некого со нешто, удостојувам, почестувам, чествувам, дарувам некого со нешто, раскажувам, зборувам за нешто
- Proserpīna, ae f** Просерпина, божица на подземното царство
- pro-spicio, spexi, spectum**, 3 гледам нешто оддалеку, предвидувам, гледам нешто однапред, однапред се грижам за нешто
- pro-sum, fui, —, esse** користам, полезен сум, донесувам полза
- pro-tēgo, texi, tectum**, 3 прикривам, заштитувам
- pro-tendo, tendi, tentum (tensum)**, 3 протегам, испружуваам, простирам, допираам
- protīnus** *adv.* напред, понатаму, не прекинато, секогаш, веднаш по некого, веднаш, од самиот почеток

pro-traho, traxi, tractum, 3 довлечувам, извлекувам, изнесувам на виделина, откривам, принудувам на, завлекувам, продолжувам
pro-video, vīdi, vīsum, 2 предвидувам
provīdus, a, um adi. кој однапред гледа, кој предвидува, грижлив, претпазлив, внимателен
provīncia, ae f провинција, покраина
provīsor, ūris m кој предвидува, кој однапред гледа, кој однапред се грижи
pro-vōsco, 1 довикувам, повикувам, предизвикувам, вознемирувам
proxīmus, a, um adi. најблизок, претходен, последен, иден
prudens, entis adi. разборит, умен, мудар, искусен, вешт
prudentia, ae f предвидување, разборитост, памет, мудрост, благоразумност
pruīna, ae f слана, сињак, мраз, снег, зима
Ptolemaeus, i m Птолемај, крал на Египет
pubes, is f зрелост, мажественост, момчиња, израснати момци, мажи
publīce adv. јавно, државно, во име на државата
publīcus, a, um adi. народен, државен, општествен, јавен
Publilius, i m Публилиј, родово име
Publius, i m Публиј, лично име
pudor, ūris m чувство за срам, срам, срамење, срамежливост, чест, чесност, добар глас, срамота
puella, ae f девојка
puer, ēri m момче, дете
puerilis, e adi. детски
pugna, ae f битка, бој
pugnitīvus, a, um adi. борбен, воинствен
pugno, 1 се борам

pulcher, chra, chrum adi. убав, прекрасен, славен, добар
Pūnicus, a, um adi. пунски
punio, 4 казнувам
purgō, 1 чистам, оправдувам, извинувам
puto, 1 мислам, ценам, сметам
pyrāmis, ūdis f пирамида
Pyrenaeus, a, um adi. пиринејски
Pyrthūs, i m Пир, крал на Епир
Pythagōras, ae m Питагора, старогрчки философ
Pythia, ae f Питија, Аполонова свештеничка во Делфи

Q q

quā adv. relat. каде што
quadragēsimus, a, um adi. num. ord. четириесетти
quadraginta num. card. четириесет
quadrans, ntis m четврт, четвртина, четврт дел
quadrātus, a, um adi. четириаголен, четвртаст
quadrīngentesimus, a, um adi. num. ord. четиристоти
quaero, quaeſīvi, quaeſītum, 3 барам, барам да стекнам, стекнувам, добивам, заслужувам, заработувам, тежнеам кон нешто, се трудам, се мачам, спроведувам истрага, прашувам, истражувам
quaeso, - , - 3 барам, прашувам, молам
quaestio, ūnis f барање, прашање, исследување, судско испитување
quaestor, ūris m квестор
quaestus, us m добивање, спечалување, корист, добивка, полза
qualis, e inter. каков (по квалитет)?
relat. каков што
qualitercunque adv. како-где, како било
quam adv. како, како што, отколку

quamdiu *adv.* сè додека, додека, дури
quamquam *conict.* макар и да, ако и,
иако
quamvis *adv.* колку сакаш, колку и да,
колку може повеќе
quando 1. *adv. inter.* кога; 2. *adv. indef.*
некогаш, кога било; 3. *conict.* кога,
кога веќе, бидејќи
quantum *adv.* колку, колку што
quantus, a, um *adi. inter.* колкав; *relat.*
колкав што; **quanto** *adv.* колку,
колку што, колку
quare *adv. inter.* со што, зошто; *adv.*
relat. поради коешто, поради што
quartus, a, um *adi. num. ord.* четврти
quasi *adv.* како, како да
quater *adv. num.* четири пати
quattuor *num. card.* четири
-que *conict.* и
queo, quivi, quitum, quīre можам
queror, questus sum, 3 се жалам,
оплакувам, лелекам над, плачам
questus, us *m* лелек, плач, тажачка
qui, quae, quod *pron. relat.* којшто,
којашто, коешто; **qua de causa**
поради којашто причина
quia *conict.* бидејќи
quicunque, quaecumque, quodcum-
que *pron. relat.* кој-годе, која-годе,
кое-годе, кој и да е, кој било
quidam, quaedam, quoddam *pron. re-*
lat. некој, некоја, некое
quidem *adv.* навистина, секако, имено
quilibet, quaelibet, quodlibet *pron.*
indef. кој сака, кој и да е, кој било
quin *conict.* да не
quindecimvir, i *m* квиндекимври,
член на колегиум од петнаесет
жреци
quingenti, ae, a *num. card.* петсотини
quinquagesimus, a, um *num. ord.*
педесетти
quinque *num. card.* пет
quintus, a, um *num. ord.* петти
Quintus, i *m* Квант, лично име

quippe *adv.* секако, сигурно, се
разбира
Quirites, um *m* квирити, Сабинци, а
подоцна = римски граѓани
quis, quid *pron. interr.* кој, што
quisquam, quidquam *pron. indef.* кој
било, кое било
quisque, quaerque, quidque (quod-
que) *pron. indef.* секој, сешто
quisquis, quidquid *pron. relat.* кој и да
е, кој-где, што-где
quivis, quaevis, quidvis *pron. indef.*
кој-где, која-где, што-где, кој и
да е, секој, секаков
quo *adv.* каде, каде што
quoad *adv.* до каде, до кога, колку, до
каде што, колку што, додека
quod *conict.* зашто, бидејќи
quōmodo *adv.* како, како што
quondam *adv.* некогаш, понекогаш
quoniam *conict.* кога веќе, бидејќи,
оти
quoque *conict.* и, исто така
quot *adi. indecl.* колку, колку што
quotannis *adv.* секоја година
quotidiānus, a, um *adi.* секојдневен
quotidie *adv.* секојдневно
quum = cum *conict.* кога, бидејќи,
иако

R r

rado, rasi, rasum, 3 стругам, гребам,
бричам, допирал, пипнувам, ми-
нувам, одам
ramus, i *m* гранка, вејка
rapina, ae f грабеж, пљачка, плен
rapio, rapui, raptum, 3 грабам,
зграпчуваам, фаќам, уловувам, на-
сила одземам
rapto, 1 насила одвлекувам, огра-
бувам, пљачкосувам
raptus, us *m* грабнување, грабеж,
разбојништво
raro *adv.* ретко

ratio, ūnis f сметка, однос, обзор,
мислење, ум, разум, памет, раз-
боритост, начин, метод, план,
устројство, наука, систем, теорија
re-bello, 1 ја обновувам војната, се
побунувам, одново започнувам
битка
re-cēdo, cessi, cessum, 3 отстапувам,
се повлекувам
recens, entis adi. нов, скршен
re-cipio, cēpi, ceptum, 3 земам назад,
добивам, освојувам, спасувам,
заземам; **se recipere** се
повлекувам, отстапувам
re-cito, 1 читам гласно, читам
reclīno, 1 наведнувам наназад,
облегнувам, освежувам, одморам
recognitio, ūnis f присетување,
разгледување, прегледување
recordor, 1 се сеќавам, си при-
помнувам
recte adv. правилно, добро, како што
треба
rector, ūris m управител, управник,
господар
red-do, dīdi, dītum, 3 враќам, давам
назад, предавам, преведувам,
испуштам, пуштам
red-eo, ii, ītum, īre одам назад, се
враќам
red-īgo, īgi, actum, 3 терам назад,
враќам, доведувам, свртувам, по-
корувам, намалувам, понижувам,
ограничување, собирам, добивам,
внесувам, предавам
red-īmo, īmi, emptum, 3 купувам
назад, откупувам, искупувам,
закупувам, изнајмувам
reditus, us m враќање
re-dūco, duxi, ductum, 3 водам назад,
одведувам, доведувам назад,
враќам
re-fēro, tūli, lātum, ferre носам назад,
враќам, давам назад, споредувам,

судам, раскажувам, кажувам,
споменувам
re-ficio, fēci, factum, 3 правам одново,
обновувам, поправам, повторно
изградувам, обновувам нечии
сили, окрепнувам, охрабрувам, из-
влекувам, добивам
regālis, e adi. царски, кралски
regio, ūnis f област, округ, крај,
подрачје, земја, покраина
regius, a, um adi. царски, кралски
regno, 1 кралувам, владеам, за-
поведам, командувам, господарам
regnūm, i n царство, кралство,
кралско достоинство, кралска
власт
rego, rexī, rectum, 3 управувам,
водам, владеам, насочувам, опре-
делувам
Regūlus, i m Регул, римско презиме
religio, ūnis f заклетва, совесност, ре-
лигиозност, благочестивост, по-
божност, религиозен страв, вера,
религиозна почит, суеверие, праз-
новерие, богослужба
religiōsus, a, um adi. совесен,
внимателен, побожен, свет, сует-
верен, празноверен, сомнителен
relinquo, liqui, lictum, 3 оставам
reliquo, a, um adi. останат, пре-
останат
re-maneo, mansi, mansum, 2
останувам
remedium, i n лекарство, лек,
средство
remissio, ūnis f спуштање,
попуштање, ослабување, нама-
лување, одморање, одмор, оддив,
млитавост, рамнодушност, вра-
кање
remissus, a, um adi. попуштен,
олабавен, небрежен, немарен,
кроток, мирен, спокоен, умерен,
благ

re-mitto, mīsi, missum, 3 праќам назад, враќам, допуштам, призначавам, се откажувам од нешто, отстапувам, испуштам, пуштам, давам одмор, разведрувам, стивнувам, минувам, престанувам
re-mōror, 1 се задржуваам, се колебам, спречувам
Remus, i m Рем, брат на Ромул
re-nitor, nīsus (nīxus) sum, 3 се спротивставувам, се противам
reno, ūnis m крзно, кожув
re-nōvo, 1 возобновуваам
re-nuntio, 1 известуваам, огласувам, јавувам, раскажувам
reor, ratus sum, 2 мислам, сметам
re-pello, pūli, pulsum, 3 одбиваам назад, оттурнувам, изгонувам, пртерувам, отстранувам, спречувам
repentīnus, a, um adi нанадеен, неочекуван, случаен
reperi, ppēri, pertum, 4 повторно наоѓам, откривам, дознавам, стекнувам, пронаоѓам, измислувам
re-pēto, petīvi, petītum, 3 се враќам, повторно напаѓам, повторно барам, барам назад, донесувам, доведувам, повторувам, одново почнувам, обновувам, повторно стекнувам, спечалувам
re-pleo, plēvi, plētum, 2 пополнувам, наполнувам
re-porto, 1 носам назад, донесувам, донесувам глас, известуваам, стекнувам
re-prehendo, ndi, nsum, 3 фаќам, уловувам, задржуваам, сопирам, кудам, карам, укорувам, побивам
reptile, is n влекач
re-pudio, 1 одбиваам, не прифаќам, отфрлам, избркувам
re-pugno, 1 се борам против, се спротивставувам, не се согласувам, се противам

requies, ēi f мир, одмор, почивка
requīro, quisīvi, quisītum, 3 повторно барам, побарувам, распрашувам, прашувам, испитувам
res, rei f предмет, ствар, нешто, дело, постапка, работа; **ob eam rem, qua** **re** поради таа работа; **res publica** република; **res adversae** несреќа; **res gestae** подвизи; **res novae** преврат; **res secundae** среќа
re-salūto, 1 отпоздравувам, одговарам некому на поздрав
re-scindo, scīdi, scisum, 3 повторно раскинувам, уривам, разурнувам, насила отворам, укинувам, уништувам
re-scribō, scripsi, scriptum, 3 пишувам како одговор, писмено одговарам
re-sideo, sēdi, sessum, 2 останувам да седам, почивам, останувам, преостанувам, празнувам
re-specto, 1 гледам, се обсирам, обрнувам внимание, се интересирам, очекувам
re-spergo, spersi, spersum, 3 испрскувам, попрскувам
re-spicio, spexi, spectum, 3 гледам назад, погледнувам назад, здогледувам, размислувам за, обрнувам внимание, земам во обсири, гледам, се грижам за, очекувам, се надевам
re-spondeo, spondi, sponsum, 2 ветувам, одговарам
re-stituo, stīti, stītum, 3 поставувам на поранешното место, повторно поставувам, враќам во поранешната состојба, повторно градам, обновувам, повторно уредувам, поправам
re-sto, stīti, stītum, 1 останувам, преостанувам, се противам, се спротивставувам

- re-surgo, surrexi, resurrectum, 3** повторно станувам, се кревам, повторно се појавувам, избувнувам, се возобновувам
- resurrectio, ônis f** воскресение
- rete, is n** мрежа
- re-texo, texui, textum, 3** расткајувам, укинувам, уништувам, се откажувам од, повторно ткаам, преткајувам, обновувам, преработувам, поправам
- re-tineo, tinui, tentum, 2** запирам, задржувам, не пуштам, сочувувам, разонодувам
- re-traho, traxi, tractum, 3** влечам назад, одвлекувам насила, враќам назад, довлекувам, вовлекувам
- reus, i m** виновник, обвинет
- revêlo, 1** откривам, разголовам
- re-vertor, versus sum (verti), 3** се враќам
- revireo, -, -, 2** повторно раззеленувам, се подмладувам, повторно зајакнувам
- re-vôco, 1** викам назад, повторно повикувам, обновувам, враќам
- rex, regis m** крал, владетел, господар
- Rhenus, i m** Рен (ден. Рајна)
- rideo, risi, risum, 2** се смеам, се потсмевам, се подбивам
- ripa, ae f** брег
- Riphaei montes** Рифајски Планини, планини во северна Скитија
- ritus, us m** верски пропис, верски обред, обичај, религиозна церемонија
- rivus, i m** поток, рекичка, канал
- rixa, ae f** кавга
- robur, ôris n** тврдо дрво, даб, дабовина, предмети од даб,jakост, цврстина, тврдост, снага, сила, јакост, цврстина
- rogito, 1** потпрашувам, настојчиво или често прашувам
- rogo, 1** молам, молејќи барам, барам, прашувам
- rogus, i m** клада, гроб
- Roma, ae f** Рим
- Românus, a, um adi.** римски
- Românus, i m** Римјанин
- Romulus, i m** Ромул, братот на Рем
- rotundus, a, um adi.** заоблен, тркалезен, кружен
- rubeo, bui, -, 2** црвенаам, руменеам, поцрвенувам од срам
- rudis, e adi.** необработен, суров, груб, недоделкан, необразован, прост, неопитен, невешт, неискусен
- ruina, ae f** уривање, паѓање, грешка, заблуда, гибел, пропаст, уништување, пораз
- rumor, ôris m** шум, цагор, глас, гласина, зборување
- rumpo, rupi, ruptum, 3** кршам, искршувам, разбивам, повредувам, прекршувам, нарушуваам, уништувам
- ruo, rui, rutum, 3** се уривам, се срушувам, се оборувам, се втурнувам, трчам, брзам, јурнувам
- rupes, is f** стена, карпа, спила, гребен
- rus, ruris n** село; **ruri** (*locat.*) на село
- rursus adv.** назад, повторно, паќ, одново
- rusticus, a, um adi.** селски
- S s**
- sabbatum, i n** ден за одмор кај Евреите, сабат, сабота, празник
- Sabîna, ae f** Сабињанка
- Sabîni, ôrum m** Сабинци
- Sabinus, a, um adi.** сабински
- sacer, cra, crum adi.** свет, свештен, посветен на бог, проклет, проколнат
- sacerdos, ôtis m, f** жрец, свештеник, свештеничка

- sacerdotium, i n** свештеништво, свештеничко достоинство, свештеничка должност
- sacrarium, i n** светилиште, храм
- sacrificium, i n** жртва, жртвување, жртвопринесување
- sacrifico, 1** жртвуваам, принесувам во жртва, жртвопринесувам
- sacrilegus, a, um adi** кој се однесува на светокражба, безбожен, опак, нечесен, проклет
- sacrum, i n** светиња, свет предмет, божја служба, религиозен обред, светост, неповредливост
- saeclum, i n = saeculum, i n**
- saeculum, i n** век, поколение, епоха
- saepē adv.** често
- saepio, saepsi, saeptum, 4** оградувам со плет, заградувам, опколувам, опашувам, заземам, заградувам, затворам, препречувам, преградувам
- saevus, a, um adi** свиреп, жесток, страшен, безмилосен
- sagitta, ae f** стрела
- Salāmis, īnis f** Саламина, остров и град во Саронскиот Залив
- salio, lui, Itum, 4** скокам
- Sallustius, i m** Салустиј, римски историограф
- saltus, us m** скок; **saltum dare** скокнувам
- salus, ūtis f** здравје, спас, избавување, добро, полза, сигурност, благотворност, поздрав
- salūto, 1** поздравувам
- salvātor, ūris m** спасител
- salvo, 1** спасувам
- salvus, a, um adi** здрав, сочуван, спасен, цел, неповреден, сигурен
- Samii, ūrum m** Самјани, жители на островот Самос
- sanctifico, 1** осветувам, правам свет
- sanctus, a, um adi** свет, неповредлив, возвишен, посветен, благороден, достоен, почитуван
- sane adv.** паметно, разумно, навистина, баш, секако, сигурно
- sanguis, īnis m** крв
- sano, 1** лекувам, излекувам
- sapiens, entis adi** мудар, разумен
- sapientia, ae f** мудрост
- sapio, ii, - , 3** умен сум, разбирам, знам
- satis adv.** доволно
- satisfacio, fēci, factum, 3** удоволувам некому, задоволувам некого, се покорувам, исполнувам, се извинувам
- Saturnus, i m** Сатурн, најстариот крал на Латиј, почитуван како божество
- saxum, i n** стена, карпа, спила
- scaenīcus, a, um adi** сценски, драмски, театрски, театralен
- scamnum, i n** клупа, подножје
- scandalōsus, a, um adi** срамотен, навредлив
- scando, scandi, scandum, 3** се искачувам, се качувам, се издигам, се кревам
- sceloste adv.** злосторнички, безбожно, лукаво
- scelus, īris n** злосторство, злочин, зло, недело, престап, несреќа
- scenīcus, a, um = scaenīcus**
- schola, ae f** школа, училиште
- scientia, ae f** знаење, умешност, умеенje
- scindo, scidi, scissum, 3** кинам, расечувам, сопирам, разделувам, прекинувам, раздвојувам
- scio, 4** знам, умеам
- scipio, ūnis f** стап, палка, жезол
- Scipio, ūnis m** Скипион, римско презиме
- sciscitor, 1** се трудам да дознаам, се распрашувам
- scribo, scripsi, scriptum, 3** пишувам

- scrinium, i** *n* цилиндричен тулец за чување книги и хартии, сандак
- scriptor, ūris** *m* писател
- scriptūra, ae** *f* пишување, писмено излагање, состав, спис
- sculptile, is** *n* статуэтка
- scutum, i** *n* штит
- scymnus, i** *m* младунче, малечко од животно
- Scytha, ae** *m* Скит
- Scythia, ae** *f* Скитија
- seco, secui, sectum, 1** сечам, режам, отсечувам, разделувам, делам
- secum = cum se**
- secundum (praep.+acc.)** по, веднаш по, зад, после, сообразно со, според
- secundus, a, um** *num. ord.* втор
- secūre** *adv.* безгрижно, без страв, сигурно, безопасно
- secūris, is** *f* секира
- secūrus, a, um** *adi.* спокоен, безгрижен, без страв, сигурен
- sed** *conict.* но, ама
- sedeo, sedi sessum, 2** седам
- sedes, is** *f* седиште, стол, пребивалиште, живеалиште, стан, дом, родно место, татковина
- Segesta, ae** *f* Сегеста, град на Сикилија
- semel** *adv.* еднаш
- semen, īnis** *n* семе, поколение, род, племе
- sementis, is** *f* сеидба, посев, житна храна, жито
- semper** *adv.* секогаш
- senātor, ūris** *m* сенатор, член на Сенатот
- senatorius, a, um** *adi.* сенаторски
- senātus, us** *m* Сенат, совет на старешини, совет
- senectus, ūtis** *f* старост
- senex, senis** *m, f* старец, старица
- senīlis, e** *adi.* старечки, старски
- senior, ūris** *m* постар човек, постар, старец
- Senōnes, um** *m* Сенонци, галско племе
- sententia, ae** *f* мнение, мислење, мисла, предлог, глас
- sentio, sensi, sensum, 4** чувствуваам, сеќавам, забележувам, сфаќам, дознавам, кажувам свое мислење
- separātim** *adv.* засебно, поединечно, одделно
- separātus, a, um** *adi.* одвоен, разделен, одделен
- sepelio, pelīvi, pultum, 4** закопувам, погребувам
- septem** *num. card.* седум
- septentrio, ūnis** *m* север
- septimāna, ae** *f* недела, седмица
- septimus, a, um** *num. ord.* седми
- septingenti, ae, a** *num. card.* седум-стотини
- sepulcrum, i** *n* гроб, гробница, надгробна могила
- sequestro, 1** оставам кај посредник, одделувам, оддалечувам
- sequor, cūtus sum, 3** следам, одам по, гонам, преследувам
- series, īi** *f* ред, редица, род, племе
- serius, a, um** *adi.* сериозен, важен
- sermo, ūnis** *m* разговор, говор, говорен јазик, јазик, наречје, начин на зборување
- sero** *adv.* доцна
- sero, sevi, satum, 3** сејам
- serpens, entis** *m, f* змија
- serus, a, um** *adi.* доцен, задоцнет
- servīlis, e** *adi.* ропски
- Servilius, i** *m* Сервилиј, родово име
- servio, 4** робувам, роб сум, во ропство сум, служам, предан сум, се потчинувам, се покорувам
- servitium, i** *n* ропство
- servītus, ūtis** *f* ропство, робување, покорност, потчинетост
- servo, 1** пазам, чувам, набљудувам, спасувам
- servus, i** *m* роб, слуга

sescenti, ae, a *num. card.* шестотини
sevērus, a, um *adi.* строг, сувор
sex *num. card.* шест
sexaginta *num. card.* шеесет
sextus, a, um *num. ord.* шести
sexus, us *m* пол
si 1. *conict.*: ако; 2. *part. interv.* ли, дали
Sibylla, ae f Сибила, пророчица и свештеничка на Аполон
Sibyllinus, a, um *adi.* сибилински
sic *adv.* така
siccitas, ātis f сувост, пресушеност, суша, сув воздух
siccus, a, um *adi.* сув
Sicilia, ae f Сицилија
sicut (= sicūti) conict. како што, така како што, како на пример
sidus, ēris n свезда
signo, 1 бележам, означувам
signum, i n белег, знак, знамение, сигнал, трага
silentium, i n тишина, молчење, спокојство, мир, починка, бездејствие
silva, ae f шума
similis, e *adi.* сличен
similitudo, īnis f сличност, слични појави, споредба, аналогија
simul *adv.* заедно, истовремено
simulacrum, i n слика, одраз, статуа, претстава, карактеристика
simulo, 1 правам сличен, насликувам, подражавам, се преправам, покажувам првидно
sin *conict.* ако не
sine (praep. + abl.) без
singuli, ae, a *adi.* одделни, единечни, одвоени, посебни
singulus, a, um *adi.* одделен, единствен
sinister, tra, trum *adi.* лев, неспретен, лош, неповолен
sino, sivi (sii), situm, 3 дозволувам

Sinon, ūnis m Синон, Гркот благодарение на кој Ахајците го довлекле дрвениот коњ во Троја
sitio, 4 жеден сум, жеднеам по нешто, силно посакувам
sitis, is f жед, суша, силна желба, страст
situs, a, um *adi.* положен, поставен, погребан, закопан
situs, us m положба, местоположба, почивање, бездејствие, неработење
sive (= seu) conict. или
socer, ēri m свекор, тест
sociālis, e *adi.* здружен, сложен, сојузнички
societas, ātis f друштво, здружување, сојуз
socio, 1 обединувам, соединувам
socius, i m другар, сојузник
Socrātes, is m Сократ
sol, solis m сонце
solacium, i n утеха, прибежиште
soleo, solitus sum, 2 имам обичај, навикнат сум
solitudo, īnis f самотија, осаменост, напуштеност, незаштитеност
solitus, a, um *adi.* вообичаен
solum, i n високо седиште, трон, престол, царска власт
sollempne, is n свеченост, празник
sollemnis, e *adi.* годишен, едногодишен, свечен, празничен
sollicitus, a, um *adi.* раздвижен, загрижен, обеспокоен, растревожен, вознемирен
Solo, ūnis m Солон, атински законодавец
solum *adv.* само
solummōdo *adv.* само
solus, a, um *adi.* единствен, сам
solvo, solvi, solūtum, 3 одврзувам, ослободувам, исплаќам долг, плаќам, разрешувам, укинувам, растерувам, објаснувам

- somnium, i** *n* сон, сновидение
- somnus, i** *m* сон
- sonitus, us** *m* звук, шум
- soror, òris** *f* сестра
- sors, sortis** *f* ждрепка, коцка, судбина, среќа, случај, положба, служба, должност
- sortior, 4** фрлам ждрепка, раздлевувам, поделувам, стекнувам, избираам
- spargo, sparsi, sparsum, 3** прскам, сипам, леам, раширувам, распространувам
- Sparta, ae** *f* Сптарта, град во Грција
- Spartacus, i** *m* Спартак, водач на востанието на робовите
- Spartanus, i** *m* Спартанец
- spatiōsus, a, um** *adi.* простран, широк, опширен, голем
- spatium, i** *n* простор, место, пространство, пат, време, период од време
- species, ēi** *f* гледање, поглед, изглед, вид, појава, надворешност, првидение
- spectacūlum, i** *n* место за седење во театарот, театар, претстава во театар, глетка, поглед
- specto, 1** гледам, разгледувам, набљудувам
- specūlor, 1** се обсирам, гледам наоколу, дебнам, набљудувам, разузнавам
- specūlum, i** *n* огледало, прилика, лик, копија
- sperno, sprevi, spretum, 3** презирал, одбивам, отфрлам
- spero, 1** се надевам
- spes, ei** *f* надеж, надевање, очекување
- Sphinx, ngis** *f* Сфинѓа, чудовиште со глава на девојка и тело на лав
- spiritus, us** *m* дување, струење, здив, дишење, живот, душа, храброст, смелост, самодоверба, пркос, луттина
- splendidus, a, um** *adi.* блескав, сјаен, светол, одличен, извонреден
- spolium, i** *n* одрана кожа, оружје одземено од убиен непријател, пљачка, воен плен
- sponte** со волја; **suā sponte** доброволно
- stagnum, i** *n* мртва, застоена вода, езеро, мочуриште, бара, локва
- Statilius, i** *m* Статилиј, римско име
- statim** *adv.* веднаш
- statua, ae** *f* статуа, кип
- statuo, statui, statūtum, 3** поставувам, ставам, верувам, сметам, мислам, решавам, одлучувам
- statūtum, i** *n* (најчесто *pl.* **statūta, òrum**) статут
- stella, ae** *f* звезда, созвездие
- stilus, i** *m* дршка, перо, писалка
- stipendum, i** *n* плата, војничка служба, данок, придонес
- stirps, stirpis** *f* род, фамилија, племе, потомок, наследник, поколение, деца, почеток, извор, темел, основа, корен
- sto, steti, statum, 1** стојам
- strenuus, a, um** *adi.* силен, снажен, пргав, вреден, решителен
- stricte** *adv.* збиено, стегнато, точно, накусо
- stringo, strinxi, strictum, 3** стегнувам, гребнувам, ранувам, навредувам, трогнувам, оскрбувам, бегам, истргнувам
- struo, struxi, structum, 3** натрупувам едно врз друго, наредувам, сложувам, собирам, градам, сидам, подготвуваам, наредувам, постројувам
- studeo, studui, —, 2 (+ dat.)** се занимавам, се трудам, се залагам, се стремам кон нешто
- studiōsus, i** *m* студент, ученик

- studium, i** *n* стремеж, преданост, приврзаност, љубов, страст, научна работа, изучување
- stultus, a, um** *adi.* глупав
- stupeo, rui, -, 2** се вкочанувам, се здрувам, се вчудовидувам, се запрепастувам
- suadeo, suasi, suasum, 2** советувам, давам совет, препорачувам, убедувам, наговарам
- sub** (*praep. +acc., +abl.*) под
- sub-dūco, duxi, ductum, 3** одвлекувам, отстраниувам, грабнувам, украдувам, кревам, извлечувам
- sub-eo, ii, ītum, īre** одам под нешто, влегувам под, се противувам, преземам, понесувам, се подложувам на, се изложувам на, се приближујувам, се прикрадувам, заменувам, сменувам
- suffero, sustuli, sublatus, suffere** поднесувам, претрпувам
- sub-icio, iēci, iectum, 3** ставам под, подметнувам, потфрлам, доведувам во, скришум заменувам со друго, подметнувам, наговорувам, поткревам, фрлам во вис, кревам, предавам, присоединувам
- sub-īgo, ēgi, actum, 3** терам, покорувам, совладувам, обработувам
- subīto** *adv.* одненадеж, ненадејно, неочекувано
- sublātum v. tollo, 3**
- subōles, is f** фиданка, подмладок, потомок, племе, лоза, род
- sub-sēquor, secūtus sum, 3** следам
- subvenio, vēni, ventum, 4** доаѓам напомош, помагам
- suc-cedo, cessi, cессum, 3** наследувам
- successio, ūnis f** доаѓање на нечие место, замена во служба, во наследство
- suc-cumbo, cubui, cubītum, 3** паѓам под нешто, се струполувам, подлегнувам, попуштам, се покорувам, изнемоштувам
- sudo, 1** се потам
- Suebi, ūrum m** Свеби, германско племе
- suffēro, sustūli, —, sufferre** подметнувам, подложувам, поддржувам, поднесувам
- suffibūlum, i n** суфибул, бел вел што го носеле Весталките
- suffragium, i n** гласање во народното собрание, гласање, глас, право на глас, мислење, оценка, одобрување, согласување
- sulcus, i m** бразда, јама, дупка
- sum, fui, —, esse** сум, суштествувам, постојам
- summa, ae f** највисоко место, највисока положба, предимство, вкупен број, збир, сума, суштина
- summus, a, um** *adi.* [superl.] највисок, врховен
- sumo, sumpsi, sumptum, 3** земам, избираам, наведувам, купувам, најмувам, преземам, прифаќам, присвојувам
- sumptuōsus, a, um** *adi.* скап, раскошен, луксузен, кој многу троши
- super** (*praep. + acc.*) над, врз
- superbia, ae f** горделивост, надменост, дрзост, тиранија
- superbus, a, um** *adi.* велелепен, прекрасен, горд, надмен, горделив
- supēri, ūrum m** небесни богови
- superior, ius [comp.]** погорен, повисок
- supērō, 1** се издигам, имам надмоќ, надминувам, надвладувам, подобар сум, надминувам, престигнувам

super-sedeo, sēdi, sessum, 2 седам врз, стојам далеку од нешто, се откажувам, избегнувам, изоставам

super-sum, fui, —, esse останувам, преостанувам, останувам жив, надживувам, надминувам

supervacuus, a, um adi. излишен, бескорисен, залуден

suppedīto, 1 набавувам, снабдувам, доставувам, во изобилство сум

supplex, līcis adi. кој понизно моли, мирен, смирен

supPLICATIO, ūnis f сенародно молебствие за смилостивување

supPLICIUM, i n молитва, казна смртна казна, мачење, страдање

supplīco, 1 се молам, со молитва барам

supra adv. горе, одозгора, озгора

suprēmus, a, um adi. [superl. = summus] најгорен, највисок

sus, suis m, f свинја

sus-cipio, cēpi, ceptum, 3 прифаќам, примам, преземам, се нафаќам, се одлучувам на, започнувам, претрпувам

sus-pendo, pendī, pensum, 3 обесувам, закачувам, правам да виси, држам во неизвесност, запирам, прекинувам

suspicio, ūnis f сомнеж, подозрение

su-spicio, spexi, spectum, 3 оддолу гледам, се восхитувам, почитувам, ценам, се сомневам

sus-tineo, tinui, tentum, 2 држам нагоре, подржувам, одржувам, сочувувам, издржувам, хранам, поднесувам, можам, кадар сум, запирам, задржувам, одложувам, забавувам, завлекувам

suus, a, um pron. poss. свой

Syracūsae, ārum f Сиракуза, град на Сицилија

Syria, ae f Сирија

T t

tabernacūlum, i n колиба од штици, барака, шатор, чадор

tabūla, ae f таблица, табличка, даска, штица, плоча

taceo, tacui, tacitum, 2 молчам

Tacītus, i m Такит, римски историограф

talis, e adi. таков (по квалитет)

tam adv. така, толку

tamen conict. сепак

tamquam conict. така како што, како, како што, речиси како, исто како

tandem adv. најпосле, најсетне, конечно

Tantālus, i m Тантал, крал во Фригија, син на Јупитер

tantum толку, толку многу

tantus, a, um adi. толкав, толку голем; **tanto** толку, за толку

Tarentīnus, i m Тарентинец

Tarquinīus, i m Тарквиниј, име на двајца римски кралеви

Tartārus, i m Тартар, подземно царство

taurus, i m бик

tectum, i n кука, дом

tegimentum, i n покривка, средство за покривање, облека

tego, texi, tectum, 3 покривам, кријам

telum, i n оружје

temperātus, a, um adi. умерен, воздржан, спокоен, разборит, трезвен

tempēro, 1 ублажувам, смекнувам, успокојувам, умерен сум, воздржан сум, обуздувам, владеам над нешто, поштедувам, прославувам

tempestas, ātis f доба, време, бура, виулица, навала, порој, несреќа

templum, i n храм

tempto, **1** допирам, се стремам кон, барам, тежнеам, испробувам, се обидувам, искушувам, придобивам, наговарам, се трудам да привлечам на своја страна, вознемирувам

tempus, ōris *n* време

tendo, tetendi, tentum, **3** напнувам, растегнувам, простирам, распостиlam, кревам, протегам, пружам, насочувам, свртувам, се улогорувам, отидувам, се упатувам, марширам, се стремам, тежнеам кон нешто

tenēbrae, ārum *pl. t.* темнина, мрак
tenebris̄cōsus, **a, um** *adi.* темен, мрачен

teneo, tenui, tentum, **2** држам, имам, поседувам, владеам, чувам

tener, ēra, ērum *adi.* нежен,тенок, мек

tentatio, ūnis *f* искушение

tenuo, **1** танчам, истенчнувам, ослабувам, намалувам, истошувам

tergum, i *n* грб, плéки; **a tergo** одзади, од зад грб; **tergum vertēre** се вртам во бегство, бегам

termīno, **1** омеѓувам, ограничувам, определувам, завршувам, довршувам

tero, trivi, tritum, **3** тријам, истривам, истрожувам, излижувам, брусам, често одам, често употребувам

terra, ae *f* земја, копно, суво; **terrā marīque** по копно и море

terreo, rui, r̄tum, **2** плашам, исплашувам, преплашувам

terribilis, e *adi.* страшен, ужасен

terror, ōris *m* страв, ужас

tertius, a, um *num. ord.* трет

testamentum, i *n* завештание, завет, тестамент

testimonium, i *n* сведоштво, сведочење, доказ

testis, is *m,f* сведок, очевидец

testitūdo, ūnis *f* набљудување

testūdo, ūnis *f* желка, окlop од желка, секој жичен инструмент што личи на окlop од желка, лира, китара; **војн. терм.** желка, дрвена стреа под чијашто заштита опсадувачите се доближувале до бедемите, покрив од штитови што го правеле војниците дигајќи ги штитовите над главите

Teutōnes, um *m* Тевтони, германско племе

texo, texui, textum, **3** ткаам, плетам, градам

Thales, etis *m* Талес, грчки философ од Милет

theātrum, i *n* театар

Thebae, ārum *f* Теба, град во Грција

Thebāni, ūrum *m* Тебанци

Themistōcles, is *m* Темистокле, атински војсководец

Thermopylae, ārum *f* Термопили, теснина во Локрида

Theseus, i *m* Тесеј, крал на Атина, син на Ајреј

Thessalia, ae *f* Тесалија, област во Грција

Thetis, ūdis *f* Тетида, морска нимфа, ќерка на Нереј, жена на Пелеј

Thracia, ae *f* Тракија

thronus, i *m* трон, престол

thus, thuris *n* мало количество темјан, темјанче

Tibēris, is *m* Тибер, река во Италија

Tiberius, i *m* Тибериј, лично име

tignum, i *n* греда

timeo, timui, —, 2 се плашам

timidus, a, um *adi.* плашлив, страшлив, бојазлив

timor, ōris *m* страв

tingo (tinguo), tinxi, tinctum, **3** намокрувам, натопувам, бојадисувам

tinnūlus, a, um *adi.* свонлив, звучен

- titūlus, i m** натпис, наслов, оглас, почесно име, славно име, титула
- Titus, i m** Тит, лично име
- toga, ae f** тога, долга машка облека
- tolero, 1** поднесувам, издржуваам, истрајувам
- tollo, sustuli, sublatum, 3** кревам, подигнуваам, воздигам, возвеличуваам, исправам прославувам, одземам, отстранувам, оддалечувам, уништувам
- tono, nui, -, 1** грмам, праќам гром
- tormentum, i n** јаже, дебело јаже, направа за измачување, измачување, мачење, тортура, машина за исфрлање, балист, катапулт
- torqueo, torsi, tortum, 2** свртувам, обрнувам, тркалам, свиткувам, замавнувам, пуштам, испитувам, мачам, измачувам
- tot adi. pl. indecl.** толку
- totus, a, um adi.** цел, сиот
- tractus, us m** влечење, бавно движење, протекување, спокојно тчење, простирање, положба, простор, пространство, крај, околина, земја
- tra-do, didi, ditum, 3** предавам, врачуваам, отстапувам, писмено предавам, раскажувам
- tra-dūco, duxi, ductum, 3** преведувам, префрлам, пренесувам
- traho, traxi, tractum, 3** влечам, тегнам, привлекувам, придобивам, извлекувам
- tra-icio, ieci, iectum, 3** префрлам, пренесувам, пробивам, прободувам
- Traianus, i m** Трајан, римски император
- trans (praep. + acc.)** низ, преку
- Transalpinus, a, um adi.** трансалпински
- trans-eo, ii, itum, ire** преминувам, преогам, изминувам, минувам покрај, одминувам
- trans-fero, tuli, latum, ferre** пренесувам, преведувам, преместувам, одлагам, одложувам
- trans-igo, egi, actum, 3** водам, терам низ нешто, забивам, прободувам, довршуваам, извршуваам, противувам
- transmarinus, a, um adi.** прекуморски
- transmissus, us m** премин
- trans-porto, 1** пренесувам, превезувам, префрлам
- Transrhenanus, a, um adi.** задренски, отадеренски, отаде реката Рен
- Trasumennus (sc. lacus), i m** Трасименско езеро
- trecentesimus, a, um num. ord.** тристиоти
- trecenti, ae, a num. card.** триста
- tremendus, a, um adi.** страшен, ужасен
- tremulus, a, um adi.** треперлив, кој предизвикува трепет, страшен
- tres, tria num. card.** три
- tribunal, alis n** трибунал, судиска столица
- tribunus, i m** трибун; t. plebis народен трибун; tribunus militum воен трибун
- tribus, us f** триба, едно од трите првобитни римски племиња, административна област
- tributum, i n** данок, порез
- trigeminus, a, um adi.** троен
- triginta num. card.** триесет
- triplex, icis adi.** троен, трикратен
- triquetrus, a, um adi.** триаголен
- tristis, e adi.** тажен, жален, жалостен, несреќен, мрачен, суров, кисел, горчлив
- tristitia, ae f** жалост, тага, скрб
- trumpho, 1** триумфирам, влегувам свечено како победник во Рим

triumphus, i *m* триумф, славеничко влегување на војсководецот во Рим

trivium, i *n* крстопат, троделница, улица, пат

Troia, ae *f* Троја, град во Мала Азија

Troiānus, a, um *adi.* тројански

Troiānus, i *m* Тројанец

trucido, 1 колам, убивам, заколувам

trux, ucis *adi.* страшен, лут, мрачен, ужасен, жесток, грозен, див

tu *pron. pers. ti*

tuba, ae *f* труба

tubicen, inis *m* трубач

Tullia, ae *f* Тулија, ќерка на Кicerон

Tullius, i *m* Тулиј, родово име

Tullus, i *m* Тул, римско име

tum *adv.* тогаш

tumidus, a, um *adi.* отечен, набрекнат, надуен, раздразнет, бесен, горд, надмен

tumultus, us *m* немир, бука, врева, шум, тревога, свекот на оружје, востание, бунт

tumulus, i *n* тумба, возвишение, могила, куп, надгробна могила, гроб

tunc *adv.* тогаш

tundo, tutudi, tu(n)sum, 3 тепам, удираам, мавам, бијам, смачкувам

turbo, 1 создавам смут, кревам паника, доведувам во безредие, вознемирувам, нарушуувам, поматувам

turbulentus, a, um *adi.* немирен, бурен, бучен, вознемирувачки

turgidulus, a, um *adi.* малку набрекнат, натечен, отечен

turpis, e *adi.* грд, одвратен, гнасен, безобразен, срамен, бесрамен

turris, is *f* кула, дворец, замок

tutela, ae *f* заштита, одбрана, закрила, поддршка, грижа

tutor, 1 заштитувам, чувам

tutus, a, um *adi.* заштитен, засолнет, сигурен, безбеден, претпазлив, внимателен

tuus, a, um *pron. poss.* твој

tyrannicus, a, um *adi.* тирански

tyrannus, i *m* тиранин, неограничен владетел, господар, деспот

Tyrus, i *f* Тир, град во Фениција

U u

ubi *adv.* каде, каде што

Ubii, ūrum *m* Убијци, германско племе

ubique *adv.* каде и да е, на секаде, каде било

udus, a, um *adi.* влажен, мокар

ulciscor, ultus sum, 3 одмаздувам некого, се одмаздувам

Ulyxes, is *m* Уликс (Одисеј), крал на Итака

ullus, a, um *adi.* кој и да е, кој било

ulterior, ius *adi.* [comp.] кој е од другата страна, отаден, подалечен

ultimus, a, um *adi.* [superl.] последен, краен, најоддалечен

ultio, ūnis *f* одмазда, казна

ultron, ūris *m* одмаздник

ultra (*praep. + acc.*) отаде, преку, над

ultro *adv.* отаде, на другата страна, преку

ululatus, us *m* вој, виеж, виење, завивање, лекекање, кукање

umērus, i *m* надлактица со раме, раме, плешка

unā *adv.* заедно, воедно

uncus, i *m* кука

unda, ae *f* бран, далга, талас, вода, води, море

unde *adv.* *interr.* и *relat.* од каде, од каде што

undeviginti *num. card.* деветнаесет

undīque *adv.* од каде и да е, од секаде, од сите страни, секаде

unguis, is *m* нокт, копито

unīcē *adv.* единствено, особено, извонредно
unigenītus, a, um *adi.* еднороден, од еден род или племе, брат, сестра
universitās, ātis f целокупност, севкупност, целост, универзитет
universus, a, um *adi.* цел, целокупен, севкупен, општ, заеднички
unus, a, um *adi.* еден, единствен, само еден
unusquisque, unaquaēque, unum-quodque *adi.* секој еден, секој поединчен
urbānus, a, um *adi.* градски, учтив, фин, образуван
urbs, urbīs f град
ursa, ae f мечка
usque *adv.* непрекинато, постојано
usus, us m употребување, ползување, користење, вршење, вежбање, практично искуство, пракса
ut *conict.* кога, штом, откако, за да, да, иако
uter, utra, utrum *adi.* кој од двајца
uterque, utrāque, utrumque *adi.* и едниот и другиот, секој од двајцата, обајцата
utērus, i m матка, материца
utilis, e *adi.* полезен, корисен
utilitas, ātis f полза, корист, ползест
utinam *conict.* камо да
utor, usus sum, 3 употребувам, ползувам, применувам
utrimque *adv.* на двете страни
utrum *conict.* дали, ли
uva, ae f грозд, грозје, винова лоза, вино
uxor, ūris f жена, сопруга; **uxōrem ducēre aliquam** се женам

V v

vaco, 1 празен сум, слободен сум, незафатен сум, немам, сум без,

имам време, се посветувам на, се оддавам на
vacuus, a, um *adi.* празен, слободен, лишен од нешто, незафатен, ослободен од, слободен
vadium, i n кауција, гаранција
vado, -,-, 3 одам, поаѓам, отидувам, чекорам, стапнувам
valde *adv.* силно, мошне, многу
valeo, valui, -, 2 здрав сум, јак сум, крепок сум, имам влијание, имам значење, способен сум за нешто, можам, придонесувам, добро се чувствува
Valerius, i m Валериј, родово име
valīdus, a, um *adi.* силен, јак, цврст
vallum, i n насип, опкок
vanus, a, um *adi.* празен, пуст, шуплив, зајдушен, јалов
vapor, ūris m пареа, испарување, чад
varie *adv.* различно, разновидно, променливо
varius, a, um *adi.* шарен, разнобоен, различен, разновиден, променлив, непостојан
vasto, 1 опустошување, разорување
vastus, a, um *adi.* пуст, празен, огромен, неизмерен, страшен
vates, is m пророк, поет
-ve ли, или
vehemens, entis *adi.* жесток, силен, бурен, огнен, нескротлив, строг, суров, жесток
vehementer *adv.* силно, страсно, енергично
veho, vexi, vectum, 3 возам, носам, влечам; *pass.* патувам, се возам, јавам, едрам, летам
vel или
vello, vulsi, vulsum, 3 скубам, истргнувам, извадувам, берам, кинам
vellus, ēris n волна
velociter *adv.* брзо
velox, ūcis *adi.* брз, подвижен, прогав, итар

- vena, ae** *f* вена, жила
- venatio, ònis** *f* лов, хајка
- vendo, dìdi, dítum**, 3 продавам
- venēnum, i** *n* напивка, сок, отровна напивка, отров, црвило, боја
- veneratio, ònis** *f* почитување, почит, уважување, чествување
- venia, ae** *f* милост, благост, услуга, дозвола, прошка, простување
- věnio, věni, ventum**, 4 доаѓам, пристигам, стигнувам
- ventus, i** *m* ветер
- venumdo, dědi, dātum**, 1 продавам
- Venus, ēris** *f* Венера, римска божица на љубовта и убавината
- venustus, a, um** *adi.* миловиден, красен, убав, привлечен, нежен, уттив, љубезен
- verbēro**, 1 камшикувам, тепам со стап, тепам,шибам, мавам, казнувам, мачам
- verbōsus, a, um** *adi.* кој е со многу зборови, полн зборови, опширен, подбробен
- verbum, i** *n* збор, глагол
- Vergilius, i** *m* Вергилиј, римски поет
- vergo, -, -, 3** наведнат сум, се навалувам, се спуштам, лежам, положен сум, излевам, сипувам
- verītas, ātis** *f* вистина, искреност, праведност, чесност
- vernacūlus, a, um** *adi.* кој се однесува на домашен роб, ропски, домороден, домашен, куќен
- Verres, is** *m* Вер, пропретор, прочуен по своите грабежи
- verrūca, ae** *f* брадавица
- versus, us** *m* ред, линија, стих
- verto, verti, versum**, 3 вртам, свртувам, обрнувам
- verum** *adv.* навистина, вистина, но, ама, меѓутоа
- verum, i** *n* вистина
- verus, a, um** *adi.* вистински, стварен, прав, справедлив
- vescor, -, 3** се хранам, јадам, се насладувам, уживам
- vesper, ēri** *m* звезда вечерница, вечер, запад
- vespēra, ae** *f* вечер, вечерно време
- Vesta, ae** *f* Веста, римска божица на домашното огниште
- Vestālis, is** *f* Весталка, свештеничка на божицата Веста
- vester, tra, trum** *pron. poss.* ваш
- vestibūlum, i** *n* предворје, место пред куќа, увод
- vestigium, i** *n* стапало, табан, нога, стапалка, траг, трага
- vestio**, 4 обликувам, покривам, украсувам
- vestis, is** *f* облека, руба, алишта, носија
- vestītus, us** *m* облека
- veto, vetui, vetītum**, 1 забранувам
- vetus, ēris** *adi.* древен, стар
- vexo, 1** тресам, растресувам, потресувам, вознемирувам, угнетувам, измачувам, нанесувам штета, тиштам, навредувам
- via, ae** *f* пат, премин, метод, начин
- vicesimus, a, um** *num. ord.* дваесетти
- vicinus, a, um** *adi.* соседен, близок
- vicinus, i** *m* сосед
- victor, òris** *m* победник
- victoria, ae** *f* победа
- victus, us** *m* храна, исхрана, начин на живеење, живеачка
- vicus, i** *m* село, местенце, имот
- videlicet** *adv.* очигледно е, јасно е
- video, vidi, visum**, 2 гледам, забележувам; *pass.*: изгледам, се чинам
- vidua, ae** *f* вдовица
- vigilia, ae** *f* бдеење, ноќна стража
- vigilo, 1** бдеам, не спијам, пазам, постојано се грижам, неуморно работам, се залагам
- viginti** *num. card.* дваесет

- vincio, vinxi, vinctum, 4** врзувам,
обврзувам, стегнувам,
ограничувам
- vinco, vici, victum, 3** победувам, со-
владувам
- vindico, 1** судски си го барам своето
назад, барам права над нешто,
претендирам на нешто, барам сло-
бода за некого, ослободувам, заш-
титувам, спасувам, одмаздувам,
казнувам
- vinea, ae f** лоза, лозница; *војн. терм.*
винеа, заштитен кров, стреа
- vinum, i n** вино
- violens, entis adi.** насилен, жесток,
сilen
- violo, 1** повредувам, навредувам,
обесчествувам, окалувам
- vir, viri m** маж, сопруг
- virga, ae f** зелено гранче, фиданка,
вејка, садница, прачка, стап
- virgo, īnis f** девојка
- viridis, e adi.** зелен
- virtus, ūtis f** доблест, добродетел,
храброст
- vis (sing.: acc. vim, abl. vi; pl.: vires,**
virium и т. д.) сила, моќ, наси-
лство, воени сили, војски, чети
- visibilis, e adi.** видлив, забеле-
жителен, бележит
- visitō, 1** посетувам
- viso, visi, visum, 3** гледам со
внимание, разгледувам, набљу-
дувам, посетувам, обиколувам
- vita, ae f** живот
- vitalis, e adi.** животен
- vitium, i n** порок, недостаток, мана
- vito, 1** избегнувам, одбегнувам
- vitreus, a, um adi.** стаклен, бистар,
прозирен
- vitrum , i n** стакло, кристал
- vitulus, i m** теле, младенче, младо од
животно
- vitupēro, 1** карам, кудам, прекорувам
- vivifico, 1** оживувам, оживотворувам
- vivo, vixi, victum, 3** живеам
- vivus, a, um adi.** жив, природен, свеж,
траен
- vix adv.** едвај
- vocabūlum, i n** збор, назив, име
- vocalis, e adi.** гласен, звучен, мило-
звукен
- vočito, 1** нарекувам, именувам, силно
викам
- voco, 1** викам, повикувам
- volatilis, e adi.** крилест, летечки, брз
- volo, 1** летам
- volo, volui, -, velle** сакам, посакувам,
барам
- volūcer, cris, cre adi.** летачки,
крилест, брз
- volūcris, is f** птица
- voluntas, ātis f** волја, желба, ревност,
спремност
- voluptas, ātis f** задоволство, наслада,
страст, ужибање
- Volusēnus, i m** Волусен, лично име
- volvo, volvi, volūtum, 3** тркалам, се
тркалам, развиткувам свиток,
бргу кажувам, изговарам без да
запрам, определувам
- vos pron. pers.** вие
- votum, i n** ветена жртва, завет, дар,
заветување, желба
- vox, vocis f** глас, звук, тон, збор,
реченица, заповед, забрана
- Vulcānus, i m** Вулкан, бог на огнот и
ковачкиот занает
- vulgus, i n** свет, народ, маса, толпа,
сурија
- vulnēro, 1** ранувам
- vulnus, ēris n** рана
- vulpes, is f** лисица
- vultus, us m** лице, израз на лицето,
изглед, образ, вид, надворешност
- X x**
- Xantippe, es f** Ксантипа, жената на
Сократ
- Xerxes, is m** Ксеркс, персиски цар

СКРАТЕНИЦИ

<i>abl.</i>	ablativus, аблатив
<i>acc.</i>	accusativus, акузатив
<i>act.</i>	activum, актив
<i>adi.</i>	adiectivum, придавка
<i>adv.</i>	adverbium, прилог
<i>bot.</i>	botanicum, ботанички
<i>comp.</i>	comparativus, компаратив
<i>coni.</i>	coniunctivus, конјунктив
<i>conict.</i>	coniunctio, сврзник
<i>dat.</i>	dativus, датив
<i>f.</i>	feminini generis, од женски род
<i>gen.</i>	genitivus, генитив
<i>imper.</i>	imperativus, императив
<i>impers.</i>	impersonale, безлично
<i>ind.</i>	indicativus, индикатив
<i>indecl.</i>	indeclinabile, неменлив збор
<i>inf.</i>	infinitivus, инфинитив
<i>interi.</i>	interiectio, сврзник
<i>m.</i>	masculini generis, од машки род
<i>n.</i>	neutri generis, од среден род
<i>nom.</i>	nominativus, номинатив
<i>num. card.</i>	numerale cardinale, главен број
<i>num. ord.</i>	numerale ordinale, реден број
<i>part.</i>	participium, партицип
<i>pass.</i>	passivum, пасив
<i>pl.</i>	pluralis, множина
<i>praep.</i>	praepositio, предлог
<i>praes.</i>	praesens, презент
<i>прен.</i>	преносно, во преносно значење
<i>pron. indef.</i>	pronomen indefinitum, неопределена заменка
<i>pron. interr.</i>	pronomen interrogativum, прашална заменка
<i>pron. demonstr.</i>	pronomen demonstrativum, показва заменка
<i>pron. pers.</i>	pronomen personale, лична заменка
<i>pron. poss.</i>	pronomen possessivum, посвојна заменка
<i>pron. relat.</i>	pronomen relativum, односна заменка
<i>sg.</i>	singularis, единина
<i>subst.</i>	substantivum, именка
<i>superl.</i>	superlativus, суперлатив
<i>v.</i>	vide, види
<i>verb.</i>	verbum, глагол
<i>verb. defect.</i>	verbum defectivum, непотполн глагол
<i>voc.</i>	vocatus, вокатив

VESTIBULUM LATINITATIS: LECTIONES ET PENSA

Практикум по предметот
Латински јазик (продолжителен курс)

**Весна Димовска-Јањатова
Светлана Кочовска-Стевовиќ**

Издавач:
Филозофски факултет-Скопје
Бул. „Гоце Делчев“
бр. 9А 1000 Скопје
++389(0)2 3116 520

info@fzf.ukim.edu.mk

Техничко уредување
Светлана Кочовска-Стевовиќ

Дизајн на корица:
Мар-Саж ДООЕЛ Скопје

Печати:
Мар-Саж ДООЕЛ Скопје

Тираж:
500

